



„Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови - изроди како македонскиот. Историјата не памети друг таков пример кога еден ист народ по традиција, јазик и вера се разделува на разни спротивни страни, една од друга потуѓа.“

Гоце Делчев

"I do not know another people who suffered more from the treachery of their sons - born like the Macedonian one. History does not remember another example when one same people by tradition, language and faith split into different opposing sides, one from the other extending."

Goce Delchev

Да, колку и да боли  
Да, ние сме таа генерација  
што ја изгуби Македонија

**Александар Русјаков**

Yes, no matter how much it hurts  
Yes, we are the generation that  
lost Macedonia

**Aleksandar Rusjakov**



### Интервју со Боне (Боби) Темелков претседател на Светскиот Македонски Конгрес, Канада



Не се предавајте Македонци! Верувајте во себе, Ден ќе дојде! Не успеале да не' избришат со векови, НЕМА НИ СЕГА! Хартијата трпи се, пиши бриши, што ни' е во срцето НЕМОЖЕ ДА ГО ИЗБРИШЕ НИКОЈ! Чувајте ја Македонија во срцето ДЕН КЕ ДОЈДЕ - КЕ ДОЈДАТ МАКЕДОНЦИТЕ! Да ни' е вечна Македонија!!!



Интервју со Дамјан Стојановски

Мојот настап на „Гоцевата Вечер„ ќе биде роденденски подарок за македонскиот војвода Гоце Делчев и за татко ми Војо Стојановски

MACEDONIAN YOUTH NETWORK - ST. CLEMENT OF OHRID PRESENTS

SATURDAY FEBRUARY 9TH, 2019

LIVE MUSIC BY  
**BALKAN ENTERTAINMENT**

DOORS OPEN AT 8PM • FOOD • DRINKS • PRIZES • PHOTOBOOTH

ST. CLEMENT OF OHRID MOC - 76 OVERLEA BLVD, TORONTO | ENTRANCE \$10

MYNET.TORONTO | MYNET\_TO | MYNET.TO

**Мицко Димовски**  
1945 - 2019

Почина големиот македонски патриот и водител на радио програмата „Обединета Македонија,, .



### Почитувани парохиијани,

Ве известуваме дека на 17. февруари 2019 година во македонската православна црква Св. Климент Охридски во Торонто новиот свештеник Сашо Целески ќе ја одржи својата прва богослужба како редовен свештеник во оваа црква. Повелете на неделната богослужба да му искажеме добредојде со своето присуство.





## Македонија

Е месечен весник, гласило на Македонците во Северна Америка. Излегува во првата седмица од месецот. Првиот број на "Македонија" излезе на први ноември 1984 година и оттогаш весникот излегува редовно, секој месец уредуван од Танас Јовановски за-



клучно со октомври 2013-та година од кога истиот е под уредништво на Соња Лозановска.

Почитувани читатели и соработници:

Вашите написи, коментари, огласи, реклами, соопштенија и друго треба да пристигнат во Редакцијата најдоцна до 1-от ден во месецот, за да бидат објавени во бројот за тој месец.

ЗАБЕЛЕШКА: коментарите објавени на страниците на овој весник со потпис на авторите или изворот на информацијата се мислења на истите и не секогаш го одразуваат ставот на Редакцијата.

Редакцијата на "Македонија" е одговорна само за текстовите без потпис. Материјалите испратени на адреса на овој весник стануваат негова сопственост, освен ако за тоа претходно е постигната поинаква согласност.

Помогнете го весникот Македонија, помагајќи го ја помагате македонската заедница, македонскиот збор, македонската вистина..



Со почит

**Соња Лозановска**  
Главен и одговорен уредник

Техничко уредување и дизајн

Оливер Петковски  
Our address:  
Macedonia  
1840 Bloor Street,  
Suite 711  
Mississauga, ON  
L4X 1T2  
Tel. 905-625-9129

macedonia.canada@yahoo.com

Published by

901039 Ontario Limited

Македонија

Велат не нема      Velat ne nema      They say we do not exist

<p>Тука сме ние вечни векови Во убав Егеј Беломорски Овде на свети наши корени Од исти мајки тука родени</p> <p>Ref: Велат не нема ама еве сме Со мерак среед Солун оро играме Велат не нема ама еве сме Еееј Македонски песни гордо пееме</p> <p>Тука во Солун Драма Кавала Во Кукуш Воден лична Древена Горе на Вичо Грамос херојски се игра и пее пак македонски</p> <p>Тука сме ние од пред Исуса На своја земја македонска Тука сме тука остаруваме и име свето не менуваме</p>	<p>Tuka sme nie vechni vekovi Vo Ubav Egej Belomorski Ovde na sveti nashi koreni Od isti majki tuka rodени</p> <p>Ref: Velat ne nema ama eve sme So merak sreed Solun oro igrаme Velat ne nema ama eve sme Eeej Makedonski pesni gordo peeme</p> <p>Tuka vo Solun Drama Kavala Vo Kukush Voden Lichna Drevена Gore na Vicho Gramos herojski se igra i pee pak makedonski</p> <p>Tuka sme nie od pred Isusa Na svoja zemja makedonska Tuka sme tuka ostaruvame i ime sveto ne menuvame</p>	<p>We have been here for eternal centuries In the beautiful Aegean Sea Here are our holy roots Born from the same mothers</p> <p>Ref: They say we do not exist, but here we are With great bliss, we dance in the middle of Solun They say we do not exist, but here we are We sing Macedonian songs proudly</p> <p>Here in Solun Drama Kavala In Kukush Voden pretty Drevена up on Vicho Gramos heroically we dance and sing again in Macedonian</p> <p>Here we are from before Jesus On our own earthly Macedonian land Here we are here we grow old and our sacred we will not change</p>
--	---	--

## Почитувани читатели,

Продолжувањето на нашата мисија во зачувување на македонската култура, јазик, идентитет и традиции е невозможно без вашата поддршка и помош. Затоа Ве покануваме да го помогнете и да се претплатите на весникот „Македонија,..“ Истиот ќе биде доставен во првата седмица од месецот до вашиот дом или работно место.

За информации контактирајте не' на:

Тел: 905-625-9129

Мобилен: 416-827-0954

E-mail: macedonia.canada@yahoo.com

http://www.macedonianewspaper.com/

facebook: Macedonia Newspaper

Ви благодариме.  
Поздрав,  
со почит од уредникот  
Соња Лозановска

## Голема благодарност до нашите

### соработници:

**Танас Јовановски**

- поранешен уредник на весникот „Македонија“, колумнист

Генерален Конзулат на

Р.Македонија -Торонто,

Амбасада на Р. Македо-

нија – Отава

Генерален Конзулт на Р.

Македонија во Детроит

**Мето Колоски** -

вести од Обединетата

Македонска Дијаспора

**Бил Николов**

за Македонското

Меѓународно движење за

човекови права

**Никола Петковски** -

креатор на крстозборот за

весникот „Македонија“

**Ѓорѓи Николов** - за

рубриката „Читателско

коше“

**Марија Ангелевски** -

„Рецепти со Марија“

**Зоран Андоновски** –

соработник,

**Ташко Кубановски** -

за рубриката „Афоризми“

**Зоран Карапанчев** -

фотографер, соработник

**Боне Темелков**

Специјални Дописници:

Од Мала Преспа,

Албанија известува

**Васил Стерјовски**

Од Тирана и Голо Брдо

известува

**Никола Ѓурѓај**

Од Бугарија за весникот

Македонија: **Стојко**

**Стојков**

**Блага Дафовска**

во рубриката

„++++Поезија со

повод,,

**Славе Катин**

## NEWSPAPER Macedonia AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

If you would like to subscribe an receive copies at your business , home or organization please let us know by email: macedonia.canada@yahoo.com or call 905-625-9129

**The Macedonian Orthodox Cathedral "St. Clement of Ohrid"**

76 Overlea Blvd. - Toronto, Ontario - M4H 1C5  
Phone: 416-421-7451;  
Fax: 416-421-0721

E-mail: info@stclementofohrid.com

**St Ilija Macedonian Orthodox Church**

1775 Bristol Rd W, Mississauga, ON (905) 821-8050

**St. Dimitrija Solunski Macedonian Orthodox Church**

201 Main St N, Markham, ON (905) 471-5555

**St Nedela Macedonian Orthodox Church**

485 Bayly St W, Ajax, ON L1S 6M7 (905) 426-5355

**St. Nicholas Macedonian Orthodox Church**

5225 Howard Ave, Windsor, ON N9A 6Z6 (519) 966-6257

**St. Naum of Ohrid Macedonian Orthodox Church**

1150 Stone Church Rd E, Hamilton, ON L8W (905) 387-0111

**Macedonian Orthodox Church St. Arhangel Michael,**

Phoenix Arizona. 22815 W Sierra Ridge Way Wittmann Arizona 85361-8774

**CANADIAN MACEDONIAN PLACE**

850 O'Connor Drive, Toronto, Ontario, Canada M4B 3L6 Ph: 416.755.9231

E: zcokov@

canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@

canadianmacedonianplace.com

**California Bar & Grill**

914 Pape Avenue Toronto, ON M4K 3V2 East York

**Canadiana Flowers**

Eglinton Square www.torontoflorist.com (416) 265-6867

**Najdova Vera Dr**

2390 Eglinton Ave E, Scarborough, ON M1K 2P5 416-750-0200

**The Mechanics Shop**

79 Winter Ave (416) 267-6033

**Coffee Time Donuts**

371 Old Kingston Rd, Scarborough, ON M1C 1B7

**Lucas Automotive Services**

6456 Kingston Rd, Scarborough, ON M1C 1L4 lucasautomotive.ca (416) 284-199

**Stari Grad**

3862 Bloor St W, Toronto, ON M9B 1K9 starigrad.ca (416) 916-2075

**Markland Wood Pharmacy**

4335 Bloor St W, Etobicoke, ON M9C 2A5

**Old Mill Pastry Mississauga**

9780 Burnhamthorpe Rd. W. Mississauga, Ontario (905) 232-5246

**Royal Meats**

3635 Cawthra Rd, Mississauga, ON L5A 2Y5 royalmeats.com

(905) 279-3261





Александар Русјаков

**Боли!**

Непдносливо боли. Боли душата, боли и срцето. Болката успева да се вгнезди во секоја пора на телото. Умот се бори со нападите гнев. Тој гнев е на чекор да стане омраза. А омразата опива, опседнува. Го блокира умот, го парчосува срцето. Душата не успева да се снајде во таква болна состојба. Заматениот ум запаѓа во очај. Не се гледа светлина на крајот од тунелот. Очајот создава

бе-

зизлезност, безнадеж. А тие човекот го ставаат во шок. Шокот, како и стравот, парализираат. Среде таква, навидум безизлезна положба, умот произведува илјадници прашања. Ја убија ли Македонија? Изгубивме ли држава? Каде погрешивме? Дали се предадовме без борба? Има ли излез од очигледната безизлезност? Толку ли сме немоќни? Дали сме генерација која засекогаш ја изгуби Македонија? Постои ли надеж во Пандорината кутија на новиот светски поредок?

Одговорите кои природно доаѓаат, навидум се поразителни. Да, ја убија Република Македонија. И ја изгубивме државата онака како што ја познававме до сега. Погрешивме речиси во секој чекор. Можеби се обидовме да се бориме, но сигурно капитулиравме без сериозно да се жртвуваме. Изгледа дека веќе нема излез. Затоа што е очигледна неможност човек да се спротистави на онолкува моќ. Да, ние сме таа генерација што ја изгуби Македонија. И нема надеж, така изгледа.

Ете како застрашувачки звучат одговорите на тие прашања. Но, историјата не учи дека не секогаш тие одговори се совршено точни. Оти може на прашањата и по-

нау да се одговори. Еве како тоа би звучело. Очигледно е дека извршија убиство врз Република Македонија, ама тоа не значи дека Македонија е мртва засекогаш. Како стојат работите, државата е загубена, ама па кој смее со сигурност да тврди дека не може да си ја вратиме. Многу погрешивме, тоа е реалност, ама ако ги воочиме грешките, природно е да се обидеме да ги исправиме. Ако и з г л е д а

да изгледа безнадежно, нареджета последна умира. Зошто вака ви ги разложив прашањата и одговорите? Затоа што кога станува збор за Македонија историјата ни дава малку поинакви одговори за сегашната фактичка состојба. Па ајде тогаш да ги видиме одговорите. Ја убија ли Македонија?

Изгубивме ли држава? Не само држава, сме изгубиле империја, сме изгубиле царство. Ама по Втората светска војна се кренавме од пепел. Каде погрешивме? Верувам дека не постои генерација Маке-

на Македонците им требало цели четири века да тргнат во вооружена борба за ослободување.

Има ли излез од очигледната безизлезност? Не ни е првпат, мора да се признае. Во уште побезизлезна ситуација од сегашнава сме биле по 1913 година и Првата светска војна.

ли надеж во Пандорината кутија на новиот светски поредок? Вака било и со почетокот на Втората светска војна и светската фашистичка доминација.

Оттука, сето она што ни изгледа застрашувачки може да роди нова надеж. Затоа што наизглед безизлезната состојба може да создаде нови решенија. Вака поставени нештата, нудат поинакви одговори на зададените прашања. Ја убија ли Македонија? Не, оти додека постои и еден Македонец, Македонија не е мртва. Изгубивме ли држава? Државата е окупирана, а тоа не значи дека е загубена. Каде погрешивме? Многу грешки направивме, но сега треба со ладна глава да ги анализираме, за да ги поправиме. Дали се предадовме без борба? Не, ги победивме на референдум, ама тие ја укинаа демократијата и поддржани од светската изопачена моќ ги суспендираа Уставот и законите. Па затоа, отсега, сите средства за борба се легитимни. Има ли излез од очигледната безизлезност? Ако не се помириме со окупацијата, секогаш има излез. Толку ли сме немоќни? Навидум немоќта на малите народи спре-

светската изопачена моќ, како Давид и Голијат, изгледа толку очигледна што секој би кренал раце, но нашите слаби и сиромашни претци сами ја урнисаа фашистичката окупација и ја создадоа модерната македонска држава. Дали сме генерација која засекогаш ја изгуби Македонија? И да сме таква генерација, не смееме да забораваме на нашите потомци на кои треба да им се внесе во срцето сета вистина и љубов за Македонија. Постои ли надеж во Пандорината кутија на новиот светски поредок? Секако дека постои, затоа што ниту една изопачена моќ и нејзиниот поредок не траат вечно.

Македонија распрчена меѓу три кралства кои имаат поддршка од светските сили. ВМРО исто така поделено, револуционерите се ликвидираат меѓу себе, а потоа и сосем згаснува. Толку ли сме немоќни? Низ историјата сме биле далеку понемоќни. Особено ако знаеме дека минувале векови кога сме биле без држава, со избришано име и идентитет, а врз населението се спроведувал физички сверски терор. Дали сме генерација која засекогаш ја изгуби Македонија? Вака веројатно се прашувале Илинденците. Особено откако сфатиле дека прерано го кренале востанието. Постои

**Да, ние сме таа генерација што ја изгуби Македонија**

дека сме се предаде без борба, не значи дека војната е сосема загубена. Колку и да изгледа безизлезно, секогаш постои можност за излез од корсокакот. Мали сме и немоќни, ама не значи дека не може да ги промени нештата на терен. Изгледаме како генерација што ја изгуби Македонија, но факт е дека не сме мртви, туку повеќе живи закопани, значи може да се потрудиме да излеземе од гробот. Колку и

Македонија е првпат укината од Римјаните по Третата Римско-македонска војна. Во Источното Римско Царство (Византија) сите беа Ромеи, па така и Македонците. За време на Отоманската Империја станавме Румелија. Следеше парчосувањето. За Бугарите бевме Бугари. Грците извршија геноцид. Србите нè преименуваа во Јужна Бановина. Но, ете, повторно воскреснавме.

донци кои не се прашувале истото. И верувам дека сите доаѓале до истиот заклучок. И во минатото и денеска. Македонците отсекогаш биле поделени, раскаран народ кој речиси не може да се договори околу ништо. Сеедно кој нè напаѓа, окупира, врши егзодус врз нас. А нас богами, низ историјата, без исклучок ни се накачувала некоја моќна империја. Дали се предадовме без борба? И тука истооријата ни дава одговор. На пример, по освојувањето на Македонија од страна на Османлиите,



Танас Јовановски

Наполеон Бонапарта роден во 1769 година беше државник, дипломат, уште повеќе војсководец кој одигра значајна улога во француската револуција. Беше император и доминантна личност на европската политичка сцена. Во свое време ретко губеше војна, а со тоа успеа да завладее со поголемиот дел од европската територија. Во 1812 година објави војна на Русија и одтаму почна неговиот пад. Изгуби три четвртини од својата војска во со мраз студената Русија. Година дена подоцна Русија во коалиција со Австрија и Прусија ставија крај на империјата на Наполеон Бонапарта. Тој беше испратен во заточеништво на островот Елба во Атланскиот океан. Таков беше опстанокот на империите во тоа време. Опстануваа со законот на силата.

Денешната империја Соединетите американски држави во никој случај не се како империјата на Бонапарта иако и тие имаат воени бази на секое коше од светот. Тоа

Ова човече (Зоранчо Заев) и' направи повеќе штета на нашата Македонија за две години одколку Турците за петстотини години.

## Император кој заслужува заточеништво

им е само за заплашување. Нивното оружје се парите. Санкциите кои спречуваат економски развој. Со парите ја клекнаа Канада на колена, уште повеќе Мексико. Да не зборуваме за некои помали, посиромашни државички како што е нашата Македонија. За мала сума пари (поткуп) не смееш ниту да гугнеш. Приговор не доаѓа во обзир. Иако безбедносните служби на САД јасно и гласно му доставија на Трамп дека саудискиот новинар Џамал Кашоги беше убиен (исечен на парчиња) од страна на саудиската власт во нивниот конзулат во Истанбул, Трамп го игнорира тоа во полза на стотиците билиони долари бизнис меѓу двете земји. Тоа најдобро говори за американските и европските вредности кога се во прашање парите. Императорот Данолд Трамп – претседател на САД денониве води силна битка со Конгресот за да добие повеќе од пет милијарди долари да гради ѕид на границата со Мексико во време кога малите држави се борат за рушење на границите. Дали ѕидот ќе биде доволно висок за да може да се гледа од Канада како предупредување засега не е познато. Едно е познато – AMERICA FIRST! Америка владе со светот како што одговара на нејзините интереси и ничиј други. Со Македонија управува американскиот амбасадор

ЏЕС Беили.

Насловот на колумнава сметам дека е соодветен на содржината. Сигурно дека Македонија денес не е империја. Беше некогаш. Тоа е минато. А од нас се бара да го забораваме минатото. Да гледаме кон иднината. А велат дека без минато нема иднина. Со последните измени во Уставот на до вчера Република Македонија на 11 јануари ние сега сме дојдени во Канада од Република Северна Македонија! Како дрво без корен. И ако вака продолжи ние самите ќе се преименуваме во вонземјани. Почна со Тиранската платформа. Всушност таа не била тиранска. Била скроена во Америка. Преку амбасадорот на САД во Македонија Џес Беили испратена до премиерот на Албанија Еди Рама, а тој ја благослови и ги повика албанските лидери од Македонија во Тирана да ја потпишат и ја спроведат. И тоа се случи. Мангупот Зоранчо Заев прв пат јавно ја објави во Швајцарија пред албанската емиграција покрај другото ако дојде тој на власт ќе воведо двојазичност на целата територија на Република Македонија. И така

тој дојде на власт. Ветено то го стори. Малкумина од Албанците гласаа за албанските лидери. Тие гласаа за Дедо Мраз и неговите подарици. Така Дедо Мраз најде рецепт како да ја докусури (докрајчи) нашата земја. Го потпиша договорот за добрососедство со Бугарија кој седеше непотпишан во фиоците на Скопје и Атина повеќе од две децении.

Како што знаете драги читатели, македонските историчари беа во одбрана на македонското минато, на македонската вистина но и воопшто на вистината. Денес оваа квинслишка власт ги стави нашите историчари на испит. Формирана е комисија која заедно со исто таква од бугарски историчари ќе ја "чешлаат" македонската историја, не дај Боже да чепнат во бугарската. Целта е ЗАЕДНИЧКА ИСТОРИЈА! Бугарската е чиста како матна вода. Така, тие се "колнат" дека не биле фашисти, дека не биле на страната на Хитлер и фашистичка Германија. Така и ќе пишува во зедничката историја. Песната "Дванаесет роса младинци носат Моклишко горе вдолови,,," е лажна. Убиството на дванаесетте младинци во

1943 години над Ваташа не било од нивна страна. Најверојатно бугарската верзија со "прочистувањето" ќе пишува дека тие тринаесет млади момчиња немале што друго да работат туку се испотепале за забава. Млади деца нели? И уште колку други такви примери можат да се чујат од сеуште живи сведоци од мрачното ропство под бугарска окупација. Како што се движат работите, не треба да очекуваме ништо добро и од преиспитувањето на македонската историја. Само Господ знае каде ова ќе не однесе. И тоа не беше доволно. Македонската православна црква (со уште неколку додавки зад името) е веќе керка на Бугарската црква. Како се случи тоа? Дали желбата на македонските црковни великодостојници беше преголема да станат деца на Бугарската црква или пак наредбата од Заев и компанија беше пресилна? Нашите преданија велат дека Црквата беше таа која не одржа како народ и нација. Што се случи? Каде е Црквата? Каде е поглаварот да застане во одбрана на националните интереси?

Ајде да се вратиме уште кај еден наш пријател. Грција.

Господ ни го даде или Гаволот? Ова човече (Зоранчо Заев) и' направи повеќе штета на нашата Македонија за две години одколку Турците за петстотини години. Нема ниту потреба да се повторувам за неговата штета, тоа веќе го правам нешто помалку од две години. И додека оваа штеточина во ликот на Зоранчо Заев порано или покасно ќе мора да се соочи со правдата иако штетата е неповратна. Правдата го стигна императорот на Франција Наполеон Бонапарта, зошто да не го стигне и ова штетотинче. Македонија не излегува на океан, морето по ловини години заедно со половина од територијата на етничка Македонија го присвоија Грците. Така ни останаа трите езера од кои Преспанското Езеро со совојот остров Голем Град, а попознат уште повеќе по името Змиски Остров е единствено pogodно место да се испрати во заточеништво најголемиот предавник во македонската историја Зоран Заев. Нека го јадат змиите. Тој и ништо подобро не заслужува. Сега, дури ја има можноста, ако на грчкиот премиер во парламентот му се потребни повеќе гласови тој може да му позајми од македонските народни пратеници односно од македонските народни предавници. Сме ги имале во завиден број.

**Have you been to Hamilton lately?**  
Reasonably priced & affordable! Come have a look!  
For proven, trusted & professional service, contact your  
Macedonian Realtor:

**Chris Klashoff**  
Sales Representative

Business: 905.574.4600  
Fax: 905.574.4345  
chrisklashoff@royallepage.ca  
www.chrisklashoff.com

**ROYAL LEPAGE**  
STATE REALTY

987 Rymal Rd. E. | Hamilton, ON | L8W 3M2  
*Your partner to success!*

**CRIMINAL DEFENCE LAWYER**  
**ALEXANDER KARAPANCEV**  
*Have you been wrongly accused or charged with a criminal offence?*

**Impaired Driving**  
**Domestic Violence**  
**Sexual Offences**  
**Drug Crimes**  
**Theft and Fraud**

*Any charge can impact your record and life!*  
Don't Wait, CALL NOW!  
**647 - 907 - 8418**  
Dallas Criminal Defence - irepresent.ca

### Readers Corner

1) On September 30th, 2018 a referendum was held in The Republic of Macedonia. Zaev's party was stuffing ballot boxes with fake ballots. In 5 seconds 175 voted! This so-called leader would do anything to stay in power. This is unprecedented, but the EU, NATO and US are keeping quiet about all the illegal things that Zaev does. Why? Because they

are the ones who pushed Zaev and his cohorts into doing these things.

2) The world is not fair. Here are some examples, one country conquers another and takes possession such as the USA took territories from Mexico. California, Arizona, New Mexico, Texas and part of Colorado. Same thing is happening in other continents such as in Greece, Bulgaria, Spain and other countries in Europe. Macedonia was divided by the super powers on August 10, 1913 given to Serbia,

Albania, Greece, Bulgaria. And now USA, NATO, EU want to change the constitutional name of the Republic of Macedonia their identity, history, culture. For the referendum held on 30th of September, 2018 dozens of leaders came from USA, NATO, EU to support the American puppet Zaev. It is illegal for these countries to be meddling in the affairs of a foreign country. But for the USA, NATO and EU it is legal. They are blaming Russia for meddling in Macedonia, which is not

true. Not even one politician from Russia came to Macedonia for the referendum. But we are all aware of the enormous lies coming from the west.

3) António Guterres is the current Secretary-General of the United Nations.

To Mr. Guterres: You apparently are in agreement with the Prespa Agreement that concerns Greece and Macedonia. I believe that it is not your place to voice an opinion about this agreement. This agree-

ment concerns Macedonia, which is forced to change the name of the country just to appease Greece and the lies that they spew.

How would you be affected by an agreement such as this which would force Portugal to change its name? You should stay out of this and stop supporting Greece who continues to try and change history. Macedonia has been in existence far longer than Greece and does not owe Greece or any

other country anything least of all changing their name.

George Nicholov







AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

**Bill Hristovski**



**Join the VAC Dev Team!**

*An industry leader in precision fabrication of aerospace and defence products, we are growing our organization with people who share our passion and enthusiasm for manufacturing quality products.*

**VAC Developments Ltd careers**

**Current openings**

**Warehouse Associate - Packing/Shipping/Receiving**  
Oakville, ON • Full-time

**Sheet Metal Mechanic- Fabrication - Day Shift**  
Oakville, ON • Full-time

**Sheet Metal Mechanic - Machining/Fabrication Shop- Afternoon Shift**  
Oakville, ON • Full-time

**Planner Production - Machining/Fabrication Shop**  
Oakville, ON • Full-time

**Manual Machinist**  
Oakville, ON • Full-time

**Estimator Machining/Fabrication Shop**  
Oakville, ON • Full-time

**Deburring Grinding Technician - Afternoon Shift**  
Oakville, ON • Full-time

**Deburrer Grinding Technician - Day Shift**  
Oakville, ON • Full-time

**CNC Machinist - Day Shift**  
Oakville, ON • Full-time

**CNC Machinist - Afternoon Shift**  
Oakville, ON • Full-time

**Assembler Part Markers -Aerospace**  
Oakville, ON • Full-time



**CONTACT US FOR MORE INFORMATION**

2270 Bristol Circle  
Oakville, Ontario  
L6H 5S3  
Phone: (905) 855-6855  
Fax: (905) 855-6856  
E-mail: [contact@vacdev.com](mailto:contact@vacdev.com)





## Како по толку години ја доживувате Гоцевата порака:

**„Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови - изроди како македонскиот. Историјата не памети друг таков пример кога еден ист народ по традиција, јазик и вера се разделува на разни спротивни страни, една од друга потуга.“**

**Невена Костовска**, патриотка, активистка во македонската заедница во Канада:



После толку години пораката на нашиот Великан е многу вредна денес, ја чувствуваме истата тага, болка, потценување и урнисување на се' македонско. И како пред многу години патиме од домашни предавници кои не жалат за болката во нашите души и срца.

**Павле Филипов (Воскопулос)**, член на претседателството на „Виножито,- Грција:

Сметам дека Македонштина-та треба да излезе од филмот односно реченото на Гоце. Клевтењето од Македонец против Македонец треба да се елиминира со прогресивна демократска македонска мисла.



**Блага Петреска**, доајен на македонската народна музика:



Искрено неможам да се помирам со агресијата што се врши на македонскиот народ како на никој друг во светот, дури сега се разоткри Европа и нивната демократија која има две лица за нив има едни правила, за нас други. Народот е многу разочаран затоа што никој ништо не го праша.

**Розалија Крстаноска**, претседател на управниот одбор на МПЦ Св. Јован Крстител од Clearwater, Флорида:

Гоце Делчев бил вистински визионер, кој беспрекорно ја предвидел судбината на македонскиот народ или барем на оној дел од населението од Македонија кој во себе го носи националното чувство без разлика на временската и просторната дистанца. Оваа порака ја доживувам безвременски и ќе опстои се' додека постои народ кој себеси се нарекува Македонски.



**Зоран Косески**, почесан македонски конзул од Австралија:



Прво поздрав до Македонците во Канада и во врска со пораката на Македонскиот великан потполно се согласувам и би ја додал и изјавата на ирскиот патриот Роџер Каземент (кој го егзекутирале Британците по востанието во Ирска 1916 година): "Знам за две трагични истории во светот - за Ирска и за Македонија. И двете се лишени и мачени". ("I know of two tragic histories in the world – that of Ireland

and that of Macedonia). Both of them have been deprived and tormented."

Сепак останувам со полна верба во македонскиот народ насекаде во цел свет бидејќи верувам во Македонија и верувам во македонскиот народ. И како што рече другиот македонски великан Димо Хаџи Димов. "Бидете горди што сте синиви и ќерки на Македонија" Борбата продолжува.

**Перо Гулевски**, претседател на пензионерскиот клуб



„Гоце Делчев,, од Св. Климент Охридски, Торонто:

Гоце го почувствува тоа на себе, а сега дојде време ние во тоа да се увериме дека е така....

**Јани Малески**, член на управата на друштвото „Мала Преспа,, од Канада:

Жалосно... ама Вистина ....

сепак ние како Македонски Народ и не треба да подклекнине на предавниците, било каков чин да носат, било каква позадина да имаат, било кој да ги подржува. Со слични тешки времиња, Македонија била соочена низ историјата, никогаш не подклекнала, наредот постојано со пожртвување и гордост знаел да ја

извлече татковнината од темнината што и' била кроена. Јас верувам дека повеќето од македонскиот народ, упорно ќе се спротистават на било каква сила, иако моментално се гледа изгубено. Повикот и делото на славните херои од минатото, како и од сегашноста, писатели, проредбеници, уметници, научници, артисти и спортисти е многу помокен од тоа што изродите и' кројат на Македонија. Јас верувам во тоа, јас верувам во македонскиот народ, јас верувам во македонските вредности, јас верувам во Македонија. Изродите се дел од секоја нација, тие се како отпад во секое општество, се знае каде им е местото во историјата.



**Горнан Јовановски**, писател, патриот, долгогодишен активист во македонската заедница во Канада:



Веќе се навршуваат 147 години од раѓањето и 116 години од смртта на најголемиот син на Македонија, Гоце Делчев. Нема дилеми ако за миг ќе се обидеме да ја потврдиме Гоцевата мисла и гоцевата епоха која служи како стожер и како најсветлосна звезда, во тоа созвездие каде се раѓа надежда, желбата

и иднината на македонскиот народ, кој ќе живее со мечтите прекршени од великанот кој создал широки визији, македонецот вечно да живее како македонец и да биде свој на своето. Тие се вистинските пораки на визио-аберот, кој ни отвори широк простор за да создаваме држава, онаква како што тој ја замислуваше, македонска држава, со сите традиции и македонски обележја. Денес ние можеме да направеме синтетизиран преглед на гоцевото дело И објективно да ги изнесеме гоцевите цели и идеали за што тој го подарил својот млад живот за Македонија, за земјата за која веруваше дека својот Народ, иако тој вршел предавства во минатото, но сепак во едно поново време тој ќе извлече поука, и да проникне од Гоцевите патоводни, стратешки, идеолошки, предводнички и визионерски карактеристики, за да го кристализира патот на својата држава и да избере светла иднина за својот народ. Но за жал денешниот македонски народ не зачекори по Гоцевиот од. И покрај предавствата со кој се соочувал Гоце Делчев, тој сепак развивал силна револуционерна дејност И неговата посветеност била само Македонија и нејзината целосна слобода. Денешната состојба во Македонија ни малку не е слична на онаа во гоцевото време. Сега сме по разделени како никогаш, каде преовладува материјалната потреба пред се. Жалосно но вистинито: Нашите претходници ги подариле своите животи за татковината - А денешните македонски политичари ја подариле татковината за својот живот. На Македонија и треба дефинитивно нов лидер, нов водач, вистинска македонска национална партија што ќе може да го сплоти и обедини македонскиот народ.

**Марија Јакимоска**, ќерка на првиот претседател на Македонија Методија Андонов Ченто:



За жал во текот на целиот мој не баш краток живот Гоцевата порака беше актуелна. Болно е сознанието дека Македонците најмногу зло си нанесле меѓу себе, а со тоа и на Македонија. Ќе беше многу добро наместо оваа порака да беше актуелна Гоцевата дека „Светот го разбира како поле за културен натпревар меѓународите,,. Но гледајќи ги двојните стандарди на "големите" светски велесили низ светот а посебно во случајот со МАКЕДОНИЈА веројатно ќе помине многу време тоа да се оствари. Сепак надежта последна умира, па да се надеваме дека нешто ќе се промени на подобро.

**Ѓорѓија Атанасоски**, бизнисмен од Флорида, претседател на Македонска Алијанса, сопственик на „Македонско Сонце,,:



Од времето кога живееше Гоце Делчев и големата пораката што ја кажал денешните Македонци не научиле ништо. Историјата за жал ни се повторува одново...

**Стојко Стојков**, член на претседателството на партијата на Македонците од Бугарија „Омо Илинден Пирин,, професор, писател, работи во списанието „Народна Волја,,:



Поделбите и предавствата за кои зборува Гоце не биле природен квалитет на македонскиот народ - туку финансирани и подржани од туѓи држави. Кога еден помал народ е опкружен од поголеми соседи кои се готови скапо

да го наградат предавството, тогаш најлошото во најлошите излегува на виделина. Последните 140 години во Македонија предавничството било највисоко наградуваниот квалитет, најмилостиво третиралиот злостор и си останува единствената македонска стока за која постојано има побарувачка. Во таа смисла времето за нас е замрзнато повеќе од сто години и нема знаци дека скоро ќе се размрзне. Напротив!

**Нада Димитриј**, претседател на МПЦ Св. Димитрија од Рочестер, САД, истакната македонска активистка:



Големиот Македонски син, великанот Гоце Делчев, како добар познавач на македонскиот народ, пред 115 години го предвиде капитулантскиот акт на денешната ПРЕДАВНИЧКА, нелегална влада.

"Партиската поделеност и изгубената македонска национална свест доведоа до ваква катастрофа и срам".

Сега, повеќе од секогаш, нашиот отпор не смее да се сруши. Нашиот македонски дух и нашата надеж не смеат да згаснат. МАКЕДОНИЈА е нашиот вековен идентитет и не случајно Сонцето е симболот на нашето постоење.... И одново тоа ќе се вее и ќе не' грее. Наша света должност е да останеме столб и огледало за Македонската вистина.





**Ѓорѓи Сараќилов** - патриот, многугодишен македонски активист, Канада:

Е тоа е тоа и ништо друго, Дедо Ѓорѓи (Гоце) Делчев и по други 100 години ќе е во право. Едно време во Р.Македонија под Југославија ни викааа Егејци и србите им беа браќа, а ние Егејци, значи дошлица па и сега уште повеќе не' делат меѓу Словените кои дојдоа од зад Карпатите, а ние од Антиката на Александар Македонски.

**Филип Бојаќиески** млад патриот, македонски деец од Канада:



Кога го пишувам ова Грчкиот Парламент со 153 пратеници го потврди договорот од Преспа помеѓу Грција и ДРУГАТА СТРАНА како што не' нарекуваат во потпишаниот договор.. После 118 години оваа реченица на Гоце Делчев денеска не да е актуелна, туку денеска сите крвави бразди во Македонија од оние кои загинаа за Македонија беа едноставно измени збришани закопани некаде длабоко се со цел да се заборава нашето минато. Крушевската Република траеше само 10 дена, но не поради силата на турскиот аскер, туку поради нашето НЕЕДИНСТВО од кои едни биле за подоцнежнo кревање на востанието, а други веднаш без чекање, а сите ние знаеме како крваво беше задушено а тоа ни дава за право да веруваме дека реченицата на Гоце е нашата сурова вистина . Историјата ни раскажува дека после првата светска војна со убиството на Ѓорче Петров започнува пресметка помеѓу разни Ма-

кедонски организации, фракции, пресметка со физички ликвидации за престиж во позициите на Македонското Национално Ослободително Движење. Повторно сенката на реченицата од Гоце Делчев е над нас. Борбите на нашите Илинденци а подоцна и Партизани придонесе да добиеме своја држава во овие денешни географски рамки во склоп на СФРЈ. Подоцна после крвававото распаѓање на Југославија бевме единствената република во СФРЈ која на 8 Септември 1991 без ниеден испукан куршум кон ниедна соседна земја ниту пак кон ниеден различен етникум од Македонскиот прогласивме Независноста. Ја прогласивме Независна Република Македонија. Свој Независен Парламент, своја Влада на Република Македонија и Претседател на Република Македонија ...Конечно !? Но дали ја фрливме реченицата на Гоце Делчев длабоко во фиоките на заборава ? Турболенци не' следат низ нашата Независност, не сме веќе за светот Република Македонија, туку Бивша Југословенска Република Македонија. Го немаме нашето Независно знаме од 1991, сонцето со 16 крака, од 16 станаа 8. Се повторува ли 1913? Македонија од 4 дела се свеле на еден, ги нема Македонците од Пиринска Македонија ,Македонците од Беломорска Македонија, Македонците од Мала Преспа. Тивко но сигурно реченицата на Гоце Делчев се враќа на

голема врата. 2016 Година реченицата на Гоце Делчев ВОСКРЕСНА на социалните мрежи и умот на македонецот. Започнува редуфинирање на државата од оние исти синови кои го предале и го убиле Гоце Делчев. Денеска во 2019 прво не предадоа оние исти синови кои седат во Македонскиот Парламент, а денеска истите оние кои 1913 не поделија само овој пат се вратија да не уништат. Аманетот кој ни е оставен од нашите предци не смееме да го отфрлиме, наша должност е да се слушне Вистината за Геноцидот на Македонскиот народ кој се прави , преку негово не признавање како народ и правото на Македонецот да го изрази својот Национален и Религиски идентитет надвор од државните граници. Можеме да кажеме дека сме биле предупредени од нашите предци, но сепак како една стара македонска говорка: влега во едно уше, излага од другото. Но како можеме да го забораваме цитатот на Гоце Делчев ,тој ни кажува преку неговите зборови нам на народот каде е одговорот . "Ослободувањето на Македонија се крие во внатрешното востание. Кој мисли инаку да се ослободи Македонија, тој се лаже и себеси и другите." Македонија ќе живее и постои додека постои Македонскиот Народ. Македонци Обединете се каде и да сте. Борбата Продолжува! Да Живее Република Македонија!

**Борис Папучкоски**, еден од основачите на ВМРО-ДПМНЕ, долгогодишен македонски патриот од Чикаго, САД:



Мудрите мисли на апостолот и војвода Гоце Делчев секојдневно се повторуваат меѓу школските учебници ,весници книги,медиумите и др. но никаква поука до нашите по род македонски предавници и изроди не стигнува во нивните празни глави, како познатата порака на Гоце Делчев :„Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови и ќерки изроди како македонскиот. Историјата не памети друг таков пример кога еден ист народ по традиција,јазики вера се разделува на различни спротивни, една од друга потуги и по замразени појавување на кодоши и предавници.

Во тогашните времиња беа поединци предавници. Денеска пола од македонскиот народ се поделени на предавници и бранители кои се борат

за својата држава,нација и вера. Денеска политичките предавници станаа најголеми бизнисмени во Македонија кои го процветаа предавничкиот бизнис за разлика во поранешните времиња, на пример за време на турското ропство кога беа поединци и предаваа за мали суми на грошеви-пари. Така беше предаден Апостолот на ВМРО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ од една стара бабичка која го предаде Гоцета за неколку гроша.

### Секогаш Македонија, вечна и никогаш северна. Амин!



**Јана Бранова**, борец за македонската вистина, Канада: Права вистина. И ден денес нашиот народ упорно докажува колку беше прав Гоце Делчев . Во денешно време Владата на Република Македонија официјално со потпис се откажа од својот народ во Егејска Македонија Потпишаа дека тие Македонци се Грци. Тоа значи дека Гоце Делчев е Грк. Значи повторно го предадовме Гоце после сто години.. Невидена срамота.

**Соња Павловска** –долгогодишна гласноговорничка за македонската вистина од Канада:



Малку е да се рече дека сите сме шокирани од она што му се направи на Македонецот, од Македонецот - предавникот. па , СДС овци и нивните симпатизери, ви признаваме, ја победивте оваа битка. но

**Ацо Крстевски**, потпретседател во управниот одбор на МПЦ Св. Илија Мисисага.:



Историјата на Македонскиот народ и неговата борба за слободна Македонска држава, е проследена со континуирани предавства од македонците кои учествуваат во тие организации и движења. Во времето на Гоце Делчев македонскиот народ преку борбата на револуционерната организација ВМРО се обидува да формира своја независна држава Македонија. По задушвањето на Илинденското востание и после младотурската револу-

**Драги Стојковски**, поранешен претседател на Обединети Македонци, колумнист:



да внимаваме на пропагандите кои историски стварале сrbомани/бугаромани/гркомани, а сега ствараат нато-мани и еу-мани кои ни се претставуваат како спасители а во стварност се волци во овчи кожи. Главата горе Македонци, една изгубена битка не значи и изгубена војна. А ние Македонците сме познати во светот по победи во војните.

си ја скршивте самите кичмата. и онака чуму ви е , не ви треба кичма. еј , се правевте " класа сте, ". "СДС и нивните подржувачи "да,.. на ваквата класа светот и' се чуди и не може да се изначуди. изроди, продадени души, да си ја продадат мајката во проституција и одма почна секој да пика раката и да прави што сака. И додека оние чесните Македонци со скршени души, немоќни, во не мајка да е, гледаат не в и д е н о во светот , во историјата -предавниците, изродите, со главите кренати немаат брегајле. Облечени во перјата на рајската птица, забавата продолжува , со шамивчето в'раце, напред оро се води во еуфорија , сите трчаат да се фатат , се пее каде сте , Македонци ја, каде сте, кај

отидовте, еј да се чудиш и да се крстиш. Што вели Мирка Велиновска : овие се тие накалемените сливи што ги носеа кој знае од каде, додека Македонецот го товараа и го продаваа за робје, еј вие предавници, вие го носите бајракот за криминал и затоа според бога вие ќе горите во вечниот оган.. и вашето семе ќе го носи вашиот белег, а ние пак ќе се собереме, да си ја присобереме енергијата што од бога ни е дадена нам на македонските синови и ќерки, и да почне со чистење на балганите што и' ги фрливте на нашата мајка, Македонци и ја. И ќе ги бериме балганите и ќе ви ги вратиме , ќе ви ги шлакнеме, на вашето лице, предавничко.

Нема никој да куртули од страмот на народот.

ција во 1908, ВМРО се дели на две крила кои започнуваат безмилосна меѓусебна борба за превласт во Македонија во која највеќе страдале самите тие, како и Македонскиот народ во целина пошто бил разделен и без водство.

Сите македонски револуции , вклучително и борбата на македонските партизани за ослободување на цела Македонија, биле осудени на пропаст поради тоа што биле критичните моменти биле предадени токму одвнатре од самите македонци. Не е случајно што Македонскиот народ не можел да создаде своја вистински независна држава све до 1991 год.

На 11-ти Јануари 2019, се случи едно од најголемите предавства на Македонија и македонците, токму од луѓето избрани од македонскиот народ за да ја водат и штитат Македонија, македонскиот устав и поредок. Со една одлука се поништува цела една нација, се поништува вољата на народот изразена преку бојкотот на референдумот за промена на името.

Следна цел на самоуништувањето ќе е биде нашата црква, т.е. преименувањето на Македонската Православна Црква- Охридска Архиепископија во само Охридска Архиепископија, што ќе доведе до целосно обезличување на македонецот.

Сакам да нагласам дека и тука во дијаспората, ситуацијата на ова поле не е многу подобра. Како што знаете тука наскоро ќе се оджат избори за нови црковни управи. Нашата комунa собрана при црквата Свети Илија од Мисисага е мала и според мене било какви избори со повеќе кандидати не се добри, пошто луѓето почнуваат да се делат, караат и да заземат страни и крајниот резултат секако ќе биде на штета на црквата и комуната во целина.

Накрај, искрено се надевам дека разумот кај Македонецот ќе победи каде и да е , и ќе се надминат сите недоразбирања и поделби се во интерес на зачувување на Македонија, Македонската Нација и Македонската Православна Црква.



ST.NEDELA MACEDONIAN CHURCH LADIES AUXILIARY

# FALLSVIEW®

CASINO RESORT



EVERYONE IS WELCOMED TO COME AND JOIN IN THE FUN AT THE FALLSVIEW CASINO,

WATER AND SNACKS WILL BE PROVIDED ON THE BUS

WHEN: February 17 2019

TIME: 10:00 AM sharp

COST: \$20.00 CAD

CONTACT: LILA @ 905 441-1417

CONTACT: NINA @ 416 678-3064



## Василица во Македонската православна црква Св.Недела во Ејцекс



Парохијаните на црквата Св. Недела на најдостоинствен начин ја дочекаа православната, македонската стара нова година. На Василица верниците кои се водат по овој календар делат мазник со паричка и се верува дека на оној на кој ќе му се падне паричка ќе биде среќен во текот на целата година.

Свети Василиј Велики е еден од тројцата најголеми црковни учители од четвртиот век. Тој бил голем христијански филозоф, а се прославил и како епископ и заштитник на чистотата на православното учење. Женската секција од црквата Св. Недела со претседателката Нина Веселиновска која беше организатор на прославата за Василица на сите им благодари за волонтерската работа, посетата и даровите за црквата.



## Божик во Св Недела



Божјата милост насекаде нека ве следи, нека доброто со добро да ви се врати!  
Христос насекаде да ве води, Среќен Божик - христос се роди!

Оваа порака беше испратена до сите присутни на прославата на Божик од страна на женската секција на црквата..По повод големиот празник Божик беше подготвен богат ручек, зад чија организација стои тимот на кујната под водство на професионалната готвачка Марија Ангелевска. Во музичката програма настапи познатиот музички тандем Мирко и Џоле кои направија прекрасна божикна атмосфера.



## Покана

Почитувани членови на црквата Св. Недела,

Ве известуваме дека годишното членско собрание ќе се одржи на 17 март годинава, а гласањето за нова црковна управа е закажано за 24 март 2019 година.

Повелете со своето присуство на овие важни датуми од животот и работата на нашата црква.

За повеќе информации јавете се на телефон: (905) 426-5355





Slavé Nikolovski-Katin, who is known only as Slavé Katin, is a great lover of his native Prespa, of Macedonia, ethnic Macedonians, and the Macedonian Diaspora. He is known to the Macedonian and international community for his numerous publications, journalistic and scientific papers devoted mainly to the ethnic Macedonia and the Macedonians in the world. Also, his work applies to many other aspects related to the Macedonian Diaspora and culture, literature, language, history, journalism and religion. He is an author of fifty six publications, which can be seen and read on his website: [www.slavekatin.com](http://www.slavekatin.com) e-mail: [slavekatin@gmail.com](mailto:slavekatin@gmail.com).



SLAVÉ KATIN

MACEDONIANS  
IN THE WORLD

ISBN 978-608-202-064-8

## “MACEDONIANS IN THE WORLD” (МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ) Е НАЈНОВОТО ДЕЛО НА СЛАВЕ КАТИН

По повод Новогодишните и Божикните празници излезе од печат книгата „Macedonians in the World“ (Македонците во светот) од Славе Катин, публицистот кој е голем вљубеник во својата родна Преспа и во Охрид, во етничка Македонија и македонскиот народ, како и во Македонската православна црква - Охридска архиепископија и во Македонците од сите делови на Македонија раселени насекаде во светот.

Публикацијата „Macedonians in the World“ (Македонците во светот) од Славе Катин, е дело на Издавачката куќа „Македонска искра“ од Скопје и на Фондацијата „Џорџ Атанасоски“ од Прилеп. Рецензенти на ова дело кое е на англиски јазик, на 432 страници се покојниот академик Антонио Шоклџев-Дончо и бизнисменот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски.

Ова дело на Славе Катин е плод на неговите патувања по светот. Имено, како член на државни и црковни делегации тој бил на посети и разговори кај поглаварите на Румунската, Украинската, Руската и Српската православна црква, потоа во Цариградската патријаршија во Истанбул и 5 пати бил во делегации во Ватикан во Рим. Исто така, бил и во

делегацијата на Владата на Република Македонија за погребот на Мајка Тереза во Калкута, Индија, а многу пати патувал со делегации на Македонската православна црква-Охридска архиепископија за Канада, Соединетите Американски Држави, Австралија, во Европската Унија, Турција, Израел, Русија, Украина, Бразил и други земји.

Во ова публикација е запишано дека Македонија има долга и макотрпна историја проткаена со бескрајни страници, но и со премрежија и турбуленции кои оставиле длабоки траги кај населението што со векови живее на овие простори и кај Македонците од етничка Македонија ширум светот.

Македонија е земјата каде древните Македонци и Римската цивилизација оставиле бројни траги, а потоа христијанството и исламот долго се бореле за превласт. Таа е земја каде што се судирале, но и меѓусебно проникнувале древно-македонскиот, елинскиот, римскиот, словенскиот, муслиманскиот, српскиот, бугарскиот, грчкиот, албанскиот и други етноси и каде македонскиот народ опстојал под сите видови притисоци и вековни обезличувања и се зачувал со силата на својата исконска култура и

традиција.

Меѓутоа, макотрпниот живот, целокупните состојби, силната љубов кон својата вера, народ, земја, минато и иднина направи Македонците да си формираат свои суверени и независни држави. Многу тешко, макотрпно и со многу пожртвуваност се формира државата-Република Македонија, а уште потешко се стекна слободата и, сето тоа возвишено, со силна вера, со голема љубов и со најголема надеж треба да се брани, да се гради, да се чува и да се развива ново-создадената држава.

Во делото „Macedonians in the World“ (Македонците во светот), е даден развојниот пат на македонското иселеништво, кое во основа се совпаѓа со развојот на настаните на Балканот и уште повеќе во зависност од тоа како се движеле настаните околу Македонија. Како резултат на тоа преселничките печалбарски движења на Македонците и нивниот интензитет биле условени, пред се, од тешките економски услови за живеење и работа, а во многу помалку случаи и од причини што имаат национално-политички карактер. Тешките, лоши, често и невозможни услови за живеење и постојаната борба за опстанок присиле голем број

Македонци да се определат, покрај другото, и за преселби во многу земји во светот

Во оваа публикација посебно е дадена улогата на македонските православни цркви и црковни општини, клубски и други асоцијативни облици на собирање во прекуморските и во европските земји. Најголемиот број Македонци членуваа или се редовни посетители на тие многубројни асоцијации, каде тие организираат верски, национални, фолклорни, спортски, културни и други манифестации.

Делото е поделено на седум глави. Првата глава е насловена „Вистината за Македонија“, потоа следат главите „Македонската православна црква-Охридска архиепископија“, „Македонците во светот“, „Македонски асоцијации во САД“, „Македонски асоцијации во Канада“, „Македонскиот печат во Австралија и Европа“ и седмата глава е посветена на Македонците во соседните земји.

Во делото е посебно нагласено дека од 1991 година до денес Македонија минува низ сцилите и харибдите на својата демократска трансформација. Жилаво се бори со тешките економски, социјални, меѓуетнички, верски и други проблеми, кои ја потресуваат од корен. Маке-

донската млада држава, се' уште не може да се ослободи од старите апетити на некои соседи, но и од глобалните интереси на големите држави, кои се прекршуваат на Балканот, по распаѓањето на комунизмот во Источна Европа.

Исто така, се вели дека хендикеп за Македонија се и внатрешните партиско-политички конфронтации, неединството во македонскиот политички блок и агресијата на некои соседни држави. Македонскиот народ и деловите од него иселени во САД, Канада, Австралија, Европа и ширум светот, веќе дваесетина години заедно се во грч како да се излезе од досега затворениот маѓепсан круг на промените и да се влезе во една релативно помирна фаза на стабилизација на земјата и консолидација на нејзиниот стопански развој врз принципите на пазарната економија.

Во делото „Macedonians in the World“ (Македонците во светот), исто така се вели дека и покрај негативните појави на политички, општествен, стопански, културен, верски и друг развој, Македонците, како библиски народ има верба, надеж и љубов кон иднината и се надева дека ќе опстои се' додека светот светува и веков веку-

ва.

Инаку, Славе Катин и' е познат на македонската и на меѓународната јавност по неговите бројни публикации, новинарски и научни трудови кои се посветени, главно, на етничка Македонија и на животот на Македонците во дијаспората. Покрај 58-те публикации, во период од педесет и пет години Катин е автор и на повеќе од 100 научни трудови од различни области и на над 3.000 новинарски и други текстови објавени во Република Македонија и во светот. Тие, главно, се однесуваат на Македонија, иселеништвото, религијата, културата, македонскиот јазик и литература и други области, објавени, главно, во информативни гласила во светот и во Република Македонија.

Соња Лозановска







## Мицко Димовски 1945 - 2019



### Управата на МПЦ Св. Климент Охридски од Торонто упатува најдлабоко сочувство до семејството на Мицко Димовски по повод неговото ненадејно заминување. Изгубивме, голем човек, патриот којшто ретко се раѓа!

#### Почитувано семејство Димовски,

Веста за заминувањето на вашиот почитуван сопруг, татко и дедо г-ин Мицко Димовски длабоко ја потресе македонската јавност во Канада, во која го вгради својот живот и постоење низ бројните активности коишто црквата Св. Климент Охридски и македонската заедница ги организираше за добробит за нашата татковина Македонија. Г-ин Мицко остави длабоки траги во животот на црквата Св. Климент Охридски, активно учествувајќи и делувајќи на јавното мислење преку своите говори, радио емисии и поетски читања, во сите нив дишеше нашата Македонија.

Замина тивко иако неговиот глас сеуште одзвонува во нашите уши, неговите пораки остануваат да живеат во нас, да ја сакаме, чуваме и негуваме нашата Македонија. Почивај во мир добар човеку, патриот кој ретко се раѓа, кој живееше и замина со Македонија на усните и во срцето.

Со длабока почит и љубов

Од управата на црква Св. Климент Охридски во Торонто  
Претседател  
Чедо Миленковски

### Последен поздрав од Друштвото Браќа Миладиновци -Торонто

#### Мицко,

Ни беше пријател, другар, бате и татко.

Беше дел од нас, живеевме, творевме, заеднички се смеевме, радувавме, тагувавме, заеднички и гордо виоревме македонски знамиња, игравме македонски ора, читавме македонски песни.

Заеднички се трудевме да го истакнеме македонскиот јазик, културата и традицијата македонска. Ни беше стожерот на друштвото „Браќа Миладиновци,, не бодреше и поттикнуваше да твориме, да бидеме свои и што е најважно - да не

заборавиме дека сме Македонци.

Вечно ќе те памтиме како голем човек, Македонец, борец за човековите права на сите Македонци низ целиот свет, вечен идеалист, хуманист, творец.

Можеби си замина од овој земен свет, но ти засекогаш ќе живееш со нас и во нас!

Бог да те прости, вечна ти слава и лесна ти земја. Најискрено сочувство до сопругата Драгица, децата Елизабета, Мирјана и Борче со нивните семејства.

Маја Доневска Ивановска

### Последен поздрав до Мицко Димовски од Macedonian Children Relief Fund

За жал, денес (29 јануари 2019 година)почина Мицко Димовски, Бог да го прости.

Длабоки сочувства до неговата сопруга Драгица, до децата: Мира, Елизабета и Борче, нивните сопругници, сите внуциња, родини и пријатели. Мицко беше многу ценет член во македонската заедница во Канада. Беше еден од основачите на Macedonian Children Relief Fund и активен член до крајот. Исто така Мицко беше член на контролната комисија во МПЦ Св. Климент Охридски во Торонто. ќе ни остане голема празнина и на сите ќе ни недостасува многу. Да му е лесна земјата.

Енди Плуков

Претседател на Macedonian Children Relief Fund  
Претседател на контролната комисија во црквата Св. Климент Охридски

### Последен поздрав од редакцијата на Весникот „Македонија,,-Торонто, Канада

Збогум почитуван пријателе, колега, Мицко Димовски.Твојата љубов и посветеност кон нашата татковина Македонија ќе ни бидат вечна инспирација во оваа бесконечна борба за македонската вистина. Вечно ќе живееш во нашите срца. Најискрено сочувство до семејството.

Со почит Соња Лозановска





# Македонско литературно друштво "Браќа Миладиновци - Торонто"

30 години постоење на Литературното Друштво „Браќа Миладиновци“ од Торонто, безброј поетски и прозни пораки од креативното перо на авторите, а ним не им се знае ни бројот, ни набојот. Сал едно е знајно: - дишат и творат омаени татковински, се будат со стих што мириса на расцутениот мај крај Врдар, опива како липите на Широк Сокак и заплискува како водените изблици на Охридското Езеро во Црниот Дрим на залезот од август. Понекогаш чиниш дека штом ги отвориш прозорците ќе го здогледаш

Кајмакчалан или Белото Море, а ако ги затвориш ќе продолжиш да ја сонуваш Македонија онака стемена и голема, распослана дур до Нијагарините водопади.

Драги вљубеници во пишаниот збор ова катче од „Македонија“, им го посветуваме токму ним, на авторите и делата од друштвото на писателите „Браќа Миладиновци“, од Торонто. Уредник на рубриката е претседателот на друштвото  
**з-ѓа Маја Донева-Ивановска.**



**Мицко Димовски  
1945 - 2019**

Мицко Димовски е роден на 3 август 1945 година во битолското село Драгожани. Основно образование има завршено во своето родно место, а средно училиште во Битола. Во 1981 год со своето семејство се доселува во Торонто Канада. Член е во литературното друштво „Браќа Миладиновци“, од самото формирање, а бил и негов претседател како и потпретседател во последните 10 години..

Со пишување на поезија се занимава уште од најрано детство. Негови песни се објавени во списанието „Литературна Мисла“, што го издава друштвото „Браќа Миладиновци“, како и во заедничките збирки на песни „Мостови“, „Корени“, „Глас на Далечината“, .

Од 1994 до 1996 година беше претседател на заграничниот комитет на ВМРО ДГПМНЕ во Торонто. Долгогодишен член е во МПЦ Св.Климент Охридски, Организацијата Обединети Македонци, Macedonian Children Relief Fund, потпретседател е на македонскиот пензионерски клуб во гратчето Вудбриџ. Заедно со сопругата Драгица се 20 години уредници и водители на македонското патриотско радио „Обединета Македонија“, поточно од 1998 год.

## Туѓо Сонце

Си напуштив земја моја  
И си дојдов во Канада  
Земја нова прочуена  
Со богатства и убавини.  
Си направив нова куќа  
И си купив нова кола.  
Си пособрав покуќнина.  
На прв поглед ми се чини  
Живот имам за милина.  
Но длабоко во душата  
Тешка болка ми легнала  
Срца на два дела поделила  
И корени болни посадила.  
За мојата родна земја  
За мојата стара мајка  
Која ката ден писма пишува.  
Врати ми се мили сине  
Донеси ја твојата жена  
Твоите деца моите внуци  
Низ куќа да растрчаат душа да развеселат.

## Свети Климент Охридски

Среде во Торонто  
Во овој голем град на Канада  
Ко кралица стои  
Гордо исправена  
Нашата света македонска црква  
Свети Климент Охридски  
Облечена во бела руба  
И со златна круна крунисана  
Во црквата се врват  
И стари и млади  
Собрани од сите  
Македонски страни.

Тука под олтарот  
На светата мајка наша  
Се молат верниците  
За здравје и благослов  
На своите фамилии.  
Се молат верниците  
И за земјата ни  
Распарчена и мила  
Што поскоро да биде  
Обединета и цела.



## Од Мене за Тебе

Посветена на Мицко Димовски 29 јануари, 2019

Би сакала да напишам приказна една  
И во неа да раскажам за Тебе.  
Да раскажам за љубовта кон мојот татко  
Мојот втор татко во Канада.

Би сакала да раскажам  
За човекот карпа,  
Човекот со лавовско срце,  
Срце кое биеше за Македонија.

Би сакала да раскажам за човекот  
На кого фамилијата му беше  
Свезда водилка, света најсвета.

Би сакала да раскажам за  
Несебично подадената рака,  
Широката душа, отвореното срце,  
Бистрите очи ко Пелистерските Езера,  
Широката насмевка и искрената преградка.

Ти,  
Сопруг, татко, брат, другар, пријател.  
Ти,  
Горд и вечен Македонец!  
Почивај во мир!

**Маја Донева-Ивановска**



## Интервју со Боне(Боби) Темелков претседател на Светскиот Македонски Конгрес, Канада

**Не се предавајте Македонци ! Верувајте во себе , Ден ќе дојде ! Не успеале да не' избришат со векови, НЕМА НИ СЕГА ! Хартијата трпи се, пиши бриши, што ни' е во срцето НЕМОЖЕ ДА ГО ИЗБРИШЕ НИКОЈ ! Чувајте ја Македонија во срцето ДЕН КЕ ДОЈДЕ - КЕ ДОЈДАТ МАКЕДОНЦИТЕ ! Да ни' е вечна Македонија!!!**

**Македонија:** Во изминатите неколку недели пошироката јавност беше сведок на твоите јавувања во живо од пред македонското собрание, како и бројните средби со македонски истакнати патриоти кои секојдневно бдееја и апелираа да се сопре реализацијата на погубното сценарио во Македонија. Што всушност се случуваше таму?

**Боне:** Историската шанса да бидам на браникот на Македонија со моите браќа и сестри во овие судбоносни моменти за нашата земја никогаш не ми ни дојде на памет дека ќе ја пропуштам. Како Македонец кој долги години се бори за севкупна афирмација на мојот народ во Македонија и македонската заедница во Канада, прашањето беше кога ќе заминам а не дали ќе заминам, едноставно морав да бидам

отсуство на волја, недоволно развиена национална свест или пак нешто друго?

**Боне:** Слабиот одзив на протестите по мое лично мислење е мешавина од многу работи кои претходно се случуваа или не се случуваа во Македонија. Со апсењето на Уставобранителите на 27 април власта свесно влеа страв кај народот, ги уапси народните лидери кои имаа природна предиспозиција за мотивирање на маса народ. Деморализирачки беше и фактот што опозицијата се распарчи во многу ситни тела, на неколку пати и од Канада но и таму лично пробав да ги обединам поголемите групи на „Бојкотирам,, и „Блокирам,, но без некој поголем успех, што викаат старите љубов со сила не бидува. Луѓето што повеќе од година дена поминаа пред Собранието протести-

една влада (со исклучок на Никола Груевски и ВМРО до некаде) не направи покрупни чекори да го изгради и обнови националното чувство на припадност кај македонскиот народ. А се разбира тешката борба за гола егзистенција, вработување со партиски книшки, финансиски афери кај сите досегашни влади, го направија македонскиот народ очаен и рамнодушен за случувањата во државата.

**Македонија:** Какви информации разменивте со Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорѓе Иванов на средбата во неговиот кабинет?

**Боне:** Кај Претседателот на Република Македонија Др. Ѓорѓе Иванов 30 минутниот договорен прием со лав муабет и по негова иницијатива се продолжи на скоро 3 часовен прием, отворивме многу теми и разменивме многу мислења. Не сум во можност од разбирливи причини да изнесувам детали од разговорот, но разбирливо најголем дел од разговорот помина за актуелната политичка ситуација во Македонија. Го запознав со активностите на македонската заедница во Канада, разговаравме и баравме решение за случувањата од 27 април и уставобранителите и на крајот што и како понатаму за Македонија? Поздрав и пораката од Претседателот на Република Македонија Др. Ѓорѓе Иванов до Македонската Заедница во

**„Таму кај вас во туѓина црквите ви се се' и домови и собиришата за веселби и дружења и духовни храмови, чувајте ги! Ако си ја зачувате црквата македонска, ќе ги зачувате и македонските корени! „**

Ка -  
нада:

„ Без разли-

ка на немилите случувања во вашата матична земја Македонија, Чувајте си ја Македонија во срцето, продолжете да ја негувајте македонската традиција, култура и историја, вие живеете во демократска земја, вас никој тоа не може да ви го оспори како што нас ни го оспоруваат во Македонија. Во овие тешки моменти за нашата земја, Македонските Заедници надвор од Македонија ќе бидат главните чувари и одржувачи на Македонизмот !

**Македонија:** Во Македонија се сретна и со својот духовен татко владиката Ага-

тангел, најгласноговорниот и можеби за жал единствен владика кој достоинствено застана во одбрана на македонското име, идентитет, јазик и црква. Ќе следи ли промена и на името на нашата македонска православна црква?

**Боне:** Средбата со Митрополитот г. Агатангел ми беше посебно драга, дочекав Богојавление Водици во мојот роден град Велес и на уште поголема чест во присуство на мојот македонски духовен водач митрополитот г. Агатангел. Голема благодарност до Повардарската Епархија која овозможи оваа средба да земе место баш на овој голем христијански празник. Како што и сами спомнавте Митрополитот г. Агатангел покрај тоа што е наш македонски духовен водач, тој е и голем и можеби единствениот борец претставник на Синодот кој јавно се бори против договорот со Грција и зачувување на нашето библиско име Македонија.

Во нашиот разговор повардарскиот митрополит изрази став дека македонската православна црква направи го-



**Македонските Заедници надвор од Македонија ќе бидат главните чувари и одржувачи на Македонизмот !**

грешка што не се вклучија во протестите за одбрана на уставното име како што грчките владици се вклучија во протестите во Грција. Тој смета дека македонската православна црква, требаше да ја копира грчката црква и дека требаше активно да се вклучи во протестите како духовен водач на македонскиот народ .

Многу е загрижен за иднината на Македонија, образложи дека договорот со Грција негативно ќе се одрази и врз Македонската Православна Црква во Македонија. Пораката до македонската заедница во Канада гласеше:

**„Таму кај вас во туѓина црквите ви се се' и домови и собиришата за веселби и дружења и духовни храмови, чувајте ги! Ако си ја зачувате црквата македонска, ќе ги зачувате и македонските корени!**



таму. И покрај сите закани и предупредувања дека може да ми се случат непаскувани работи на 7ми Јануари 2019 заминав за Македонија по втор пат во последните неколку месеци. Тешко е да се опише со зборови атмосферата пред собрание, на моменти охрабрувачка, на моменти обесхрабрувачка, така најдобро можам да ја опишам атмосферата во кратки црти, мислам дека видеата кои одеа во живо многу подобро ја опишуваат реалната слика. Направив средби со многу мои пријатели/патриоти кои имаа можност и чест да ги запознаам при мојата претходна посета на Македонија во септември 2018 за акцијата „Бојкотираме,, но запознав и стекнав многу нови пријатели и овој пат. Голема штета што македонскиот народ од разни причини не излезе масовно во одбрана на своите права и земја, еден ден многу луѓе ќе се освестат за пропуштената историска шанса да се запре ова лудило од корен, но можеби ќе биде доцна за нив како генерација да си ја поправат грешката.

**Македонија:** Која е вистината за слабиот одзив на протестите, страв,

phone +1 416 631 3141  
cell +1 416 399 6314  
fax +1 416 736 8533  
toll free 1 800 668 7475



101-8800 Dufferin  
street Concord,  
ON L4K 0C5  
danny@victours.ca  
www.victours.ca





## Интервју со Боне(Боби) Темелков претседател на Светскиот Македонски Конгрес, Канада

Не се предавајте Македонци ! Верувајте во себе , Ден ќе дојде ! Не успеале да не' избришат со векови, НЕМА НИ СЕГА ! Хартијата трпи се, пиши бриши, што ни' е во срцето НЕМОЖЕ ДА ГО ИЗБРИШЕ НИКОЈ ! Чувајте ја Македонија во срцето ДЕН КЕ ДОЈДЕ - КЕ ДОЈДАТ МАКЕДОНЦИТЕ ! Да ни' е вечна Македонија!!!



**Македонија:** Боби после се' што и се случи на Македонија, има ли повраток, враќање на загубеното, корекција на штетата која и' е нанесена на нашата земја и народ?

**Боне:** Македонија е жртва на геополитички конфликт помеѓу големите сили за превласт на секогаш високо стратешки котирираниот Балкан. Ние сме жртва на Глобалистичка Геополитика која зема замав во послед-

на 80 изроди-предавници е затворено. Штета е многу голема но во моите очи не и погубувачка, борбата за Македонија траела со генерации и генерации, ако нашата генерација не била толку способна да го одржи македонскиот пламен со сигурност сме способни да ги одржиме малите жарчиња до времето на некоја нова посposобна генерација која повторно ќе ги вивне жарчињата во оган што никогаш нема да згасне за Македонија .

**Македонија:** Во која насока ќе одат натамошните активности на глобалната координативна мрежа, особено на Светскиот Македонски Конгрес од Канада чиј претседател си?

**Боне:** Македонскиот Светски Конгрес не ја признава оваа влада за легитимна, а со тоа не признава ни еден од предавничките договори што оваа нелегитимна вла-

дот, кандидат кој има доверба кај народот, кандидат кој ќе влее надеж во оваа безнадежно време, кандидат кој ќе се бори да ги поништи по легален пат сите штетни нелегални договори, кандидат кој ќе ја донесе светлината после долгиот мрак во кој западна Македонија. Ќе бидам слободен и кажам дека после многу разговори со различни луѓе и самиот кандидат јас дојдов до цврст заклучок дека единствен победнички

**Македонија:** Пролетва претстојат Претседателски избори во Македонија, какви се твоите прогнози и очекувања?

**Боне:** Овие Претседателски избори ќе бидат многу тешки за сите, но ако се изведат правилно би требало да бидат почеток на крајот за оваа нелегитимна влада. Најголемата опозициска партија од која традиционално се очекува да испадне со кандидат, во овој тежок момент за нашата земја треба да покаже многу поголема мудрост и македонштина не само да победи нивниот кандидат тука и за гол опстанок на политичката сцена во Македонија. Голем дел од нивното членство и македонскиот народ е гневен, гневот во најголем дел е против моменталната нелегитимна владејачка гарнитура, но еден добар голем дел од гневот е насочен и против раководството на најголемата опозициска партија поради нивната пасивност, а некој конспиративно би рекол и можна улога во разнебитувањето на Македонија. Ако најголемата опозициска партија сака да си ги поправи своите големи грешки, да си ги зголеми своите шанси за опстанок на политичката сцена во Македонија, да победат на следните претседателски избори, треба да одберат непартиски канди-



ните години и моментално работите се наклонети против нас, но како што гледаме по светските медиуми ситуацијата се менува од ден во ден се повеќе во наша полза. Грција и нашите домашни предавници се лажат ако мислат дека македонското прашање само со потпис

да ги потпиша во името на македонскиот народ. Ќе продолжиме со борбата на сите можни полиња оваа влада да падне и се поништат сите штетни договори. Борбата знам дека ќе биде тешка, можеби долга, но не и невозможна, правдата е на наша страна и еден ден ќе



Пишува Диме Костов

Овој текст е дополнување на мојот претходен текст од предходниот број "Грешките на Груевски". Секако, се однесува на најновите политички збиднувања во Македонија. За многумина овие одлуки како промена на Устав, име, историја, образование, двојазичност се изнедаувачки. Но, ако се погледне назад во историјата ќе се види дека и не е баш така.

Повеќе од 5 века под турско ропство има оставено најголема трага во таквите одлуки. Од тоа време доаѓа и мислата "наведната глава сабја не ја сече". Со тоа турските окупатори влеваа страв на поробените земји и народи. Тоа било главна причина зошто многу македонски револуционери имаат загинато. Тие биле предадени на турските власти. На сличен начин, знаеме, загинава и Гоце Делчев во с. Баница. Да не се разбереме погрешно. Таквите биле многу малку, но требало само еден во селото да ја предаде цела четата и да направи огромна штета. Ова, може да се рече, било главната причина што Македонија немала свој преставник во Букурешт 1913 год. каде

што дошло и до поделба на Македонија помеѓу соседните земји.

Потоа доаѓа времето помеѓу двете Светски војни. Тоа е најмрачниот период од македонската историја. Поделбата на "централисти" и "врховисти" донесе илјадници жртви. Во братоубиствената војна најчесто гинеа најпатриотските и најпрогресивни синови и ќерки во тоа време. Со тоа многукратно се намали идејата за независна Македонија. Во ова братоубиствена војна главна улога имала Софија која што ги подржувала "врховистите" која што уште тогаш посакувала Македонија да стане "бугарска провинција". Уште еднаш, "врховистите" иако биле во многу помал број



дот, кандидат кој има доверба кај народот, кандидат кој ќе влее надеж во оваа безнадежно време, кандидат кој ќе се бори да ги поништи по легален пат сите штетни нелегални договори, кандидат кој ќе ја донесе светлината после долгиот мрак во кој западна Македонија. Ќе бидам слободен и кажам дека после многу разговори со различни луѓе и самиот кандидат јас дојдов до цврст заклучок дека единствен победнички

кандидат на опозицијата за следен претседател на Македонија е големиот борец за македонските права професорката д-р Тања Карамичева – Јовановска, професорка по уставно право и политички систем на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, .

**Македонија:** И за крај која е твојата порака до читателите на „Македонија“?

**Боне:** Не се предавајте Македонци ! Верувајте во себе , Ден ќе дојде ! Не успеале да не избришат со векови, НЕМА НИ СЕГА ! Хартијата трпи се, пиши бриши, што ни е во срцето НЕМОЖЕ ДА ГО ИЗБРИШИ НИКОЈ ! Чувајте ја Македонија во срцето ДЕН КЕ ДОЈДЕ - КЕ ДОЈДАТ МАКЕДОНЦИТЕ !

Да ни е вечна  
Македонија !



## НОВО(СТАРИ) ПОДАНИЦИ

сепак успеале да направат огромна штета на Македонскиот сон за независност.

Скоро ништо не се сменило и со создавањето на Југославија на чело со комунистичкиот диктатор Тито. Веднаш после војната, по наредба на Белград, илјадници Македонци биле стрелани. Нивниот грев бил тоа што сакале независна Македонија. Настаниците на Скопското Кале каде што биле стрелани стотина македонски офицери, за творањето на Ченто, Панко Брашнаров, стрелањето на струмичките млади студенти, убиството на Кочо Рацин се само дел од тогашната темна страна на "комунизмот" во Македонија. И конечно дојде 1991 и создавањето на независна И

демократска Република Македонија на дел од својата територија. Конечно дочекавме да ја градиме иднината на Македонија како знаеме и умееме без никакво "мешање" од надвор. И конечно помисливме дека Македонија ќе се гради од Скопје а не од Цариград, Софија, Атина, Белград... Но тоа остана пуста желба. Денешниве политичари сепак успеаја да најдат други "пријатели" кои и "мислат" подобро на Македонија од самите Македонци. Разликата е само во имињата на сегашните пријатели кои сега доаѓаат од Брисел и Вашингтон. Како да не ја проучиле доволно историјата која вели дека секое мешање на надворешни "пријатели" носат катастрофални после-

дици за Македонија. Како идругите така и ове денешни политичари не го положија тестот на историјата. Но, јас сум оптимист и мислам дека некоја друга генерација на политичари ќе го оствари тој сон за вистинска независност на Македонија. Секако нема да биде лесно, ќе треба многу макотрпна работа но сепак ќе може да се оствари. Некои други идни храбри и чесни политичари ќе успеат да носат независни одлуки без никакво мешање на надворешни сили.

Среќни празници и се читаме во некоја друга прилика...



MACEDONIAN YOUTH NETWORK - ST. CLEMENT OF OHRID PRESENTS

# Valentine's Day Dance

SATURDAY FEBRUARY 9TH, 2019

LIVE MUSIC BY **BALKAN ENTERTAINMENT**

DOORS OPEN AT 8PM • FOOD • DRINKS • PRIZES • PHOTOBOOTH

ST. CLEMENT OF OHRID MOC - 76 OVERLEA BLVD, TORONTO | ENTRANCE \$10


 MYNET.TORONTO
  MYNET\_TO
  MYNET.TO



**Giving Hope Today**

**RAILSIDE FOOD & TOY DISTRIBUTION CENTRE**  
 150 Rainside Road, Toronto ON M1A 1A3  
 Tel: 416-285-4647  
 Fax: 416-285-4677

YOUR DONATION WILL MAKE A DIFFERENCE

January 17<sup>th</sup>, 2019

**Macedonian Church**  
 76 Overlea Blvd  
 Toronto, ON M4H 1C5

*Your donation... Did make a difference!*

On behalf of The Salvation Army's Rainside Distribution Centre, I would like to take this opportunity to express my deepest and sincerest gratitude for your organization's generous contributions.

The contributions made by **Macedonian Church** represent a crucial element in enabling The Salvation Army to address the increasing needs of families and individuals.

**Thank you for your donation of toys!**

Your kind and much-needed donations will be utilized throughout our **23 Family Services Food Banks** and **9 Shelters** throughout Toronto and the Durham, York and Peel regions, in assisting those in-need for Christmas!

If you would like further information about the services that The Salvation Army's Rainside Distribution Centre provides to the community or have any questions, please feel free to contact me directly at 416-285-0080.

With Kindest Regards,



**John Halbert**  
 Director, Rainside Distribution Centre

William & Catherine Booth Founders   
 Brian Peddie General   
 Susan McMillan Territorial Commander   
 Sandra Rice Divisional Commander



 MYNET.TORONTO  
 MYNET.TO  
 MYNET\_TO  
 MYNET.TO@OUTLOOK.COM

**MYNET**  
 MACEDONIAN YOUTH NETWORK

CONNECTING YOUNG ORTHODOX MACEDONIANS



**MAX General Contracting**

BATHROOM RENO

We have 25 YEARS EXPERIENCE in RESIDENTIAL & COMMERCIAL services

- ✓ Drywall ✓ Painting ✓ Kitchens
- ✓ Tiling & Flooring ✓ Plumbing
- ✓ Windows & Doors ✓ Sheds
- ✓ Electrical ✓ Porches ✓ Decks
- ✓ Basement Renovations ✓ Fences
- ✓ Demolition ✓ Waterproofing



BASEMENT RENO



COMMERCIAL OFFICES

132 Maybourne Ave. Toronto, ON M1L 2W4 E makfence@rogers.com  
 ☎ 416-991-0969 ☎ 416-750-0295 Like Us! 







“St. Clement of Ohrid” Macedonian Orthodox Cathedral  
 “Св. Климент Охридски” Македонска Православна Црква  
 76 Overlea Blvd, Toronto, Ontario M4H 1C5  
 Tel: (416) 421-7451; E-mail: [info@stclementofohrid.com](mailto:info@stclementofohrid.com)

Vary Rev. Eija Dones  
 Tel: (416) 998-0496  
 E-mail: [ejadones@gmail.com](mailto:ejadones@gmail.com)  
 January 20, 2019

To all the regular members  
**Invitation for General Meeting**

Dear Parishioners, brothers and sisters,

The Church committee of “St. Clement of Ohrid” Macedonian Orthodox Cathedral invites you to attend our Annual Election General Meeting. The meeting will be held on **February 24, 2019** at the church hall, following the Divine Liturgy of the church at 12:00 o'clock.

**Agenda: Sunday Feb 24, 2019**

1. Prayer and opening of the Assembly
2. Selection of working presidency: a) Chairman, b) two note-takers c) three persons to verify the minutes.
3. Greetings and statement by the President Mr. Cedo Milenkovski
4. Financial statement presented by the treasurer Maja Dimitrievski
5. Discussion on the reports
6. Release of the Church Board
7. Nomination of candidates for the presidency of the Church Board for the next mandate period 2019 and 2020.
8. Choice of control board - 5
9. Choice of a court of honor - 3
10. Election of an Election's commission
11. Miscellaneous

**Sunday, March 3, 2019**

1. Voting for the new president of the Church Committee, beginning at 9:00 am until 3:00 pm
2. Announcing the results of the voting at 4:00 pm
3. If there is 1 candidate for president, the handover should be performed within 5 days of the General meeting

With sincere respect for all of you

Cedo Milenkovski  
*Cedo Milenkovski*  
 President

## Почитувани парохијани,

Ве известуваме дека на 17. февруари 2019 година во македонската православна црква Св. Климент Охридски во Торонто новиот свештеник Сашо Целески ќе ја одржи својата прва богослужба како редовен свештеник во оваа црква. Повелете на неделната богослужба да му искажеме добредојде со своето присуство.



## Кратка Биографија на свештеникот м-р Сашо Целески

Роден е на 15.04.1981 година во Охрид, од родители Никола и Лазарка. Основно училиште завршува во 1995 година во ОУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид.

Папскиот источен институт во Рим, Република Италија, отсек – Канонско право. Во јуни 2011 година, ги завршува последипломските студии, а неговата магистерска теза е „Правно лице во Римско – византиско право“, стекнувајќи се со титула – магистер по источно канонско право. Истата година го продолжува своето образование запишувајќи се на докторски студии на истиот институт. Во 2012 година избран е за асистент по Канонско право, на Историско – правната катедра, на ПБФ „Св. Климент Охридски“ во Скопје, каде што ги предава следните предмети: Црковно право, Брачно право, Канони на Православната црква и Црковна архитектура и христијанска уметност.

На 09. 08. 2012 година, на празникот посветен на „Св. Пантелејмон и на Светите седмочисленици“ (Летен св. Климент), во Манастирот „Св. Пантелејмон и св. Климент Охридски“ – Плаошник, Охрид, отец Целески е ракоположен е за чтец, и појакон и гакон од страна на Дебарско – кичевскиот Митрополит г. Тимотеј;

Од 2012 година од страна на Православниот богословски факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје се поставува за асистент по Канонско право;

Отец Целески учествува во повеќе работни тела на МПЦ – ОА.

Говори италијански и англиски, а се служи со руски, француски, латински и црковнословенски.

Со благослов на Дебарско – кичевскиот Митрополит г. Тимотеј, се запишува во МПБ „Св. Климент Охридски“ – Драчево, Скопје и истата со успех ја завршува во 2000 година.

На факултетот ПБФ „Св. Климент Охридски“ во Скопје дипломира во 2008 година на и се стекнува со академски степен дипломиран теолог.

Со благослов на надлежниот Митрополит г. Тимотеј и како стипендист на Комитетот за меѓурелигиска соработка (Ватикан) и САС на МПЦ – ОА, во октомври 2008 година, студиите ги продолжува на



Учениците од неделното училиште од македонската православна црква Св. Климент Охридски од Торонто по повод големиот верски празник Божиќ пред олтарот ја изведоа песната за Христовото раѓање „Христос се роди,“.



Младиот Јован Милевски постави своевиден рекорд вреден да се запише во Гинисовата книга на рекорди – ова момче го извади крстот од водата по петти пат едно по друго!



Водици Свето богојавление - фрлање на крстот во водата во Св. Климент Охридски



## За Бадник, прв детски Божикен концерт во св. Илија, Мисисага

Во Бадниковата приквече-богослужба во македонската православна црква Св. Илија од Мисисага започна концерт кој за првпат се организира на идеја на протојереј

Константин Митровски парохиски свештеник во Св. Илија а воедно и епархиски намесник на канадското намесништво на американско-канадската македонска православна епархија на МПЦ. На концертот настапија деца при парохията на црквата Свети Илија, исполнувајќи неколку божиќни песни во продукција на браќата Давор и Дарко Јордановски. Овој проект кој беше со воодушевување проследен од публиката беше спонзориран од Васко Недановски, кој врши услуги при купување и продавање на имоти во компанијата Royal LePage и фолклорниот ансамбл „Илинден“, од црквата Св. Илија. Вредно е да споменат и Елена и Дерик Антески за подарените свеќи кои што гореа

во рацете на децата при изведбата на божиќните песнички, а во организацијата и реализацијата на концертот свој придонес дадоа и Васко Недановски, Ненад Попоски, Зоран Пандиловски, Љупчо Марковски, Билјана Милев, Милена Хаџиева и Џоан Недановски.

По завршувањето на концертот во банкетната сала беше послужена бадничка посна вечера која традиционално се принесува на македонските трпези, а која верниците ја понесоа од своите домови. Потоа следеше дарувањето на божиќните пакетчиња од страна на македонскиот Дедо Мраз..

**Христос за роди,  
Навистина се роди!**



### Најмасовна прослава на Стара Нова Година-Василица организирана од МПЦ Св. Илија

Под покровителство на МПЦ Св. Илија од Мисисага и годинава во Capitol Banquet Hall се одржа традиционалниот банкет кој ќе остане запаметен по неговата бројност, празничната програма со настапот

на двете групи на фолклорниот ансамбл „Илинден“, од црквата Св. Илија и добрата забава со познатите уметници Благоица Павловска и Влатко Миладиноски придружувани од оркестарот Балкан Ентертејн-

мент. Македонците и овојпат беа почестени со присуството на градоначалничката на градот Мисисага Бони Кромби, која на македонски јазик ни ја честита Новата Година, на

што и беше возвратено со овации. Едногласно се пееше и играше на звуците и силната порака на македонските песни, особено на хитот „Велат не' нема, ама еве сме“, кој ја воодушеви публиката во преполна-

та банкетна сала. Многумина од гостите си заминаа во своите домови со вредни награди од лотаријата и со прекрасни сеќавања кои долго ќе се прераскажуваат.



### Водици во МПЦ Свети Илија во Мисисага

Бог се јави - Вистина се јави!!! Со овој поздрав се поздравуваа верниците кои присуствуваа на Водици во македонската православна црква Св. Илија во Мисисага.

По повд Богојавление се изврши дарување на светите икони и положување на светиот и животворен крст во осветените води. Црквата Свети Илија од Мисисага даруваше 100 канадски долари на Анастасија Касниоска која го извади светиот крст од осветената вода. За сите учесници во вадењето на крстот следуваа утешна награда.



### Покана

Почитувани членови на црквата Св. Илија, Ве известуваме дека годишното членско собрание и изборот на нова црковна управа ќе се одржи на 24 февруари годинава.

За повеќе информации јавете се на телефон:  
(905) 821-8050.



## Интервју со Дамјан Стојаноски

**„Македонија..:** Дамјане, како е чувството да се пее во Торонто за најстарата македонска патриотска организација „Обединети Македонци,, која ги обединува духовно Македонците од сите нејзини делови, во очи на роденденот на апостолот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев и токму на денот кога е роден и твојот татко, македонската фолк легенда Војо Стојаноски?

**Дамјан:** Секогаш сум среќен кога пеам пред Македонци, каде и да се. Овој пат сум особено среќен што ми се пружи прилика да настапувам пред Македонците во Торонто и тоа на покана на големата организација „Обединети Македонци,,. За оваа организација имам слушано и од мојот татко, кој исто така бил нивни гостин и тој секогаш за нив зборуваше се најдобро.

Посебно ми е драго што поводот за моето гостување е Гоцевата вечер за која знам дека традиционално се организира во Торонто, по повод раѓањето на нашиот голем револуционер и просветител Гоце Делчев.

А, тоа што годинава тој настан ќе биде токму на роденденот на татко ми, нему ќе му го посветам својот настап, како роденденски подарок.

**„Македонија..:** Најубавите родољубиви пораки се изпелани од грлото на твојот покоен татко Војо, ти чекориш

по неговите стапки. Во времиња кога се гази и негира постоењето на македонскиот идентит, како еден млад и освестен Македонец гледа и ги доживува случувањата во нашата татковина?

**Дамјан:** Навистина, татко ми, Војо Стојаноски, испеа голем број родољубиви песни што се обнародија и се пејат на сите македонски веселби.

Во многу од нив има силни пораки. Тој тоа го пееше искрено, од срце, а таа љубов кон татковината ја всади и во мене уште во моето најрано детство.

Што се однесува во врска со вашето прашање за актуелната состојба во Македонија, ја доживувам како голема неправда, нешто што се случува под присила, нешто што нема никаква логика и тоа многу боли. Народот е



најмали нозе пеев, а моите детски играчки секогаш беа инструментите.Македонската народна музика беше секогаш присутна во нашиот дом каде што и најчести гости беа композитори, текстописци и пејачи. Ги слушав песните, ги вливав и ги учев со леснотија. Мојот талент сите го препознаваа речиси од бебе.

Советите на татко ми секогаш се движеа во насока да ја сакам татковината, нашето културно наследство, песните македонски и никогаш да не бегам од своите корени.

**„Македонија..:** Сведоци сме на масовно препејување и присвојување на песни од страна на јужните соседи, кои наменски и авторските создадени последниве децении од многу македонски музички уметници. Како да го одбраниме нашето, културно наследство од наездата на комшиите?

**Дамјан:** Не знам како да го одбраниме нашето културно наследство од комшиите....

# Мојот настап на „Гоцевата Вечер,, ќе биде роденденски подарок за македонскиот војвода Гоце Делчев и за татко ми Војо Стојаноски

### Тешко мина мојта младост докторе

Тешко мина мојта младост докторе, што заљубив убава мома.

Се љубевме три години, докторе, Легна мома се разболе.

Болна лежи и ме моли, докторе, да и купам силен отров!

Ова срце не ми дава, докторе, Мојто либе да го отрујам.

Ако ми ја излечиш докторе, многу злато ќе те дарувам.

Ако не ја излечиш, докторе, Јас со неа ќе легнам.

И на гробот да ми посадите, бела роза црвен трендафил  
И на каменот да ми напишете  
Љубов тука почива

поделен меѓусебе како никогаш досега, ама, јас сакам да верувам дека ќе најдеме начин да се сплотиме.

**„Македонија..:** Иако млад зад себе имаш хитови кои се обнародија и со задоволство

се пеат до каде што има македонски народ во светот. Како денес се доживува македонската народна, особено патриотската песна во Македонија, а како надвор од нашата земја?

**Дамјан:** Драго ми е што песните што досега ги отпеав

се одлично примени меѓу публиката која сака да слуша ваков тип на музика. Сметам дека убавата македонска песна секогаш е добро примена и во Македонија, а и секаде во светот каде што има Македонци. Верувам и дека така ќе биде за секогаш.

**„Македонија..:**

Твоите корени се музички, речиси целото семејство е познато на пошироката јавност. Какви се твоите сеќавања на детството и младешките години поминати покрај својот татко големиот патриот Војо Стојаноски, на што те учеше?

**Дамјан:** Растев со музиката. Уште од

Во музиката природни се меѓусебните влијанија, но лошо е кога нештата се присвојуваат и се кажуваат како свои без никаква почит кон авторите.

**„Македонија..:** Дамјане, Гоцевите пораки ги знаеме сите, а која е твојата порака до Македонците ширум светот која ја испраќаш во чест и по повод годишнината на раѓањето на великанот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев?

**Дамјан:** Мојата порака нека биде повеќе да се сакаме и да се почитуваме меѓусебе, да се сплотуваме оти само така ќе можеме да го зачуваме своето.







# JIM VASILEVSKI

Sales Manager  
Formula Honda  
Tel: 416-754-4555 Ext. 2704  
Fax: 416-754-9465  
E-mail: jim@formulahonda.com  
Web: www.formulahonda.com



**BILL BEKAROVSKI**  
Sales & Leasing Consultant  
Cell: (416) 999-1237  
tel: (416) 754-4555 Ext. 2022  
bill@formulahonda.com



2019 Kia Sportage LX  
REAR-VIEW CAMERA | AWD | BLUETOOTH  
Price: \$23,100 Kilometers: 15,366



2017 Lexus CT 200h  
SUNROOF | HYBRID | HEATED SEATS ONLY  
\$24,985 Kilometers: 24,628



2016 Mercedes-Benz C-Class  
PANORAMIC ROOF | LEATHER | BLUETOOTH  
Price \$32,995 Kilometers: 42,711



2016 Lexus RX 350  
HEATED SEATS | REAR-VIEW CAMERA | BLUETOOTH  
Price \$38,995 Kilometers: 74,360



**TONY STOJANOVSKI**  
e-mail tony@formulahonda.com  
work # 416-754-4555 x2708  
cell # 416-428-7007



2015 Mercedes-Benz GLK-Class  
NAVIGATION | TOP OF LINE | BLUETEC  
Price: \$32,470 Kilometers: 43,338



2013 Mercedes-Benz C-Class  
Price: \$21,995 Kilometers: 79,784



2014 Volkswagen CC Highline  
NAVIGATION | \$100 EXTRA GAS CARD NEW YEARS  
SPECIAL! ONLY \$15,900! Kilometers: 88,028



2013 Dodge Journey SXT/Crew  
NEW YEARS SPECIAL ONLY \$13,870  
Kilometers: 70,142



# Formula Honda

Where You're Treated like Family.



Разговор со Андон (Енди)Плуков претседател на Macedonian Children Relief Fund- организација за помош на македонските деца создадена за време на воениот конфликт во Македонија во 2001-та година

**На 10 февруари дојдете да им помогнеме на македонските деца без родители**



**„Македонија..:**

Организацијата за помош на Македонските деца од конфликтот во 2001-та ја оправдува својата мисија веќе 18 години. Г-ине Плуков за нашите читатели кажете ни малку повеќе за работата на оваа организација?

**Енди Плуков:**

Организацијата Macedonian Children Relief Fund ја отпочна својата работа со цел да им се помогне на децата кои изгубија родител во конфликтот во 2001 година. Понатаму ја проши својата дејност за помош и на двата дома за деца без родители во Македонија, едниот во Битола за деца до 3 годишна возраст и другиот во Скопје за поголеми деца над 3 годишна возраст. Исто така, кога имаме средства, помагаме и на деца со здравствени тешкотии.

**„Македонија..:**

Како се врши селекција, односно проценка кому да помогнете и какви се вашите сознанија за правилната употреба на испратените средства и соодветна опрема во досегашните акции?

**Енди Плуков:**

Нашата организација е "Registered Canadian Charity", сите донации можат да земат "Charitable donation receipts for Canadian taxes". Има комплекс начин да се префрлат пари во Македонија, ама ние сме официјално регистрирани со канадската влада да префрлуваме пари во

Македонија. Исто така 20% од донираните средства ги подаруваме на канадски Charities како Hospital for Sick Children in Toronto, Easter Seals, Shriner's Hospital, итн.

**„Македонија..:**

На 10 февруари најавено е хуманитарно пладне кое ќе се одржи по богослужбата во македонската православна црква Св. Димитрија Солунски во Маркам. Што всушност ќе се случува на овој настан и каде ќе отидат присобраните средства?

**Енди Плуков:**

Ќе имаме ручек после црквената служба за \$20. Ќе може да се купат македонски слатки, пити, вино, ракија, сувенири и разни други работи. Присобраните средства ќе се пратат во Македонија на помош за домовите за деца без родители во Битола и Скопје.

**„Македонија..:**

На кој начин заинтересираните можат да им помогнат на македонските деца преку вашата организација?

**Енди Плуков:**

Секој што сака да донира средства може да донира на 10-ти февруари во Свети Димитрија МПЦ и на лице место ќе им дадеме Charitable Receipt. Ако не можат да присуствуват на ручекот, може по пошта да пратат донација и ќе им пратиме Charitable Receipt по пошта. Адресата е:

## MACEDONIAN CHILDREN RELIEF FUND



# LUNCHEON

St.Dimitrija MOC, Markham

February 10 (Sunday), 12:00 Noon (After Church Service), Cost \$20  
**FULL LUNCH WILL BE SERVED, ENTERTAINMENT**

Cash bar. For sale: Macedonian icons, pita, wine, rakija and souvenirs  
**All funds go to MCFR to help Macedonian Orphanages in Macedonia**



Macedonian Children Relief Fund  
16 Conditti Dr.  
Woodbridge, ON, L4H 2C8

**„Македонија..:**

Г-ине Плуков, ви благодарам на разговорот. Последните редови се ваши. Што ќе им порачате на читателите на „Македонија..“?

**Енди Плуков:**

Во овие тешки времиња во Македонија и на сите Македонци што се грижат за ситуацијата во Македонија сакам да им споменам дека ние сме стар народ сме поминале милеуми без држава, ама пак останавме Македонци. Имаме идентитет, јазик, традиции, историја, религија и култура што ќе останат наши. Со нашата мала, но драгоцена помош им овозможуваме на децата без родители во Македонија да имат барем малку подобар живот во Македонија.





## MHRMI Calls on Russia and China to Introduce UN Motion in Support of Macedonia, Pledge to Veto Any Change to Macedonia's Name



Following our meetings with Russian and Chinese officials, Macedonian Human Rights Movement International sent letters to Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and Chinese Foreign Minister Wang Yi calling for both countries, as members of the United Nations Security Council, to:

1. Introduce a motion at the United Nations demanding that the UN charter and rule of law be upheld, and that the Republic of Macedonia

be immediately admitted under its rightful name, thus permanently ending any attempts at changing it, and;

2. Unequivocally call for the end to the forced, and illegal, implementation of the Prespa Agreement, and that it will veto any change to Macedonia's name and identity.

MHRMI called for support in defending our basic right to self-determination and explained that Western imperialistic goals of expanding NATO membership - by aiding in Greece's goals of eradicating the existence of the Macedonian nation - must be urgently stopped.

In continued discussions with President Gjorgi Ivanov and his foreign policy advisors, MHRMI, along with our partners in defending Macedonia, reiterated our demands that he immediately take action by supporting the actions mentioned above and by introducing his own UN motion as the Republic of Macedonia's head of state.

Further, we call on all UN member-states to adhere to the UN's own charter by respecting, and defending, the rights of Macedonia and the Macedonian people.

## Macedonian Business Leaders from Aegean Macedonia Pledge Continued Support of MHRMI's Our Name Is Macedonia Campaign



Two prominent business leaders from Aegean Macedonia, residing in Canada, have pledged their continued support of MHRMI's Our Name Is Macedonia campaign and the fight against any change to Macedonia's name and our Macedonian identity.

Bill Argo, owner of the Symposium Cafe restaurant chain, and Mincho Tashev, real estate investor, are both longtime supporters of Macedonian Human Rights Movement International. Both are originally from the part of Macedonia that was annexed by Greece after the Balkan Wars of 1913.

**"I grew up being denied my existence by Greek authorities who used to beat me because I'm Macedonian. My village was bombed because we're Macedonian. I saw my family members murdered for being Macedonian. No amount of threats would make me change who I am, and nothing that the US, NATO or EU could offer me would make me change who I am", said Mincho Tashev.**

Any name change forced upon the Republic of Macedonia affects Macedonians, who are still fighting for their own basic human rights, in Aegean Macedonia, Pirin Macedonia, Mala Prespa/Golo Brdo, throughout the Balkans and the world.

**"Despite what Zoran Zaev claims, if a country is called 'North Macedonia', common sense dictates – and we have already seen this happen multiple times – our identity, ethnicity and language will be called 'Northern Macedonian'", said Bill Argo. "No Macedonian has the right to change the name and identity of all Macedonians. I have lived my entire life fighting for who we are, and I will never stop", he added.**

A joint appeal from Argo and Tashev:

**"We can not, and will not, allow Macedonia and our Macedonian identity to be given away to our oppressors. We call on high-profile Macedonians to immediately join our support of the Our Name Is Macedonia campaign. This is the most critical issue facing all Macedonians' since independence. Inaction cannot be justified."**



## Canada Supports Macedonia's Demise – Foreign Minister Freeland, Tell us Why

January 17, 2019

By  
Bill Nicholov



The leader of a new Macedonian political party was texting me in the middle of the night recently, giving me updates on her spokeswoman's surgery to repair two broken legs, suffered at the hands of riot police earlier that night. Her crime? Attending a peaceful protest against changing Macedonia's name and identity. The riot police were ordered in by US-installed "Prime Minister" Zoran Zaev who is doing everything in his power to brutally silence any dissent.

And these brutal US-led tactics are being supported by our Canadian government.

Despite my appeals to her and her policy advisors to defend basic human rights and self-determination, Canadian FM Chrystia Freeland has chosen to applaud Zaev's attempts at forcibly changing Macedonia's name in order to appease its biggest oppressor, Greece.

The new name would be "North Macedonia" and Macedonians everywhere, not just in the Republic of Macedonia, would be known as "Northern Macedonians" who speak "Northern Macedonian". The agreement supported by the West that would change Macedonia's name even mandates what the new definition of "Macedonian" would be and that history be changed, and textbooks rewritten. The term "Macedonian" would suddenly not belong to Macedonians any more. Imagine this happening to Armenians, Ukrainians or any other ethnic group.

Chrystia, do you know who and what you're supporting?

I'll elaborate. Zaev has fixed elections with US support,

imprisoned Macedonians who dare disagree with him (including six opposition MPs – thus making it easier to illegally impose new laws), held female opposition MPs in parliamentary chambers against their will until they succumbed to his demands, violated the Macedonian constitution, broken the law, circumvented parliamentary rules to force through anti-Macedonian policies, ordered the firing (from public and private sector jobs) of perceived opponents, shut down media that is critical of him, blocked social media access for media outlets that don't support him, and ordered government intimidation and investigation of those who are against his policies – including those, specifically, who are in contact with me and the organization that I run – Macedonian Human Rights Movement International.

For Zaev and his American, Canadian and EU backers, my organization's stance that international law, human rights conventions and decency be respected stands in their way of achieving their goal – to change Macedonia's name, identity, ethnicity, language and history to appease Greece's goal of eradicating our existence – all so Greece refrains from using its veto power so Macedonia can get NATO and EU membership.

Is this the Canada that you know?

Macedonia was divided in 1913 among Serbia (Yugoslavia), Bulgaria, Greece and later, Albania and each country immediately began campaigns aimed at eradicating any trace of Macedonia. The Republic of Macedonia declared its independence in 1991 after the fall of Yugoslavia, but Macedonians who find themselves outside its territory are still at the mercy of their oppressors. So, this "name dispute", admitted by Greece to be artificial, affects Macedonians throughout all of Macedonia and the world, not just the Republic of Macedonia. We are witnessing modern-day cultural genocide – and it is inexplicably being aided by the West.

I told Chrystia Freeland and her policy advisors that my Canada



does not support dictators intent on destroying an entire ethnic group. Chrystia, tell all Canadians what your response is.

I've handed the opposition parties a chance to stand up for traditional Canadian values, expose the Liberal Party for blatantly violating them, and to defend the very existence of an entire ethnic group – all to no avail.

Their excuses? One, they view the cultural genocide of Macedonians as a "diplomatic dispute between neighbours". Well, they have fallen right into Greece's trap.

Second, they claim that because the "leader" of Macedonia is executing this policy that it somehow makes it legitimate. If this were the case, nobody would've denounced Donald Trump's Muslim ban, his support of neo-Nazis, or any of his continuous racist comments. If this were the case, Canada never would've helped to oust former Ukrainian President Yanukovich because of his pro-Russian policies.

However, it's important to note that it is not the Prime Minister, but the President of Macedonia, Gjorgi Ivanov, who is the head of state, but the West conveniently ignores this fact because he is opposed to Zaev's policies.

Chrystia, I've asked you, if you were of Macedonian, instead of Ukrainian ethnic background, what would Canada's policy be?

Opposition parties, why aren't you denouncing the Canadian government's anti-Canadian actions?

I was Macedonian way before anti-Macedonian Zaev was brought into power. As were my ancestors who moved to Canada to escape persecution, never expecting that I would be subject to it decades later by the very country that claims to be a global leader in defending human rights. As I've told all Canadian political parties – my Canada defends human rights for all ethnic groups – not just the high-profile.

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на полето на човекови и национални права на Македонците и другите обесправени народи од своето основање во 1986 година. За повеќе информации: 1-416-850-7125, info@mhrmi.org, www.mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook.com/mhrmi, mhrmi.org/OurNameIsMacedonia.





**MHRMI Calls for Immediate Action by President Ivanov to Prevent Any Change to Macedonia's Name and Identity**



In advance of the illegal, unconstitutional and treasonous vote scheduled for January 9, 2019 to change the Republic of Macedonia's name and identity, Macedonian Human Rights Movement International calls on President Ivanov to immediately pardon all Macedonians who face politically motivated charges by Zaev's regime, including those MPs who are being used as pawns to commit treason, but only in exchange for their "NO" vote to changing Macedonia's name. This act would eliminate any effect that Zaev's blackmail, threats and bribery have had on the MPs.

Further, MHRMI calls on Ivanov to immediately introduce a motion in the United Nations that demands that the UN abide by its own charter, international law and human rights conventions and grants membership to the Republic of Macedonia under its proper name, thus legally and permanently ending any attempts to change it. Moreover, we call on Ivanov to support, and call for, a similar motion by Russia, China, Turkey or any other country that is willing to act to defend Macedonia's self-determination and basic human rights.

When discussing the anti-Macedonian "Prespa Agreement" last year, Ivanov proudly said, "My position is final and I will not yield to any pressure, blackmail or threats. I will not

support or sign such a damaging agreement."

While MHRMI applauds President Ivanov's stance, it simply is not enough. Proactive and urgent steps are needed in order to prevent the changing of Macedonia's name and identity.

Zaev's regime has broken the law, violated the constitution and circumvented parliamentary rules in their continued acts of treason. These cannot go unpunished. No matter how much backing Zaev has from the US and EU in their attempts to denationalize Macedonia, this can't be used as a pretext for inaction. President Ivanov, as head of state, you have the duty to defend the Republic of Macedonia, and you have the support of Macedonians worldwide. Act now.

# Македонија



На 6 км. западно од административниот центар на градот Ресен, Македонија по новиот асфлатен пат, изграден 1974-та година се наоѓа с.Бо-

лно. Во селото се стигнува и пешачејќи на одалеченост од 4 до 5 км. од градот Ресен, по овој пат жителите патувале со векови. На средината на



**Болно Болно наше сакано, Болно Болно село прекрасно!**

**Банкет на друштвото „Болно,, од Торонто во чест на Св. Јован Крстител**

овој пат на месноста наречена „Плачи Горница“ се разделувале луѓето кои оделе на печалба од своите најблиски. Ако некој постар човек во селото го прашате зашто се вика селото Болно, ќе ви одговори дека во времето на Цар Самоил на територијата на селото имало Болница, каде се лечеле војниците на Цар Самоил. Полскоит научник лингвист Пијанка во својот научен труд за топонимите во Преспа, тврди дека село Болно името го добило од лично име, име-Бохун. Во чест на Водици или Богојавление — денот на кој според христијанското предание Св. Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан селското друштво „Болно,, од Торонто го организираше својот редовен банкет. Истиот е одраз на почитта и љубовта кон многувековната традиција



и верата со која живеат и пренесуваат Болнци на своите млади поколенија на Северно-Американскиот континент. Годишешни кумови беа семејството на Пецо и Милица Булатовиќ, а догодина кумството го презеде семејството на Дорче и Мара Савевски. Во чинот на осветувањето на лебот, виното и пченицита учествуваа

свештеникот протаставрофор Илија Донов. За почит е да се спомне дека со друштвото „Болно,, раководи колективно претседателство, чесни и достоинствени Болнци кои сложено и со сите адепти ја пенесуваат традицијата на младите поколенија. Освен испленици од Болно кои овде создале свои семејства, дочекале деца и

внуци, на прославата присуствуваа и гости од Детроит кои што влечат болнски корени, како и гости од нашата Македонија кои со големо задоволство се веселеја и нарачуваа убави македонски песни кои ги исполнуваше дуото Соња и Оливер.

**За многу години  
Македонци!**



**\* Real Estate Negotiating Expert**  
**\* Seller Respresentative Specialist**  
**\* Experienced Buyer Reresentative**

**Zoran Niceski**  
 B.Comm

Seller Representative Specialist (SRS),  
 Real Estate Negotiation Expert (RENE),  
 Broker. Experienced Buyer Representative

**416-726-1595**  
 Direct

T: 905-477-0011  
 E: zniceski@trebnet.com  
 www.niceski.com

**Dr. Vera Najdova - Dentist**

We provide quality professional services of dental care to all members of your family and we will make it as convenient, comfortable and affordable as possible

**Dr. Vera Najdova**  
 2390 Eglinton Ave E, Suite 222  
 Scarborough, ON, M1K 2P5  
 Tel: 416-750-0200



**BREAKFAST SERVED UNTIL 4 pm DAILY**  
**EARLY BIRD 8 - 11 am**



Casual, Upscale Dining at its best!  
 • Family Meal • Special Celebration • Business Lunch • Weekend Brunch

Come in to Symposium and enjoy our variety of menu options  
 - from Breakfast to Dessert and Lunch to Late Nights -  
 there's something for everyone and for every occasion

VISIT ONE OF OUR 28 LOCATIONS OR SYMPOSIUMCAFE.COM



**BREAKFAST • LUNCH**  
**DINNER • LATE NIGHTS**

**SYMPOSIUM**  
 RESTAURANT & LOUNGE  
 CAFE

See our Full Menu  
 SymposiumCafe.com #symposiumcafe

Proud Supporters



# Triple "A" Cheese

**"BEHOLD THE POWER OF CHEESE"**

*Triple A's management team has over 30 years of experience in Canada and offers nutritional data, recipes, company history and supplies Feta cheese.*

**Tel: 905-678-7053 Fax: 905-678-8794**  
**sales@triplecheese.com**  
**www.triplecheese.com**  
**7210 Torbram Road, Mississauga, Ontario L4T 3L7**

*The Stanwyck Family*



# Најголемиот македонски автомобилски парк во Канада

## Јавете во COMSTOCK кај Панде и Марко Јадилебовски





**Марко**

**Comstock Auto Service Ltd**  
**19652 ON-48, Mount Albert, ON L0G 1M0**  
**(905) 473-5625**



**Панде**





# OHRID

MUSIC FOR ALL OCCASIONS

**RISTO RISTE**  
416-315-7375

**ACO ILIESKI**  
416-358-2605

**TANAS BANDZO**  
416-846-6027

**TONI PANDEV**  
647-745-4897



## Janovski

COUNTER TOPS Ltd.

Since 1975

We Are The Manufacturer - Over 1000 Colours

<u>Laminates</u>	<u>Quartz</u>	<u>Custom Edges</u>
• Formica	• Silestone	• Oak
• Wilsonart	• Hanstone	• Maple
• Arborite	• Ceasarstone	• Solid Surface
• Pionite		• Bevel Edge
• Nevamar		

**OUR COUNTERS ARE TOPS**

Residential - Commercial - Prompt Service - Quality Work

### 905-475-0185

Monday - Friday: 8 - 5 / Saturday: 8 - 1



25 Spy Court - Markham, Ontario

**Beef, Veal, Lamb, Pork, Poultry**



**Wholesale and Retail**




**Meat Packers Ltd.**  
**"A Cut Above The Rest"**






**Blaze & Anica Stojanovski and Staff**

**Tel: 416.362.3142 Fax: 416.362.9045**

**93 Front Street (@Jarvis) Toronto, Ontario M5E 1C3**



## Разговор со Менде Талески претседател на црковниот управен одбор на Македонската Православна црква Св. Никола од Виндзор



**„Македонија.:** Оваа година црквата Св. Никола одбележува 50 годишен јубилеј од постоењето. Честитки по повод половина век успешна работа. Претседателе Талески, на кој начин планирате да го одбележите овој значаен датум?

**Менде Талески:** Како прво сакам да ви се заблагодарам за ова прилика и за вашите честитки по повод овој значаен јубилеј за нашава црква и македонска заедница во Виндзор и околината. Ние веќе се подготвуваме неколку недели наназад за оваа прослава. Организиравме банкет кој ќе се одржи во сабота, на 23ти февруари на кој имаме покането повеќе официјални претставници на институции со кои сме, а и сега соработуваме многу блиско. Ќе бидеме почестени со приство на Владиката Методиј, градоначалникот на

Ласал, повеќе локални претставници од федералниот и провинцискиот парламент, македонските конзули од Торонто и Детроит итн. Исто така ќе имаме изложба во која ќе биде претставена историјата на нашата црква. Во 6 часот попладне ќе имаме кратка богослужба за после тоа да се префрлиме во салата “Александар Македонски” во која ќе се одржи прославата, на која ќе не забавуваат Соња и Оливер од Торонто. Сакам да ја искористам оваа прилика да ги поканам вашите Читатели да им се придружат на Македонците од Виндзор во ова прослава.

**„Македонија.:** Кажете ни нешто за почетоците, како дошло до изградба на овој духовен храм на Македонците од Виндзор?

**Менде Талески:** Па видете,

почетоците за формирање на своја црква и заедница пред 50-60 години биле трнливи за Македонците од Виндзор како и за сите други Македонци на Северно-Американскиот континент. Прво почнале со мала црквичка недалеку од каде сега е нашава црква. Потоа ја продале таа црква и ја купиле оваа која во тоа време пред над 40 години не била ништо слична на сегашното издание на оваа. Со голем број на донации, кедити, макотрпно работење и илјадници волонтерски саати на стотици доброволци, и после толку години еве каде сме. Нема да бидам скроман и ќе речам дека имаме и зградено прекрасна црква со прекрасни сали и помошни простории со кои сите ние од Виндзор навистина се гордееме.

**„Македонија.:** Иако е неблагодарно, сепак кого би издвоиле како најзаслужен/и за изградбата, подигањето и одржувањето во живот на црквата Св. Никола?

**Менде Талески:** Што се однесува до тоа кој е најзаслужен за целиот овој успех на ова заедница јас би рекол: македонскиот народ од Виндзор.

**„Македонија.:**

Да проговориме и за животот и работата на црквата денес, какви активности имате во текот на годината и кои се плановите за оваа тековна 2019-та?

**Менде Талески:** Знаете што, јас верувам дека и ние се соочуваме со истите проблеми што секоја

македонска црква во Канада и Америка се соочува, а тоа е неможност да се пробуди свеста на етничка припадност кај нашите млади кои се тука веќе втора, трета генерација Канаѓани од македонско потекло. Се’ сме пробале, и ништо не работи. Сега ние се соочуваме со млади кои не прашуваат што можат тие да сторат за црквата, туку што може црквата да стори за нив. Врз основа на горе наведеното би рекол дека се обидуваме да внесиме нови содржини во кои би можел секој да се најде во некоја од

духовни и социјални центри кои ја негуваат, чуваат и продолжуваат богатата македонска култура и традициите.

Тие испраќаат пораки и се соживуваат со настаните во татковината. Какви пораки доаѓаат од вашата црковна општина, како ја доживувате Македонија денес?

**Менде Талески:** Ние и понатаму ќе се идентификуваме како Македонци. Сме биле и ќе останеме Македонци. Политичката криза што се наметна во Македонија од надворешни фактори нема да ни го смени идентитетот



тие активности. Јас веќе сум претседател во нашава црква во мојот четврт мандат и неуморно со управата работиме да изнајдеме духовни и социјални програми со кои ќе пробаме да ги инспирираме младите генерации да го почувствуваат ова место како свој втор дом.

**„Македонија.:** Црквите во иселеништото се вистински

– НИКОГАШ! Историјата покажала многу пати дека Македонија никогаш не била грчка. Македонија денес? Од секогаш во религијата и низ песни Македонија била опејувана како “Божја Земја” – Па да видиме што Бог и приреди на ова древна држава во иднина.





**SAINT NICHOLAS MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH**  
**МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА "СВЕТИ НИКОЛА"**





5225 Howard Avenue · LaSalle, Ontario, N9A 6Z6 · Tel: (519) 966-6257 · EMAIL: churchstnicholas@gmail.com



Свечено прославени Божиќните и Богојавленски празници



Свештениците Драги Трпчевски и Александар Мустеников со помошниците Митко Башевски и Џорџ Гертсакис



Богојавление 2019



Добитникот на златното париче за православна нова 2019 година господинот Борис Црвенковски

"SAINT NICHOLAS"  
 MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH  
 WINDSOR / LASALLE

# CELEBRATING

THE 50TH ANNIVERSARY OF  
 THE FOUNDING OF THE CHURCH COMMITTEE  
 AND THE 40TH ANNIVERSARY OF  
 THE CONSECRATION OF THE CHURCH



# ANNIVERSARY BANQUET

SATURDAY, FEBRUARY 23, 2019  
 EVENING PRAYER (VESPERS) AT 6 PM  
 LIVE MUSIC: SONJA & OLIVER BAND  
 TICKETS: \$50 WITH DINNER  
 CALL 519 966 6257 FOR RESERVATION





## Василица во Маркам по традиција највесела

Повеќестотини Македонци присуствуваа на прославата на македонската православна пова година Василица која традиционално се одржува во Кристал Фоунтајн, Маркам а во организација на македонската православна црква Св. Димитрија Солунски.

Според старите македонски

обичаи се продаваа мазници, а во еден од нив се наоѓаше паричка. Годинава среќата да ја добие ја имаше Стојна Богоевска на која управата на црквата и посака многу среќа во новото лето господово.

На присутните срдечно добредојде им поскаа претседателот на црковната управа

Бале Гајтановски, претседателката на женската секција од Св. Димитрија Мерион Ангелевска со нивните управи кои вредно работеа за организирањето и на оваа Василица.

За почит е што црквата оваа година по желба на своите бројни гости, парохијани им го овозможи задоволството

да ги забавуваат Пандо Николаидис и Мичо Христидис, членови на групата „Златни Ноти“, од Лерин, Егејска Македонија.

Да биде забавата совршена својот максимум го дадоа и познатата музичка група „Децата од Буф“, како и интерпретаторот, Новица Василевски музички гостин од

Австралија.

Особено задоволство и оваци кај публиката излежувањето на празникот ансамлот „Здравец“, и најмладите играорчиња на „Билјана“, кои со своите ситни годинки, убавина на носите и чекор во ритамот на македонското оро пленија бројни насмевки и аплаузи.

Управата на црквата Св. Димитрија на сите кои на свој начин учествуваа во одбележувањето на празникот Василица им благодари и поканува и понатаму да останат поврзани со македонската црква.



Базар за Василица организиран од женската секција со претседателката Мерион Ангелевска





**Тетовско Друштво "ШАР-ПЛАНИНА"**

**Ве поканува на урнебесна забава  
вкусна храна и бојата лотарија**



Возрасни 8-55 Почеток 6:30 пм  
<https://www.facebook.com/Tetovsko-Drustvo-SarPlanina-Tetovsko-Društvo-SarPlanina>  
**Capitol Banguet Centre**  
**6435 Dixie Rd, Mississauga**

**САБОТА 23 ФЕБРУАРИ 2019**




**За добра музика ќе се поддржат  
нашите ситари нови пријатели  
од  
BALKAN ENTERTAINMENT**

**И**

**Нашој  
Специјален гостин на вечерта  
Ристе Тевдоски**




Контакт: Томче 647-216-5549, Дракче 289-988-7106, Миле 416-834-9545



**MAX  
General  
Contracting**

We have 25 YEARS EXPERIENCE in RESIDENTIAL & COMMERCIAL services

- ✓ Drywall ✓ Painting ✓ Kitchens
- ✓ Tiling & Flooring ✓ Plumbing
- ✓ Windows & Doors ✓ Sheds
- ✓ Electrical ✓ Porches ✓ Decks
- ✓ Basement Renovations ✓ Fences
- ✓ Demolition ✓ Waterproofing





132 Maybourne Ave. Toronto, ON M1L 2W4 ✉ [makfence@rogers.com](mailto:makfence@rogers.com)  
 ☎ 416-991-0969 ☎ 416-750-0295 Like Us!








OLD MILL  
PASTRY & DELI

780 Burnhamtorpe Rd., Unit #12 Mississauga, ON L5C 3X3



STEPHANIE SOAVE  
REALTOR®



289.380.0433

16945 Leslie Street Unit 27-29  
Newmarket, Ontario L3Y 9A2

O: 905.895.5972  
F: 905.895.3030  
[stephanie.soave@gmail.com](mailto:stephanie.soave@gmail.com)



## NEW GENERATION M APPOINTMENTS AND EXCITING EXPANSION TO AUSTRALIA AND EUROPE



The new year brings new faces – and new frontiers – to Generation M – the United Macedonian Diaspora’s global young leaders program! We’re delighted to announce the appointment of eight regional representatives located in Canada, the United States, and the first-ever European and Australian representatives. With skill sets ranging from International Relations and Human Rights to Health Sciences and Economics, they are more than ready to take the Macedonian Diaspora’s youth scene by

storm.

**Kristina Dimitrievski and Petar Petrovski, Generation M’s Global Co-Chairs said:**

“Congratulations to everyone on the team for building Generation M into an organization that attracts a cohort of phenomenal new members like the ones that just joined, and congratulations to said members on being the catalyst behind Gen M’s goal of establishing a global footprint. With more active ambassadors than ever, we’re beyond excited to spread the word about the pro-

grams we help run and the mission we so deeply care about. Welcome!”

**Luka Petrusevski, Generation M’s Chair of Canadian Operations said:**

“With the selection of these representatives, I hope that we’ve set the tone for what Generation M has in store for 2019. This team is filled with individuals who are passionate about Macedonia and care about its future; something that I’m sure will become self-evident as the year goes on. That being said, it’s time for us to get

to work. We’ve got big goals and I couldn’t be more excited to welcome our new members on board!”

**Natasha Carovska, Generation M’s Chair of U.S. Operations said:**

“Macedonia needs its visionaries, its explorers, its problem-solvers, its dreamers – More than ever. I am so thrilled to welcome the new members of Generation M in 2019 – I know that this year we are one step closer to creating a beautiful world together.”

**Meet our Reps:**

**Ivana Iliev – Windsor, Canada**

Ivana was born in Windsor, Ontario. She lived in Skopje, Macedonia for two years during her early adolescence and moved back to Canada at the age of fifteen. She currently studies International Relations and Development Studies at the University of Windsor. She hopes to pursue a career in social justice that will allow her to give back to the Macedonian people within the Republic of Macedonia and throughout the diaspora. Some of her hobbies and interests include reading, writing, travelling, and exploring diverse art galleries and museums.

**Evgenija Kiteska – Michigan, USA**

Evgenija was born in Prilep, Macedonia and moved to America at the age of three. As

time time went on, she started to become more fascinated with Macedonian culture and history, which eventually fueled her to study it constantly, eventually she built a desire to become a history professor. Evgenija currently attends Macomb Community College, but will be transferring to Oakland University shortly to further her education. Evgenija is also a humanitarian. Every year when she goes back to Macedonia, she volunteers at orphanages or helps the less fortunate families in the nearby villages around her.

**Francesca Metlov – Chicago, USA**

Francesca is currently an undergraduate student at DePaul University in Chicago. Her studies are primarily focused on Health Sciences with a concentration in bioscience. One of her main goals is to advance within the healthcare industry as she follows her passion towards medicine. As a UMD member, she plans to give back to the Macedonian community and inspire her Macedonian peers.


**Jasmina Naum – Maryland, USA**

Jasmina was born in Mala Prespa, Albania, and moved to the United States at the age of 10. She is currently a candidate for a Bachelor of Science in Biology at Loyola University Maryland. Jasmina is an aspir-

ing doctor and is on a pre-med track at her university. Jasmina is a proud Macedonian, she has always been interested in Macedonian affairs and is excited to be a part of an organization such as the United Macedonian Diaspora that spreads awareness of our culture. This upcoming summer, Jasmina plans to complete an internship in Spain with the Atlantis Fellowship Program. She will be shadowing doctors and expanding her medical experience.

**Ena Peeva – Italy**

Ena is a young expert working in active youth involvement in society and creating future job opportunities. She is currently based in Milan, Italy, after successfully concluding a project in the Ecuadorian Amazon. She is a co-founder of a social venture in Italy: Eduactive, working in the education sector, and providing high level academic opportunities abroad and in Italy to young people with significant academic merit. Ena is actively involved in creating opportunities for sustainable tourism and inclusion of young people as active actors. One of her major projects is producing a feasibility study that will analyze the potential of Lake Dojran in Macedonia for becoming a sustainable center for tourism, dedicated



## Прославата на Водици на Друштвото „Велестово-Рача,, во Торонто

На 19-ти јануари во една од „Велестово-Рача во Канада Св. Стефан. Во Торонто има



банкетните сали на македонската православна црква Св. Климент Охридски во Торонто се оддржа традиционалната прослава на празникот Св. Јован -Водици на друштвото „Велестово-Рача,, во Торонто. За потсетување, друштвото

е формирано во 2004 година од група иселеници од селото. Велестово се наоѓа на 5км од Охрид, распространето на падините на Петрино, источно од Охрид, а Рача е населба во која се преселиле Велестовци и која се простира од Билјанини Извори до

околу 15 фамилии и во 2004 се согласуваат да формираат друштво кое покрај другите активности ќе ја негува православната традиција за славење Водици. Како дел од традицијата секоја година се избира кум по старост, почнувајќи од

најстариот до најмладиот. Друштвото исто така има крст кој кумот секоја година пред Водици го носи во црква, во котле вода и китка босилок.

Откако крстот се испејува кумот го носи по секоја од фамилиите, каде се попраќуваат членовите од фамилијата за здравје, се пие топла ракија и јаде посен грав. Банкетот за Водици се прави заедно со роднини и пријатели на Велестовци.

Со друштвото денес раководи претседателот Борис Милески кој заедно со неговата сопруга Снежана беше годинашен кум на славата по повод Водици. Догодина кумови ќе бидат Орце и Јованка Песликоски. Виното, лебот и пченицата за Водици ги благослови отецот

Илија Донеv, посакувајќи им на Велестовци уште долги години да ја негуваат прекрасната македонска тради-



ција од нивниот крај. Веселбите на Велестово-Рача се надалеку познати, имено секоја година гостите ги забавуваат познати музички ѕвезди од македонската естрадна сцена. Така годинава за доброто расположение освен новоформираните ор-


кестар Балкан Ентертејмент од Торонто ги забавуваа и популарните гости, интерпретаторите: Татјана Лазаревска и

Новица Василевски од Австралија и Менде Куновски од Битола. Задоволството и насмевките на гостите само ја потврди успешноста и на оваа слава по повод Водици.

**За многу години!**



## UMD STATEMENT ON GREEK PARLIAMENT RATIFICATION OF THE PRESPA AGREEMENT



The Greek parliament yesterday voted in favor, 153 to 146, of the highly flawed Prespa Agreement, which Macedonia's misguided leadership hopes will end the 26-year-UN temporary reference, and will allegedly fast track the country's membership into NATO and the EU.

The United Macedonian Diaspora (UMD), a leading organization promoting the interests and needs of Macedonians, has grave concerns about this accord and its inherent violations of Macedonia's right to self-determination, as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, and the historical whitewashing of Greece's systematic cleansing of all that is Macedonian – all for the unsubstantiated possibility of NATO and EU membership.

UMD has been a strong proponent of Macedonia's Euro-Atlantic future, however, not under any other name but that chosen by its people, the Republic of Macedonia. UMD will continue to use the Republic of Macedonia as its official reference and will advocate for all 140 countries that recognized

Macedonia under its rightful name to continue to do so regardless of the Prespa Agreement.

UMD believes Greece should have been Macedonia's first and foremost champion when the country declared sovereign independence in 1991, instead it choose to block and harm Macedonia's future and placed detrimental economic sanctions – the effects of which are still felt today.

UMD notes that although the Prespa Agreement is seriously flawed and unconstitutional, yesterday's Greek parliamentary debate was historic, in that Greek elites debated the very existence of the Macedonian people and the Macedonian language. It witnessed Prime Minister Alexis Tsipras acknowledgement of Greece's 1983 revocation of 70,000 Macedonian children refugees, from the 1946 Greek Civil War, to return home, the Macedonian ABECADAR alphabet booklet for the children distributed in Tashkent, Uzbekistan, and the execution of the first woman during the War, the Macedonian freedom fighter Mirka Ginova.

UMD hopes this debate will inspire a just change to Greece's irrational policy of denying the existence of the Macedonian minority in Greece and the birthright to implement Macedonian language study for those of Macedonian heritage. UMD notes, with great disappointment, that the burning of the Macedonian flag during last night's neo-Nazi Golden Dawn protests in Athens, is not a positive indicator of Greece's respect for its neighbor, the Republic of Macedonia, nor its minority Macedonian citizens.

The Western democratic community heralding the ratification of Prespa Agreement may be premature, as Kyriakos Mitsotakis, the Greek opposition leader and possibly Greece's next Prime Minister, has pledged to block Macedonia's future EU path. This only proves the serious shortcomings of the Prespa Agreement, for it provides no concrete guarantees to Macedonia.

Therefore, regardless of the outcome of the Prespa Agreement, UMD urges Macedonia's leadership, of all political parties, to triple their efforts to resolve many of Macedonia's domestic challenges, including unemployment, nepotism and corruption among government and public administration, massive exodus of its population, and the alarming air pollution problem. The Macedonian people deserve nothing less. The upcoming Presidential and Parliamentary Elections, will judge them harshly for their folly.

## UMD OUTRAGED BY MACEDONIA PARLIAMENT NAME CHANGE VOTE

The United Macedonian Diaspora (UMD) has responded with disgust and outrage at the decision of Macedonia's Parliament to back constitutional amendments formally changing the country's name to the Republic of "N\*\*\*\*" Macedonia. Eighty-one deputies in the 120-seat parliament voted in favor of the change.

**Stojan Nikolov, Chairman of the United Macedonian Diaspora, said:**

"I encourage all our brothers and sisters to make their social media profiles black. Count us by our objections, so that our objections to this squalid, toxic affair will be remembered."

"There is more to Macedonia and our people than the ignorance of politicians. Laws can be reverted, policies can change and governments most certainly come and go."


"The UMD's policy is now to reverse the damage done



**ian Diaspora, said:**

"This day defies all others in its scope and misery. I'm grateful that my grandparents and my father haven't lived to see the day that Macedonia was erased by its own hand."

"The Prespa Agreement hands control of our education, our history and our very right



"Unhindered self-determination is a universal right stipulated by the United Nations. Today Macedonia's 'officials' have answered that old debate of whether one can sell one's self into slavery."

on January 11, 2019, by politicians who couldn't see further than their own noses. Always the Republic of Macedonia, never N\*\*\*\*!"

**Metodija A. Koloski, President of the United Macedon-**

to be over to a foreign power and bureaucratic tribunals. No other country in the world has voluntarily elected to see its own destruction."

## MACEDONIAN-AMERICANS SUCCEED IN DEFEATING RESOLUTIONS PRAISING PRESPA AGREEMENT



2018, met strong opposition from UMD and the Macedonian-American community. S. Res. 602 was misleading, offensive to the Macedonian people, and contrary to longstanding U.S. principles and policies supporting national self-determination. The following document was distributed to the offices of all 100 Senators.

H. Res. 804, introduced on March 22, 2018 by Hellenic Caucus Co-Chair Congresswoman Carolyn Maloney (D-NY), called on Macedonia to agree to a new name that respects Greece's

demands. Maloney in a speech before the United Nations earlier in 2018 stated, "Macedonia was, is, and always will be Greek." H. Res. 804 received no co-sponsors.

**UMD President Metodija A. Koloski said:**

"The Macedonian-American community is adamantly opposed to a change of Macedonia's name, identity, language, history, to appease Greece and to join NATO and the EU. The successful educational advocacy done to defeat both these shameful resolutions is a testament to the growing engaged and concerned Macedonian-American community."

"Many meetings with members of Congress and respective staff, conducted by Macedonian-American leaders, appreciated hearing our concerns, and were astonished by the blunders made by the Prespa Agreement and the governments of Zaeu and Tsipras."

"I am proud of the UMD family and Macedonian-American community, and we look forward to working with them as we educate the 116th Congress on the importance of our issues."

The United Macedonian Diaspora (UMD) has welcomed the defeat of Senate Resolution 602, which praised the 2018 Prespa Agreement and the changing of Macedonia's name. UMD has also expressed delight at the defeat of House Resolution 804 calling on Macedonia to agree to a new name that respects Greece's demands.

**Trajko Papuckoski, the UMD's U.S. Director welcomed the rejection:**

"Scores of meetings conducted, phone calls made, and thousands of letters were sent to Senators and members of the House of Representatives urging non-passage of S. Res. 602 and H. Res. 804 successfully defeating both – an initiative led by the Washington, D.C.-based United Macedonian Diaspora."

As the Macedonian Parliament currently debates approving constitutional changes to officially change Macedonia's name, UMD believes the failure of these resolutions will give greater support to those in Macedonia opposing the Prespa Agreement.

S. Res. 602, introduced on August 1, 2018 by Senator Chris Murphy (D-CT) and Senator Ron Johnson (R-WI) and passed within the Senate Foreign Relations Committee on October 1,

## APPLY NOW: UMD BITOVE MACEDONIAN SCHOLARSHIP



The United Macedonian Diaspora (UMD) John L. N. Bitove, C.M. Macedonian Heritage Scholarship (hereinafter referred to as the UMD Bitove Scholarship) application has just been announced.

**DEADLINE: February 15, 2019**

To date, UMD has given out close to \$70,000 in scholarships to 32 students. Please spread the word to all college students of Macedonian heritage to apply. For any questions, please e-mail [info@umdiaspora.org](mailto:info@umdiaspora.org) Give the Gift of a UMD Bitove Scholarship or Establish a Scholarship In Memory or In Honor of a Loved One this Holiday Season UMD's mission is to invest in the future of our community – our youth – by providing scholarships to further their academic disciplines and backgrounds. If you would like to establish a scholarship in memory or in honor of a loved one, please e-mail us at [info@umdiaspora.org](mailto:info@umdiaspora.org).



## Гоце Делчев



Ѓорѓи (Гоце) Делчев (Кукуш, 4 фебруар 1872 – с. Баница, Серско 4 мај 1903) - идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно национално ослободително движење во крајот на XIX и почетокот на XX век. Бил рожба на својата епоха, кој го изразува стремежот на македонскиот народ за ослободување од отоманското ропство. Израснат врз идеите и искуствата на европските и балканските револуционерни демократи, тој сиот свој животен пат и го посветил на македонската национална револуција. Како просветител и револуционер, идеен и воен лидер, воспитувач на првите чети и војводи, задграничен претставник, уставотворец и државник, тој бил еден од најголемите револуционери на Македонската револуционерна организација. Гоце бил апостол на македонскиот народ во борбата за самостојност и за национална држава.

Ѓеорѓи (Гоце) Делчев е роден на 23 јануари (4 февруари, нов стил), 1872 во Кукуш, Егејска Македонија, како прво машко дете, на бројната и угледна фамилија Делчеви. Неговите родители биле добро ситуирани и едно од најстарите семејства во Кукуш. Татко му Никола Делчев бил кукушанец, а мајка му Султана Нурџиева потекнува од блиското село Мурарци. Како плод на овој брак се родиле десет деца - шест ќерки и четири сина. (Тинка, Руша, Џоца, Гоце, Тина, Лика (Велика), Еленка, Мицо, Милан и Христо).

Се школувал во Кукуш, каде што завршил прогимназиско образование во учебна-

та 1886/87 година. Година дена подоцна Гоце го напушта Кукуш и се запишува во IV клас на Солунската машка гимназија "Св Кирил и Методиј". Близу половината ученици од класот биле дојдени од разни прогимназии од Македонија, меѓу кои се разменува литература со социјалистичка содржина. Набрзо како ученик во солунската гимназија тој ја согледал ропската положба на македонскиот народ и со младински жар ги усвојувал основите на револуционерната филозофија.

По завршувањето на средното образование во Солун, Гоце се запишува во Военото училиште во Софија во 1891 година. Неговото натамошно школување придонесувало за појасно определување на револуционарната цел. Како питомец во военото училиште во Софија е откриен дека тајно ги посетувал социјалистичките кружоци и ја ширел социјалистичката литература. За ваквата активност бил казнет со исклучување од училиштето во 1894 година, без право да добие офицерски чин, а единствено добива сведителство дека го завршил курсот на училиштето.

Задоволен од пресудата и ослободен од стегите на бугарската униформа, Делчев ќе се ангажира на формирање на македонска револуционерна организација. Ваквите негови јасни ставови беа зацртани уште во јули 1893 година, кога во разговорот со Коста Шахов и Иван Хаџи Николов во Софија, ги прифатил принципите предложени од Хаџи Николов и се нафатил, како чесно и

авторитетно лице, да учествува во формирањето на македонската револуционерна организација. Прифаќајќи го планот Гоце ќе рече: „Слушај, г. Хаџи Николов, толку време минало, нека мине уште една година. Јас в година го завршувам военото училиште и ќе ме произведат за офицер. Ќе подадам оставка на офицерството, ќе дојдам во Солун и ќе ја основаме револуционерната организација. Откако ќе почнеме да работиме, ние ќе спечалиме авторитет и нема да има потреба да бараме друго авторитетно лице.“

Назначен за учител во Ново Село, во Штип, Гоце Делчев се враќа во Македонија, во 1894 година, со јасна цел и визија. Тука се сретнал со Даме Груев и се вклучил во раководењето на Тајната македонска револуционерна организација, при што истакнувал дека: "Неопростиво е за нас, издигнати духовно повисоко, да трпиме и тегнеме и да чекаме други да не ослободуваат."

Во пролета 1895 година тој ја проширил мрежата на организацијата и преку Винаца организирал тајни канали. Заедно до Туше Деливанов, за време на Велигденските празници извршиле една поголема обиколка низ Македонија. Тие ги посетиле Велес, Солун, Кукуш, Дојран, Гевгелија, Струмица и Радовиш и во текот на оваа обиколка биле формирани нови комитети, а воедно биле зацврстени постојните, со што дошло до зацврстување и проширување на организационата мрежа во Солунскиот вилает односно во Македонија.

Во Солун учествувал на советувањето со водечките личности на МРО: Даме Груев, Пере Тошев и Иван Хаџи Николов, за заземање на став кон Македонскиот комитет основан во Софија, подоцна преименуван во Врховен македонски комитет. Во септември бил назначен за директор на училиштето во Штип. Пред крајот на декември 1895 г. Делчев, ополномоштен од ЦК на МРО, отпатувал во Софија за да работи на спречување на мешањето на Бугарија во внатрешните работи на македонското ослободително дело. Во почетокот на 1896 г., организирал пунктови на МРО во Кустендил и во Дупница, а во февруари во Штип, организирал протести против власта.

Во април 1896 година, учествувал на Солунскиот конгрес, на кој била усвоена нова идеологија и стратегија во дејствувањето на органи-

зацијата. Со вклучување и на Одринско дошло до промена на името од МРО во Тајна македонско-одринска револуционерна организација (ТМОРО). Со Ѓорче Петров го изработиле Уставот и Правилникот на организацијата (1896), публикуван и дистрибуиран во 1897 г., каде што целта на дејствувањето на Организацијата била да издвојува со револуција политичка автономија за Македонија и за Одринско. Во септември Делчев бил назначен за главен учител во Банско, од каде што ја продолжил дејноста за ширење на мрежата на Револуционерната организација. Се откажал од учителската должност во ноември 1896 г. и целосно се посветил на македонското ослободително дело, а во декември истата година ја презел должноста на задграничен претставник на МРО во Софија.

Должноста задграничен претставник ја извршувал до 6. X 1901 г. и бил подвижен член на ЦК. Во тоа својство бил посветен на функционирањето на тајните канали, курирската служба, тајната пошта, обезбедувањето материјални средства и снабдувањето на Организацијата со оружје, со муниција, со револуционерна литература и со весници. Организирал производство на бомби и експлозиви (1897) во с. Саблер (во Осоговската Планина), а потоа и на Св. Гора (меѓу Зографскиот манастир и Хиландар). Вршел вооружување (во IV 1898) и тогаш во Македонија се појавиле првите вооружени чети на Организацијата. Заедно со Ѓорче Петров изработиле Правилник за четите (1900). Со формирањето на селската милиција била доградена воената организација на МРО, која непосредно ја раководел Делчев, со статус на главен ревизор.

На почетокот на јануари 1898 год. се формирал четничкиот институт, а Гоце Делчев е назначен за началник на сите чети во Македонија. За време на честите обиколки низ Македонија работи на создавање организациона мрежа со здрави и цврсти бази, комитети и комитски чети на Организацијата. Цел е автономија или целосно ослободување на Македонија и Одринско од османлиското ропство и создавање на независна македонска држава. Со писмо до католичкиот надбискуп во Пловдив, Менини во јули 1898 г. на Ватикан и ја претставил целта на македонската борба: да се исправи неправедното решение на Берлинскиот договор за Македонија и за добивање полна политичка автономија.

Неговата дејност имала две страни: преку својата учителска дејност просветно да ги издига масите, а во исто време со вонредни напо-

ри да ги подготви кон патот на револуцијата. Затоа тој постојано се занимавал со организациона работа, со собирање пушки и муниција, со организирање канали, со посветување на нови борци, со ширење на револуционерна литература и најпосле со будење на заспаниот и од векови исплашен поробен народ. Во деновите на големите тешкотии тој не губел верба во успехот на делото. Стрaшните последици што ги предизвикала во Организацијата познатата Виначка афера послужила како добро искуство за натамошната револуционерна дејност. По повод овие настани тој рекол: „Нема зошто да губиме вера во иднината. Во нашиот пат вакви афери и стравоти се природни. Во нив се крштаваме и ние и народот. Нема место за сомненија и стравови...“

Како миг низ цела Македонија се ширеле вести за неговата револуционерна апостолска дејност. Насекаде тој бил пречекнуван како првенец на револуцијата, како долго очекуван предводник што доаѓа да го подигне и организира народот за спасоносното дело на револуцијата. Честите инспектирања на револуционерните реони од страна на Гоце Делчев придонеле многу за зацврстување на организационата мрежа и за будењето на масите. Се чувствувала нова ориентација и во целокупниот нивни живот. Неговата филозофија била тие да станат господари на сопствената судбина. Така, тој им велел на селаните во Костурско: „Не е убаво сега кога ние претставуваме една таква сила, да одиме да се судиме кај Турците, ами се треба ние да земеме во свои раце“.

Револуционерната организација ја презела на дело судската и извршната власт. Дејствувала тајна македонска држава во османлиската држава. На Солунскиот процес за новоселската афера (до почетокот на 1901), Делчев во отсуство бил осуден на смрт. По добиеното известување за апсењето на членовите на ЦК во Солун, со Ѓорче Петров во средината на март издале инструктивно писмо до окружните, околските и селските комитети, како и до војводите на четите, за продолжување на дејствувањето според постојната програма. За зацврстување на редовите на Организацијата презел инспекциска инструктивна обиколка во централниот и во западниот дел од Македонија (од август 1901 до март 1902). На крајот од септември жестоко ја осуди врховистичката оружбена акција во Горна Џумаја, објавена како востание.

За да го отстрани, или барем да го неутрализира разбивачкото влијание на бугарскиот двор и неговата

агентура тн. "Врховен македонски комитет", Гоце, и како задграничен претставник, активно дејствувал врз нивните претставници да се откажат од неповиканото мешање во внатрешните работи на Револуционерната организација, која претставува единствен легитимен претставник на македоно-одринското ослободително движење, и да дејствуваат само како помошна сила за материјално помагање на Организацијата. Во нивното отстранување, Гоце водел бескомпромисна борба против мешањето на бугарските влади и челниците на врховистичките македонски комитети. Најпечатливи одгласи од неговата борба за зачувување на единството од надворешните мешања имала неговата отворена реплика со претседателот на Врховниот комитет, генералот Николаев, кого го предупредил дека додека неговото рамо ја крепи пушката, нема да дозволи присуство на бугарски офицери во Македонија. Иста цел имала неговата Директива во 1902 година за забрана на влегување на врховистичките чети од Бугарија, како и предупредувањето до официјална Бугарија "да не мисли за Македонија, туку да си ја чува Бугарија, зашто Македонците ќе си ја чуваат Македонија."

Додека дејствувал за самостојност и независност на Македонската револуционерна организација, надворешните и инфилтрираните внатрешни орудија со Иван Гарванов, по инструкции од Владата и од Кнезот на Бугарија, подготвиле кревање предвремено востание во Македонија. Делчев го отфрлил решението на Солунскиот конгрес (15-17. I 1903) за кревање востание и со чета заминал во внатрешноста на Македонија, со раководните кадри да издејствува повлекување на решението. На 19-20 април истата година Гоце Делчев пристигнува во Солун, каде има неколку среќавања со Даме Груев, кој штотуку се вратил од заточение. Со него го разгледува прашањето за подигање на востанието, но не успева да го разубеди. Од Солун се упатил на конгресот на Серскиот револуционерен округ закажан за 6 мај. Пристигнал во с. Баница, Серско на 3 мај. На целиот пат од Софија до Солун и потоа, бил следен и бил предаден. Во зорите на 4 мај 1903 год. Гоце Делчев и неговата придружба се известени од јатаците дека се опсадени од турската војска (аскер). Гоце наредува да излезат од куќата каде биле сместени и да се повлечат за да го спасат селото од зулум. Тоа кобно утро за македонскиот народ, во борбата со турската војска, загина Гоце Делчев.



## Гоце Делчев



На 11 октомври 1946 година моштите на великанот на македонското револуционерно движење од Софија се пренесени во Скопје, во црквата Свети Спас, што е доказ дека ниту Гоце Делчев бил Бугарин, а ниту Илинденското востание било бугарско.

Неговото загинавање ќе предизвика голем интерес и внимание на печатот во Европа и Америка, кои заради актуелноста на македонското прашање во почетокот на XX век, внимателно ги следат настаните на Македонија. Смртта и револуционерно дело на Гоце Делчев ќе биде забележана од дописниците на лондонски „Тајмс“, „Ројтер“, „Le Temps“, „Дејли Њус“, љубљански „Словенец“, трстјанскиот весник „Единост“, „Београдске новине“, загрепскиот „Обзор“ и др. Лондонскиот „Тајмс“, на 9 мај 1903 година ќе објави дефинитивна вест за смртта на Делчев, која ја „вознемирила дипломатската рамнотежа“. Дописникот на лондонскиот „Дејли Њус“, Џон Макдоналд ќе напише во своите спомени дека: „Делчев беше главен организатор, државник на револуционерното движење, идол на македонското селанство“, додека Н. Рогдаев, ќе забележи дека: „Душата на македонската организација беше Гоце Делчев - тој балкански Гарибалди. - тип на неуморен народен револуционер“. Сите дописници

во тоа време во едно се сложуваат, дека смртта на Гоце преставува „нова загуба која ќе биде непроценлива за иднината на востанието“.

Неговото име стана легенда вткаена во свеста на македонските народни маси. Неговото име ги возбуждаше македонските поколенија, со тоа име македонските прогресивни сили ја водеа во сосема нова општествено-политичка ситуација борбата на македонскиот народ за национално и социјално ослободување.

Неговите посмртни останки прво се чуваат во Баница до 1917 година, кога се пренесени во Ксанти, а потоа во Софија. До 1923 година, ковчето со коските се чува во домот на Михаил Чаков, а на него пишувало:

„Ги заколнуваме поколенијата што доаѓаат светите коски да бидат погребани во главниот град на независна Македонија.

Август 1923, Илинден“.

Заветот е исполнет и на 11 октомври 1946 година се пренесени во Скопје, во црквата Свети Спас.

**„Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови - изроди како македонскиот“**

### Најубавите цитати на Гоце Делчев


Се одбележуваат 147 години од раѓањето на револуционерот Гоце Делчев, еден од најзначајните ликови во македонската историја кој уште пред еден век се борел за македонската кауза и зачувување на македонскиот народ и идентитет.

Гоце Делчев е еден од најистакнати македонски национални херои и борци за независна и слободна Македонија. Тој е деец на Македонската револуционерна организација, идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно националноослободително движење кон крајот на 19 и почетокот на 20 век. Освен тоа што бил револуционер, тој бил и голем тактичар и политичар кој кажал многу мудрости со кои ја предочил македонската идеологија и иднина.

Во чест на денот на неговото раѓање 4 февруари, издвојуваме дел од мудростите кои ги кажал Делчев.

**„Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови - изроди како македонскиот. Историјата не памети друг такъв пример кога еден ист народ по традиција, јазик и вера се разделува на разни спротивни страни, една од друга потуѓа.“**

**„Јас не сакам востание со луѓе што ќе ме напуштат при првиот неуспех; јас сакам револуција со граѓани кадарни**



да ги понесат сите искушенија на една долготрајна борба, каква, поради жестоките политички услови, ќе биде и нашата - или ќе водиме говеда на касапница.“

**„Делото на ослободувањето на еден народ, е пред се негово сопствено дело, на неговите сопствени раце.“**

**„Дали може да има друго место за еден Македонец, освен Македонија? Дали има народ понесрекен од македонскиот? И дали има некаде пошироко поле за работа, отколку во Македонија?“**

**„Внатрешната организација не се стреми само да им дава оружје на луѓето, ами и да го разбие нивниот ропски дух.“**

**„Јас го разбираам светот како**

поле за културен натпревар меѓу народите.“

**„Ние се бориме за слободна и независна Македонија со широки права на сиромашното население.“**

**„Македонија има свои интереси и своја политика. Тие им припаѓаат на сите Македонци. Оној што сака да работи на присоединувањето на Македонија кон Бугарија, Грција или Србија, тој може да се смета за добар Бугарин, Грк или Србин, но не и за добар Македонец.“**

**„Ослободувањето на Македонија се крие во внатрешното востание. Кој мисли инаку да се ослободи Македонија, тој се лаже и себеси и другите.“**

## Canadian Macedonian Historical Society

January 2019

**Dear Members, Former Members, and all Fellow Macedonians proud of their Heritage:**

From everyone at the Canadian Macedonian Historical Society we wish you a Happy New Year and look forward to serving you with an assortment of events for 2019.

This past year the Canadian Macedonian Historical Society has put on several events beginning with the first of our Chai Chats on February 18, 2018 - an annual event to be held each year dealing with various historical topics.

The second event was held on April 22, 2018 with Christina Kramer, Professor of Slavic and Balkan Languages (Dept. of Slavic Languages & Literature) University of Toronto. Professor Kramer's presentation

offered a sneak preview of a book that she is currently writing (under contract with McGill Queens Press). In the paper, she looks at the ways in which the postcard frame provides different interpretations of the city-scape through history and changing governments.

On the third event of the year, the Canadian Macedonian Historical Society together with the Macedonian Film Festival and Canadian Macedonian Place (CMP) participated in Doors Open Toronto, an annual event when approximately 150 buildings of architectural, historic, cultural, and social significance to the City of Toronto open their doors to the public for this free citywide event. Last year, Canadian Macedonian Place opened their doors to the citizens of Toronto and the surrounding community for the first time. Canadian Macedonian Place (CMP) is an independent living residence for seniors. It

is also a gathering place which encourages events that celebrates the Macedonian ethos, history and arts.

This year we have a number of events planned and these include another "Chai Chat," our AGM, "The Story of Vasilka", and the acknowledgement of the 70th year of the story of the Begalci. We also have our on-going Oral History interviews documenting Macedonian stories in Canada.

But first and most important, our event on Saturday April 6, which will combine our AGM and a special film brought to us by the Macedonian Film Festival, presenting the "Story of Vasilka." This film is a real-life portrait of Vasilka, an 84-year old Macedonian now living in Quebec, chronicling her family's history as it unfolds alongside the history of Yugoslavia and its people, from Nazi-fascist occupation, Com-

munist, and finally to emigration and difficult integration into Canada. And YES, Vasilka is coming all the way from Quebec for a "Q and A."

Organizing events, collecting, archiving and displaying our Macedonian treasures is just one aspect of our historical society which cannot be accomplished without volunteers. So please sign up to assist us keep our history alive. As well, our only source of income is membership fees and donations. So, we appeal to you to become a member, renew your membership for 2019 or make a generous donation. Membership is \$20 with no receipt, \$25+ for an income tax donation receipt and \$30+ for family membership. (Any donation over \$25.00 will receive a tax deductible donation receipt.) Please make your cheque out to Canadian Macedonian Historical Society, or CMHS, and mail together with the attached



application form, to 850 O'Connor Dr., lower level, Toronto, Ont. M4B 3L6. You may also make payment on line (PayPal) on our website [www.macedonianhistory.ca](http://www.macedonianhistory.ca) and fill out the application form. Please renew your commitment to the CMHS and be as generous as possible. (Click here for Application Form)

Any organization is only as good as its volunteers, and we

have had many over the years, but we need you now. So help us promote public interest in the history of Canadian citizens of Macedonian descent!

If you would like to make a difference by volunteering, check off the section on the application form as to your availability or just send us an email at [info@macedonianhistory.ca](mailto:info@macedonianhistory.ca) and express your interest!



## ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОПЕАН И ОВЕКОВЕЧЕН ВО МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА ПЕСНА И ВО УМЕТНИЧКОТО ПОЕТСКО ТВОРЕШТВО

### ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

Драги читатели, зачекоривме во вториот месец на летото Господово од новата календарска 2019 година, во месец февруари, кога е означен роденденот на македонскиот револуционер, војвода и учител - Гоце Делчев (4 февруари 1872, Кукуш – 4 мај 1903 Баница, Егејска Македонија)

**„ВО ЕДЕН ЗИМСКИ СТУДЕН ДЕН  
НА 4 ФЕВРУАРИ, 1872  
ВО КУКУШ ТАМУ, ВО КУЌА ЕДНА,  
СЕ РОДИЛ ЈУНАКОТ ГОЦЕ  
ПОЗНАТ ВО ГРАДОВИ И СЕЛА.“**

Оваа година се навршуваат 147 години од раѓањето на Гоце Делчев, кое широко ќе одекне кај македонскиот народ и со културни манифестации ќе се слави насекаде. По тој повод неговиот живот и херојски подвизи ќе ви ги прикажеме и воспееме преку богатата фолкорна ризница, и со песните на македонските поети, прикажувајќи го како еден од највозвишените и најопаените личности во македонското револуционерно движење. Народниот пеач создал многу песни за „челичниот војвода“ кои се пееле низ вековите мрачни, зашто тој живееше во „дамнешни времиња,страшни“ - во него „бури беснеее против душман клет“ - што ги почувствувал уште како дете. Енергичен и безстрашен, Гоце влезе во легендата, слезе до неукитиот и поробуван народ; му се доближа, ја согледал тешката положба и го подготвувал за востание против турската империја:

**„ЦРНА СЕ ЧУМА ЗАДАДЕ  
ТАМ ДОЛУ В МАКЕДОНИЈА  
ТАМ ДОЛУ В ДЕМИР КАПИЈА.  
КОЈ ЌЕ СЕ ЈУНАК ОДБЕРЕ  
ЧУМАТА ДА ЈА ПРОПАДИ?  
ИЗБРАЛ СЕ, МИ СЕ ИЗНАШОЛ  
МЛАД ДЕЛЧЕВ, ГОЦЕ ВОЈВОДА:  
ОН ОЈДЕ В МАКЕДОНИЈА,  
ЧУМАТА ДА ЈА ПРОПАДИ  
ОД ЖАЛНА МАКЕДОНИЈА...“**

Преку народната песна македонскиот народ го искажал и опеал макотрпниот живот од вековното турско ропство, и во песната барал утеха. Песните посветени на Гоце, особено оние со патриотска тема, каде е опеан како храбар борец и непријател на душманите, претставуваат една добра лекција што го учеше народот да се крене во борба против турското ропство. Кога народот подобро го запозна преку херојските подвизи и крстосувања низ Македонија, својот учител и водач; го понесе во неговото срце, и уште повеќе ќе екнат песни кои претставуваат монументален споменик за својот заштитник. Ова е очекувано претчувство уште од порано и според мислењето на народниот творец, Гоце е предодреден да се роди како идниот апостол на револуционерното движење и ќе се бори за слободата на Македонија, кое е опеано во песната:

**„МАЈКА РОДИ МАШКО ЧЕДО, ПА ГО КРСТИ ЃОРГИ,  
СИЛЕН ДА Е УМЕН ДА Е, УЧЕН ДА МИ СТАНЕ,  
УЧЕН ДА МИ СТАНЕШ СИНЕ, ЈУНАК ТИ ДА БИ-  
ДЕШ...“**

Било каде и да одеше при своето крстарење, со кој да се

среќаваше, учителот од Кукуш зборуваше на македонски и за Македонија, будејќи му ја националната свест. Живееше со народот и за народот, му влеваше доверба со мисла: „македонско име нема да загине“, кое народниот пеач го при-



кажал и опеал на народен дијалект:

**КРАЈ ВАРДАР – ЗЕЛЕНИ ЛИВАДИ, СО ЗЕЛЕНА ПАРНАРА  
ПОД ПАРНАРА МЛАДИ МОМЦИ ЛЕЖАТ,  
СРЕШТУ НИМА, ПРОВИКНАЛ СЕ ДЕЛЧЕВ, ВОЈВОДА.  
- ЕЈ БРЕ МОМЦИ, СЛАВНИ МАКЕДОНЦИ,  
ВАЈА ВЕЧЕР ВАРДАР ЌЕ МИНЕМЕ  
А СУТРИНА - ГЕВГЕЛИСКО ПОЛЕ,  
ЗА ВЕЧЕРА – ВО ГРАДА СОЛУНА,  
ТАМУ СИТЕ БОРЦИ – СЛАВНО ЌЕ СЕ БОРИМЕ.  
МАКЕДОНСКО ИМЕ – НЕМА ДА ЗАГИНЕ !**

Како добар организатор, не само што го помагал и штител народот, тој ги припремал младите војводи да се придружат кон неговата чета:


**„...ПИТУ ГУЛИ, - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ДАМЕ ГРУЕВ,  
КАРЕВ И СУГАРЕ –СИТЕ ТИЕ СИЛНИ ЧЕТИ ЗБРАЛЕ  
ЗА СЛОБОДА ЖИВОТОТ ГО ДАЛЕ.“**

Предводени од Делчев, го разгореле пламенот на Илинденското востание, борејќи се со турскиот аскер. Тој постана „страв и трепет“ за беговите и агите, кои го гонеле Гоце, ги напаѓале и мачеле невините жители од селото. Народот го сакаше и го штитеше кое е опеано во песната за „ЕДНО МОМЕ“ во селото:

**„ ГО ФАТИЛЕ ЕДНО  
МОМЕ,  
НАЈУБАВО ВО  
СЕЛОТО...  
МУ ВРЗАЛЕ ДВЕТЕ  
РАЦЕ НАОПАКУ.  
КАЖИ, КАЖИ ЛИЧНО  
МОМЕ  
КАЈ СЕ КРИЕ ГОЦЕ  
ДЕЛЧЕВ?  
И ДА УМРАМ, ДА  
ЗАГИНАМ, КЛЕТИ ТУРЦИ  
ЈАС ЗА ГОЦЕ НЕ  
КАЖУВАМ!“**

Гоце стана жива легенда и бранител на народот. Турците продолжиле да го гонат, тој беше пред нив и пред очи им бегаше:

**„ТУ ПРЕПРАВЕН ВО ТРГОВЕЦ,  
ТУ ОБЛЕЧЕН ВО СЕЛАНЕЦ**



**ЈА ВРШЕШЕ ЗАДАЧАТА ТЕШКА  
МИНУВАЈЌИ ПРЕД ТУРЦИТЕ БЕЗ ГРЕЧКА.“**

Како резултат на неговата снаодливост, народот шири легенди и му пее песни, врз кои се надоградува народната песна:

**АБЕР МИ ДОЈДЕ ОД СОЛУНА ГРАДА,  
СОЛУНЧАНИТЕ БЕСИЛКА СТАВИЛЕ  
ЌЕ МИ ГО БЕСАТ ГОЦТА,  
ГОЦЕТА ДЕЛЧЕВ ВОЈВОДА.**

Во овој момент при неговата потрага, кога „ГОЦЕ МИ СЕ СТОРИЛ ЦРНО КУМУРЦИЧЕ“, вака им вели на Турците:

**А БРЕ АСКЕРИ ВИЕ БРЕ АСКЕРИ  
И ДА ГО ВИДАМ ГОЦЕТА,  
ЈАС ГОЦЕ НЕ ГО ПОЗНАВАМ.**

Во песните за Гоце опишан е патриотизмот, херојството и неговата смрт. Како револуционер и учител беше изграден со напредни идеи. Водеше борба против бугарските врховисти и го штител народот до крајот на неговиот живот:

**„ДРУЖИНО МОИ КОМИТИ,  
КОГА ЌЕ ВИЕ МИНЕТЕ  
НИЗ МОЈА ГРАДА КУКУША,  
МАЈКА МИ ЌЕ ВЕ ПРЕЧЕКА  
ЗА МЕНЕ ЌЕ ВЕ ПОПИТА -  
...ВИЕ ЌЕ НЕИЗЕ КАЖЕТЕ  
ДЕЛЧЕВ СЕ ЈУНАК ПОСВРШИ  
ЗА ЦРНА ЗЕМЈА РОБИНКА  
ЗА ЖАЛНА МАКЕДОНИЈА.“**

Последните подвизи и денови од неговиот живот што се слушја при одењето...

**...НА ПАТ ЗА ПИРИН ПЛАНИНА БЕЛА  
ВО БАНИЦА ПРЕНОЌИ СЕЛО...**

... но, „предаден Гоце на турците беше“... во селото демнеше османлиската војска и во жестока борба дојде судбоносниот час; на 4 мај, 1903... „во Баница село, тој загина смело“

**„НАРОДОТ ГИ МИНА В ЖАЛ ДНИТЕ,  
ГО ЖАЛЕА ГОЦЕТА ВО ЗЕМЈАТА СИТЕ.“ ...**

Ваков друг син – херој, не раѓа мајка! Чедото на своето време, ќе остане засекогаш во колективната меморија како непресушна легенда, како душа и срце на македонскиот народ. Неговото грандиозно дело, ќе живее во народните песни, во поезија во учебниците... Вака расте и се зацврстува култот и славата на Гоце, за кое сведочат и подигнатите споменици со неговиот лик во Македонија. Култот за Гоце живее и овде во Торонто; организацијата „Обединети Македонци“ која по 48-ми пат го прославува Гоцевиот роденден на „Гоцевата комитска вечер“, која воедно го одбележа и 60 годишниот јубилеј од нејзиното постоење. Па, нека е честито ова двојно славје! Деновите, Македонија го слави Гоцевиот роденден со манифестација „Песна за Гоце“. Градовите ќе пеат, ќе слават со музички изведби, рецитали, изложби и др. Да ни биде вечна Гоцевата роденденска прослава;- нови хоризонти да го осветлат патот кон подобра и прогресивна иднина на Македонија, со мир и љубов за сите.

**ЧЕСТИТА ТИ СЛАВА,  
ВЕЧЕН ВОЈВОДО !**

Пишува и уредува :  
**БЛАГИЦА ДАФОВСКА**



**Michael Georgiev, ACSB, CRM  
Partner - VP Construction &  
Infrastructure**



Jones DesLauriers | Navacord

jdimi.com

T 1.877.232.9996 x2346  
D 416.234.6329  
M 647.501.2615  
F 416.259.7178

E michaelg@jdimi.com  
2375 Skymark Avenue  
Mississauga, ON L4W 4Y6  
Emergency Claims: 1.866.440.4127

**JONES DESLAURIERS**  
INSURANCE MANAGEMENT INC.

**NAVACORD**



## Низ Годините

**На 4-ти февруари 1872** во Кукуш, Егејска Македонија е роден Апостолот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев. - идеолог, организатор и водач на македонското револуционерно национално ослободително движење во крајот на XIX и почетокот на XX век. Бил рожба на својата епоха, кој го изразува стремежот на македонскиот народ за ослободување од отоманското ропство. Израснат врз идеите и искуствата на европските и балканските револуционери демократи, тој сиот свој животен пат и го посветил на македонската национална револуција. Како просветител и револуционер, идеен и воен лидер, воспитувач на првите чети и војводи, задграничен преставник, уставотворец и државник, тој бил еден од најголемите

револуционери на Македонската револуционерна организација. Гоце бил апостол на македонскиот народ во борбата за самостојност и за национална држава. Во зорите на 4 мај 1903 год. Гоце Делчев и неговата придружба се известени од јатаците дека се опсадени од турската војска (аскер). Гоце наредува да излезат од куката каде биле сместени и да се повлечат за да го спасат селото од зулум Тоа кобно утро за македонскиот народ, во борбата со турската војска, загина Гоце Делчев.

На јубилејната 50 „Гоцева вечер“, која се одржа на 7 февруари во 2009 година во Климентовата сала при МПЦ св. „Климент Охридски“



во Торонто присуствуваа преку петстотина гости кои беа почестени од присуството на тогашниот канадски премиер Стивен Харпер. Харпер е првиот канадски премиер кој присуствувал на настан организиран од „Обединети Македонци“ и прва посета на првата и најголема МПЦ во Канада.

**На 22 февруари 2014** година на традиционалната тетовска вечер која се одржа во во Capitol Banquet Hall во Мисисага Тетовското друштво „Шар Планина,“ и При-



лепското друштво „Маркови Кули,“ се збратимија. Тоа е убав гест кој многу ни значи и заедно во иднина многу повеќе ќе се почитуваме и соработуваме“, рече во таа пригода Мајк Маркович еден од основачите на „Шар Планина,“.

**На 26 февруари** трагично, во авионска несреќа заврши животот на вториот претседател на Македонија Борис Трајковски кој својата должност ја извршуваше од 15 декември 1999 година до 26 февруари 2004 година, Многумина Македонци сметаат дека Претседателот Трајковски загинал под неразјаснети околности, незадоволни од официјалното објаснување дека се работи за грешка на пилотот во авионот. Постојат шпекулации дека тој можеби бил жртва на атентат.

Денес на официјалната страница на Меѓународната фондација Борис Трајковски која постхумно ја основа неговата сопруга Вилма Трајковска се вели:

„Претседателот Трајковски беше особена личност, кој се посвети себеси многу повеќе од она што се бараше од него како претседател. Тој беше вистински народен човек и го живееше својот живот посветен на својата земја Македонија, како и на поголема регионална и меѓународна соработка. Како голем поборник за единствена Македонија, Претседателот Трајковски беше активен во сè она што го правеше, ви-

стински верувајќи дека Македонците со различно етничко и религиозно потекло можат да живеат и работат заедно“.

**На 26 февруари 2014** година во градот Бурлингтон во Канада на идеја на македонски ентузијаста и родољуби свечено беше отворено новото македонско културно вртилиште, „МССС“, со цел да ги сплотува Македонците, да ги привлекува и задржува во еден културен круг исполнет со многу случувања. Првата пролетна активност со која започна центарот беше „Комитската вечер“ која се одржа во март 2014-та, а на која присуствуваа голем број Македонци од нашата средина.

Како што и доликува за успешен старт на секоја работа, македонскиот културен центар беше осветен од страна на свештениците Константин Митровски и Ангел Станчев, а среќна работа му посакаа лично гостинот од македонската Влада Зоран Коњановски, Претеникот Павле Саздов, конзулот Драган Ѓурчевски и други познати личности од јавниот и културниот живот на Македонците во Канада. Просториите на Македонскиот културен комуни центар беа закитени со македонски национални симболи, стари македонски предмети, со доминација на татковински бои.

Во таа пригода координаторот Зоран Ивановски ги повика сите кои што ја носат во срцето својата земја, кои го чуваат и негуваат македонскиот корен и традициите, да повелат и да го посетуваат ова место, кое постои и ќе живее со единствена цел да ги сплотува Македонците.

**На 29 јануари 2018** година почина Мирче Џими Шмагранов, голем Македонец и непрегорен патриот. Тој беше активен долги години во македонската заедница во Канада, извршувал бројни функции меѓу кои: Претседател на Организацијата Обединети Македонци од Канада, претседател на управниот одбор на МПЦ Св. Илија од Мисисага, бил активен во задграничниот комитет на



ВМРО-ДПМНЕ, сенатор на Светскиот Македонски конгрес од Канада и други активности во борбата за македонската вистина.

**За ОСИГУРУВАЊЕ**  
на Вашиите бизниси,  
куќи и автомобили  
јавете се кај

**HOLMAN**  
INSURANCE BROKERS LTD.  
3100 STEELES AVE. EAST, #101  
MARKHAM, ON L3R 8T3 CANADA  
Website: [www.holmanins.com](http://www.holmanins.com)  
Email: [service@holmanins.com](mailto:service@holmanins.com)

**George Andreevski, R.I.B. (Ont.)**  
Associate Broker  
Tel: (905) 886-5630 ext. 1279  
Fax: (905) 886-5622  
Toll Free: 1-800-567-1279  
Cellular: (647) 390-2360  
Email: [george.andreevski@holmanins.com](mailto:george.andreevski@holmanins.com)

**WE PROTECT YOUR SMILE!**  
[WWW.DRELIZABETHDIMOVSKI.COM](http://WWW.DRELIZABETHDIMOVSKI.COM)

**Dr. Elizabeth Dimovski**  
**Family Dental Office**  
**Home of the FREE**  
**Custom Mouth Guard**  
For all our sports-playing patients! Call for details today!  
2 Philosopher's Trail, Unit #1, Brampton, Ontario, L6S 4C9  
**905-458-6620**



## Татјана Лазаревска и Новица Василевски остварија успешна и незаборавна турнеја во Канада



Татјана и Новица се изградени пејачки имиња на македонската музичка сцена, тие неколку години живеат и работат во Австралија, а на радост на канадската публика за новогодишно-божикните празници го презентираа својот талент и уметничко мајсторство во Торонто и неколку околни градови.

Македонија. Популярните уметници и брачни партнери Татјана и Новица беа пресреќни од нивната дружба со канадската публика која љубовта и позитивната енергија со љубов им ја возврати. Неколкуте музички групи кои ги следеа на настапите низ Канада, пред се „Балкан Ентертејмент,,

највисока оцена од страна на познатите уметници.

Татјана и Новица по посетата на Нијагарините Водопади од -20 се упатија кон Австрарија каде што температурите во минатиов јануари достигнаа и до плус 45 степени.

Но на нивната радост и' немаше крај, затоа што таму ги пречекаа нивните синови



Заслугата за организирањето на нивните настапи им ја должат на менаџерскиот тим Сојна и Срџан Мириќ кои и во изминатите години соработуваа со високи професионалци и забавувачи од

за Нова Година и на забава-та на друштвото, „Влестово Рача, „Децата од Буф,, на Василица во Маркам, „Старс Бенд,, за Божик во Виндзор и „Изгрев,, за Васица во Св. Климент Охридски, добија

чија што желба е во иднина да бидат успешни кошаркари. Им посакуваме таа желба и да им се оставри!



## ЧЕТВРТА СРЕЌА ЗА ПЕЈАЧКАТА: Македонија го избра претставникот за Евросонг 2019

Македонската пејачка Тамара Тодевска ќе ја претставува Република Македонија на Евросонг 2019-та, објави Македонската радио телевизија (МРТ).

Тамара Тодевска ќе ја претставува Македонија на Изборот за песна на Евровизија, во кој ќе се одржува од 14 до 18 мај во Тел Авив, Израел.

Тамара изјави дека многу му се радува на овој музички предизвик.

Тамара има богато евро-визиско искуство. Како македонски претставник на „Евросонг“ оди втор пат, а претходно два пати била и како придружен вокал. Во 2008 година, заедно со Врчак и со Адриан Гаџа во Белград

ја испеа „Во името на љубовта“. Во 2004 година, беше дел од придружните вокали на Тоше Проески во Истанбул, а во 2014 година исто така ги отпеа придружните вокали на сестра и', Тијана Дапчевиќ во Копенхаген, Данска.

## Крушево го одбележа 38-от роденден на Тоше

Со торта која се делеше на неговиот гроб и музичка програма во Спомен домот на 25 јануари во Крушево се одбележа 38-миот роденден на Тоше Проески. Стоотици обожуватели од цела Македонија, но и од повеќе балкански држави беа присутни во Крушево. Фановите и роднините на Тоше велат дека Тоше ни остави аманет да го продолжиме неговиот пат.

„Да бидеме хумани, да се сакаме, да донираме и да помогнеме на тој што има потреба“, рече Анастас Проески, чичко на Тоше Проески.

Во Спомен домот се одржа пригодна музичка програма, а свој настап имаше и Елена Ристеска, која што порача дека сите ние како општество треба да направиме што е можно повеќе на Тоше и неговите дела да живеат со нас.

„Можеби да се назначи некоја институција со негово име. Јас искрено бии сакала „Универзална сала“ да се вика по него. Или во иднина да има фестивали кои ќе го носат неговото име, емисии и слично. Само така би се пренела неговата мисија, а и би се одржал споменот кај идните генерации“, изјави Елена Ристеска, пејачка.

Од Фондацијата „Тоше Проески“ се надевале дека во иднина ќе бидат издадени нови досега необјавени материјали од Тоше.

„Во семејното студио на Тоше во Скопје се уште постојат материјали. Ние се надеваме дека како што оди технологијата напред дека и тие ќе станата достапни за пошироката јав-

ност“, кажа Андреј Иваноски, извршен директор на фондација „Тоше Проески“.

Од Општина Крушево пак најавија дека ова лето треба да започне изградбата на неговиот гроб.

„Ние лани се соочивме со бирократски процедури, но успеавме да ги расчистиме и на Совет е помината Комисијата која треба идејното решение да го спроведи како проект“, рече Томе Христоски, градоначалник на Крушево.

Спомен куќата каде се одржа програмата за овој ден останува најпосетениот музеј во Македонија со над 650.000 гости, од кои 30% од странство.

Македонската фолк звезда Елена Велевска одржа голема американска турнеја низ САД, каде речиси еден месец настапуваше во многу градови низ ветената земја.

Така, Елена затечена од настаните во Македонското собрание и изгласувањето на таканаречениот „Преспански договор“ од страна на

пратениците на владеачката партија и нивните коалиционни приврзници, како и одметнатите опозиционери, не можеше а да не остане без свој коментар.

Погодена од тажната сурова реалност, Велевска како јавна личност почувствува потреба најпрвин кусо да го прокоментира капитулант-

скиот чин со библиската порака на Исус, пред да го разапнат на светиот крст: „Господе прости им, не знаат што прават“ – постирајќи една од своите песни со стихови со патриотска содржина, насловена „Македонијо, мајко страдалнице“.

## Елена Велевска со патриотска порака од турнејата во САД: „Господе прости им, не знаат што прават“



# Македонија



**In Loving Memory to Mirce Jimmy Smagranov**



**The Day You Left**

With tears we saw you suffer,  
As we watched you fade away,  
Our hearts were almost broken,  
As you fought so hard to stay.  
We knew you had to leave us,  
But you never went alone,  
For part fo us went with you  
The day you left your home.

One year has passed since that very sad day God decided it was time for you to go home. Not a day, hour or minute goes by that we don't think about you, missing you. When you left you took a piece of our heart with you. Your sense of humour, your laughter, your love of family and friends lives on in your children and grandchildren.

Rest in Peace

Forever your loved Dushka, Philip and Tina with their families.  
Your Mom and Dad, sister Venka with family and brother Tom.

**SB Video**

Weddings, Engagements, Christenings, Anniversaries, Birthdays  
Transfer VHS to DVD and PAL to NTS System

bozarovskistefo@aol.com  
Phone: 416 -299-7710  
Cell: 416-476- 4133



Бошко Рајчовски - Пелистерски  
070/947-957 МК

Boshko Rajchovski - Pelisterski  
Tel: 810-335-5552

eMail: brajcovski@gmail.com

P.O. Box 152  
Sterling Heights MI 48311

**„Оро Македонско,,  
Радио Програма на македонски јазик**

Detroit: Saturday 3:00pm WPON 1460AM,  
Sunday 8:00pm WNZK 680AM  
& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM



C.J.A.M. 99.1 Fm Every Saturday 1:00 to 2:00 pm  
Radio Program

**VARDARSKI BRANOVI**

Hosted by Tom Damcoski "Vardarski",

Cell: 519-980-2988;  
Studio Phone: 519-971-3630  
e-mail:maknetto99@hotmail.com  
www.cjam.ca

**MakBiz.Net**

International online business directory of Macedonian  
Businesses and Professionals

- Ние нудиме услуги во централниот дел од Торонто
- Ново и прекрасно просторно место
- Прекрасен паркинг за 200 автомобили
- Најниски цени за голем број услуги
- Наполно пристапно за хендикипирани лица

**HERITAGE FUNERAL CENTRE**

*O'Connor Bros & Ralph Day Chapels*

**Нашето Фамилијарно Истражување за вкупните услуги**

**кои ги нудиме покажа резултат од категоријата "Одличен"**

50 Overlea Boulevard

www.heritagefuneralcentre.ca

416-423-1000





Ташко Кубановски

## Афоризмите на Ташко Кубановски

► Да ги обвинуваш другите заради твоите грешки е знак на незнаење, да се обвинуваш себеси е почеток на сфаќање, да не се обинуваш ни себеси ни другите – тоа е знак на мудрост!

► До крајот на мојот живот ќе ме мачи неодговореното мое прашање:

„зошто,“?

- Во љубовта најопасното нешто се отсутвата.
- Знам дека грешеш, плачи слободно, солзите не оставаат дамки.
- Некои жени успеваат да пораснат само во тежина. Таа светлина што ја видов беше вистинска, но ѓаволска.
- Мудроста се раѓа од грешките; Соочи се со нив и учи!
- Добрините и проштевањата создаваат неблагодарници.
- Ако немаш кого да обвиниш обвини си го јазикот.
- Полошо од змијски заби е неблагодарната жена.
- Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го загубиш.
- (Срдечен поздрав за мојот пријател И.Д.) Животот е како шаховската табла. Еден обичен коњ може да те матира.
- Кога ќе се потсетам за себе и бившите, ги сожалувам идните.



### Tweets

Патот Пехчево - Амстердам! да не знае некој дали е прооден?

Македонија пат се на терен, само не можат да возат дека не е исчистен снегот.

Шо планираш за "Денот на вљубените"?  
-Шо ден се паѓа?  
-Четврток  
-Леќа

Ќе учествуваме на Евровизија додека сите останати учесници не се откажат и ќе победиме. Ќе ги фатиме на кондиција.

Сега ако ви се досадува некој србин, потсетете ги дека ние од нато ги бомбардиравме 99та.

Сите се збогувате со ФИРОМ, јас се збогувам со Република Македонија

Кај нас нема невработени...  
Сите работат едни против други...

## Мојата втора љубов

Во името на љубовта те поздравувам,  
Во чест на Божјата светлина те обожувам.  
Со тебе отпочнав нов живот-сладок,  
Весел и среќен, но краток.  
Се претвори во тековен, тежок и сумерен.  
За тебе песни пишував,  
И на глас ги опејував.  
Многу од нив недопеани и со солзи пролеани  
Не ми требаа пари и златни дукати,  
Ми требаше само твојата љубов.  
За жал во твоето празно срце  
За мене немаше место.  
Да не обвинуваме никого,  
Самите сме си виновни.  
Ти не разликуваше ден и ноќ,  
А јас бев без сила и моќ.  
Сега кога веќе сме сами  
Нека се ситат сите душмани.  
Разбрав дека мојата втора љубов  
Била поопасна од змијски отров.  
Збогум!

Ташко Кубановски

## В И Ц О В И

### Роденден

Најдобар начин да го запамтиш роденденот на жена ти е да го заборавиш само еднаш.

### Љубов

Љубовта неможе да се опише со 5000 зборови... но може да се напише со 5 букви.

### Ракија

Ако купам гардероба парите одат во Кинезите.

Ако купам кола парите одат во Германија, Италија или Франција.

Ако купам нафта парите одат кај Арапите.

Ако купам гас парите одат во Русите.

Ако купам овошје парите одат во Еквадор, Гватемала или Хондурас.

Ако купам мобилен парите одат во Кореја.

Ако купам патики парите одат во Тајван.

Ако идам на одмор парите одат кај Грците, Бугарите, Црногорците или Турците.

Единствен начин парите да останат во Македонија е ако пијам домашна ракија.

Да и помогнеме на македонската економија најдобро што можеме.

### 10 знаци дека си Македонец

1. Родителите се грижат за своето дете додека тоа не наполни 48 години.
2. Носиш тренерки со пет линии и натпис "Aadibasss".
3. Весникот е предмет со двојна употреба.
4. Единствено полоши од политичарите се фудбалерите кои губат од сите.
5. Одиш во викендичка за да работиш, а не за да одмараш.
6. Ако турнеш некого на улица велиш „ОП“.
7. На секој виц одговараш „Го знам ама на друг начин“.
8. Цел живот си играш криенки: фрлаш ѓубре од десетти кат и потоа сиркаш дали си погодил и дали некој те забележал.

### НАПРАВИ САМ

Во оваа рубрика НАПРАВИ САМ ќе може да се запознаете како да направите прекрасен дизајн, декорација, украс, нова облека, разни аксесорис за вас лично или во вашиот дом. Изработката на сите предмети е рачна и понекогаш на машина за шиене. Материјалите кои ги користам во изработката на предметите и облеката се веќе искористени или постоечки во некој друг дезен и вид, кој се разбира не ни треба повеќе. Рециклирањето е број еден за заштита на нашата убава планета земја. Затоа да бидеме инвентивни и да направиме нешто убаво и корисно!

Да почнеме:

Денес ќе ви дадам идеја како да си направите прекрасен свечен шал од црн тул и украсен брош во вид на цвет:

1. Тул (црна боја);
2. Светликави украси од „штрас“;

лежал.

9. На иста маса стои знакот за забрането пушење и – пепелник.

10. Секој ден слободно ги вежбаш најтешките дисциплини во возење: одбегнување пешаки и дупки, пронаоѓање невозможни места за паркирање.

### Идеја за женење

СМС порака:

– Душо ме сакаш?

– Да те сакам.

– Тогаш вети ми дека после свадбата ќе престанеш да пушиш.

– Ок.

– И ќе престанеш да пиеш.

– Ок.

– И нема повеќе да одиш во кафани со другарите.

– Ок.

– Што ти сакаш да промениш за мене?

– Идејата да се женам!!!

### Интернет

– Добар ден господине, дали ќе може да ви направам една кратка анкета?

– Може.

– Каков интернет користите и колку сте задоволни?

– Користам интернет од комшијата и многу сум задоволен.

### Муза

Трпе и вика на Трпана:

– Злато ти си мојата муза.

– Леле фала за комплиментот.

– Ме измузе до последниот денар!

### Избори

Двете прашања што го измачуваат човештвото:

1. Дали постои живот после смртта?

2. Дали постои асфалтирање после избори?

### Брак

Стапувањето во брак е преполовување на правата, а дуплирање на проблемите.

### Бебе

Порано до 40 дена не смееше да се види бебето, сега уште како ембрион има 100

лајка.

### Кредит

Кога ќе земеш кредит спиеш како бебе.

Саат време спиеш, саат време плачеш!

### Политичката сцена во Македонија

Си прават муабет двајца наркомани и едниот му се жали на другиот:

– Вчера прв пат ги гледав вестите на сите македонски телевизии по ред, на МТВ, Сител, Канал 5, Телма, Алфа...

– А бе брат, ти да не почна политика да следиш?

– Не бе, не...

– Е па тогаш зошто?

– Ги гледам и не ми е јасно од каде набавуваат толку добра трева?

.....

Првиот:

-Јас сум камен пијан се гледам двојно.

Вториот:

-Аха, еве ти ги оние две илјадарки што ти ги должам.

.....

– Кој те истепа така бе?

– Жена ми

– А зошто?

– Па ме праша што има на телевизија, а јас и реков дека има прашина.

### Заев решил да види како живее народот (виц)

Зоран Заев запира случаен минувач и го прашува:

– Ако ги зголемам сите цени за 100%, како ќе живееш?

– Супер, ќе можам да си дозволам одмор во Турција – одговорил минувачот

– А ако ги зголемам со 200%?

– О, тогаш ќе можам да одам и на Бахамите!

– А со 500%?

– Одлично, тогаш слободно ќе можам да живеам во Дубаи!

– Браво, бе! А што работиш?

– Прашал Заев.

– ЗанаETCHИЈА сум, правам ковчежи.

повеќе време бидејќи плишаниот цвет го украсувам со „штрас“ кој рачно го шиив дел по дел. Овој брош не е со

игла туку дојдов до идеја да го направам со плетено платнено црно ластиче кое го сошив одоздола под

плишаниот цвет. На крајот од сатенските црни ленти ги сошив штрасните украси и ги додадов на цветот. Краевите на шалот од тул ги

врзав со ластичето

од украсниот брош и така го фиксирав точно спрема моите раменици. Навистина прекрасна декорација и украсен шал од тул за секоја свечена прилика

искомбиниран со фустан.

**Уживајте во секоја ваша идеја и креација!**


**Рубриката НАПРАВИ САМ ви ја подготви Каролина Ристеска.**



# Македонија






АВТОР: НИКОЛА ПЕТКОВСКИ		ПЕЈАЧ ОД ДЕТРОИТ	ШОУМЕНОТ ЦАМБАЗОВ	ВИД КАР-БУРАТОР	РАБОТНИК ВО ЖЕЛЕЗАРНИЦА НОСИТЕЛ НА МЕНИЦА	ЛИ	УРГЕНТНОСТ ЕДНОВАЛЕНТЕН РАДИКАЛ	Т	КАПЕ, КРЕПОСТ ДАРКО ПАЊЧЕВ	ТЕМА-НУШКА, СИ-НОНИМСКА	ЗАБРАНА, СПРОТИВСТАВУВАЊЕ	ИЗРАБОТУВАЧ НА СВИЛА	СРЕКА, СУДЕБНА (ТУР)	Н	НАШ ПОЗНАТ ЕНИГМАТИЧАР	
	Р															БАВНОСТ, СПОРНОСТ
		СВЕШТЕНИК ВО МПЦ СВ. ГОРУ И КРАТОВСКИ ДЕТРОИТ														
	П								ОСНОВЕН КОРЕНСКИ ЗБОР АМЕРИКАН ДРЖАВА							
СИН НА ПЕЈАЧОТ ВОЈО СТОЈАНСКИ	Д	ПРЕТСЕЛАТЕЛ НА МПЦ СВ. НИКОЛА ВИНДЗОР				РИМА, СРОК НОБЕЛИУМ				ИЗВИК ЗА БОЛКА СО ПЛАЧ ДОМ, ЖИВЕАЛНИШТЕ						
РЕКА ВО ИНДИЈА ПРИТОКА НА БРАМАПУТРА			ГЕРМАНСКИ ФИЛОЗОФ ИМАНУЕЛ МЕСТО КАЈ ОПАТИЈА				ДЕЛ ОД ЛИЦЕТО ПОНД				СЕЛСКО ПОДРАЧЈЕ ЈАДРАНСКИ ОСТРОВ					
ПРИДРУЖНИК НА ФАУСТ ОРЕВ ВАЛУГАР						ПРОТЕСТАНТСКИ СВЕШТЕНИК							ПЕТАР ТЕМЕЛКОВСКИ ВИД ВАГА (МН.)			
О									ДЕЛ ОД НАСЛЕДСТВО				БОКСЕРОТ НОРТОН КАРНЕВАЛ СО МАСКИРАНИ ЛИЦА			
Н									ЖИВО, ОДУШЕВНО (МУЗ.)							
ГИМНАСТИЧАРКАТА КОМАНЕЧИ СТРАНСКО МАШ. ИМЕ			ХЕМИСКИ СРЕДСТВА ЗА УНИШТУВАЊЕ ПЛЕВЕЛ						РАДИУС ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО	ПЕЈАЧКА ОД ЛОС АЏЕЛЕС ЕЛИН БОГ НА РЕКАТА						
ВИД ТАНЦОВ ЧЕКОР											РЕДЕН БРОЈ "ПЕСНА БОРБЕНА ФЛОТИЛА"					
МАШКО ИМЕ (ТАНАС) ЦИВ, ТИТАН									КОЛКУ Е ГОЛЕМ ПО ОБЕМ							ЕДЕН ОПШТЕСТВЕН ПОРЕДОК
К					СЛИКАРОТ ВЛАДИМИРСКИ	Т	П	СКИЦА, ПРОЕКТ ЗОШТО?	ОСТРОВ НА ЈАДРАНОТ	ГРАД ВО СИБИР "ОРГАНИЗ. НА ЗДРУЖЕН ТРУД"						
БУКВА ОД ГЛАГОЛИЦАТА					ЕДЕН МЕТАЛ ГОГО ИВАНОВСКИ					ЕДЕН КОНТИНЕНТ ЈАПОНСКА БОРЕЧКА ВЕШТИНА						
НЕПРАВИЛНОСТ НА ОЧНАТА РОЖНИЦА И ЛЕКА											АМПЕР БЕЛОРУСКА ТЕНИСЕРКА ВИКТОРИЈА		ИВАН ПАВЛОВ ПОДРАЖАВАЧ			
НИКОЛА КАРЕВ		СЛЕДБЕНИЦИ НА ЦИРНИКОВИОТ НАШАТА СВЕТА ТАТКОВИНА									РЕЧНИ ОСТРОВИ ВИД ПАПАГАЛ			ИСТОК СОЛ НА ВИНСКАТА КИСЕЛИНА		
П									ПОДЗЕМЕН ЗАТВОР, ЗАДНАНА				"ИНТЕРНАТ. СООПРЕДЕЛОН АДМИСТРАЦИОН" ИЛИНИУМ			
СФАКАЊЕ ПРЕТСТАВА ЗА НЕШТО (МН.) СИМЕНС		ЛЕКОЛ ДВИГАТЕЛ, ЗАКЛУЧУВАЧ														
ТКАЕНИНА ЗА УНИФОРМИ МАШКО ИМЕ									СЛАТО ВИНО ПОДАРУВАЧ							
Д			ПОТКОЖЕН ОТОК ОД ЗАТНАТА ЛОЈНА ЖЛЕЗДА													
СИЛНО ПЕЧЕНА ТУЛА	АРТИСТКАТА ЛУТИНО ХОЛАНДСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ								ПОИМ ВЗАЕМНО ПОВРЗАН СО ДРУГ ПОИМ (МН.)	КОНАК, МЕАНА ЗДРУЖЕНИЕ НА ЗАНАЕТЧИИ			РЕКА ВО СЕВЕРНА РУСИЈА ПРЕДЛОГ: ВНАТРЕ			
Ш				МЕДИКАМЕНТ "ЧЕТА"	Л	ВИД ЛЕКОВИТА БИЛКА	ФОТОГРАФИЈА ПРОСТ БРОЈ	Ф	ЕЛЕКТРИЦИТЕТ	ОДНАПРЕД УТВРДЕН БРОЈ ТЕМПО						
СИН НА МЕТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО									ГОЛЕМ ГЛУШЕЦ ФРАНЦУСКИ ТРАГИЧАР АНДРЕ					МЕРИДИАН		
С			ДЕБЕЛА ХАРТИЈА, МУКАВА ТЕТОВО													
ЕЛИНСКО ПОЛУБОЖЕСТВО ПРЕРСКИ ВОЛК					МИТСКА КЕРКА НА ТАИТАЛ 18-ТА БУКВА											
СРАМУВАЊЕ							ТРЕЗОР ВО БАНКА									



РЕШЕНИЕ: ПАСЕТЕ ТЕВРОВСКИ, ГОРАН ТИРЧЕВСКИ, ПОЛАРАНОЦ, ЕТИМОН, ПЕС, СЛИК, ОПЕЛЕ, АМО, КАНТ, НОС, АТАР, МЕФНОСТ, ПАСТОР, ПТ, ОЖАК, ТАЛ, КЕН, НАДЛА, АНИМАТО, НЕД, Р, БАНКС, СТЕВ, УИЛ, СТОТ, ТАНЕ, КОЛКАВ, КОЛОС, АТАРСКИ, ЈЕСТ, ОДОВО, АФРИКА, АСТИМАТИЗАМ, А, ИЛ, НК, ПИНОСТИ, АДМ, И, ПОИМ, КАЗАМАТ, С, АД, ШИРА, ИДА, КАКИ, ДАРПЕЛ, ДИНЕ, КОРЕЛАТ, ИДА, АК, ТАЗ, ШАМОТ, Е, КВОТА, ЈАНЕ ЧЕНТО, СТАОР, М, САТНР, КАРПОН, КОГОТ, ИИОВА, СРВЕЊЕ, СЕФ



## МОЗАИЧЕН КРСТОЗБОР



За овој крстозбор ви се дадени решенијата. Обидете се да го реконструирате крстозборот со тоа што на долунаведените поими ќе им го најдете соодветното место во крстозборот.

**ПОИМИ СО ПО 2 БУКВИ:** ИН, ИР, НТ, ОВ, СБ, ТА, ХА

**ПОИМИ СО ПО 3 БУКВИ:** АЛТ, АРИ, ЕЗА, ИВА, ИМО, ИРА, НИК

**ПОИМИ СО ПО 4 БУКВИ:** ГЕРА, ЕЗОП, ЕРОС, НОЈА, НОНИ, ОКЕР, СИТА, ТИЛА, УДЕЛ

**ПОИМИ СО ПО 5 БУКВИ:** АФЕРА, ЕНАРЕ, ИКОНА, ИЛИЈА, СТЕНИ, ТРАЛЕ, ХОТЕЛ

**ПОИМИ СО ПО 6 БУКВИ:** ЛОБОДА, ИПЕРИТ, ОРИЗАР, СМОЛАР, СТОЛАР, ТОРИНО, ЦАЦАРИ

**ПОИМИ СО ПО 7 БУКВИ:** АВЕЛИНО, АКО-

ЛАДА, ИЛИЈАДА, ИПОЛИТО, ОДОКОЛУ, СТАРИНА

**ПОИМИ СО ПО 8 БУКВИ:** АЛИГАТОР, ЕПИСТОЛА, ЕСТОНИЈА, ИТИНЕРАР, ЛАКОМАРИ, СТЕРИЛЕН

**ПОИМИ СО ПО 9 БУКВИ:** ВЕЛОСИПЕД, ВОСТАНИЦИ, ИСТОРИЈАТ, МИСТЕРИЈА, НАМЕСНИЦИ

**ПОИМИ СО ПО 10 БУКВИ:** АПОСТОЛОВА, СТАЛЕ ПОПОВ

**ПОИМИ СО 11 БУКВИ:** СТАФИЛОКОКИ

**ПОИМИ СО 13 БУКВИ:** НЕВИСТИНИТОСТ

## АНАГРАМ

**ИВЕ КИНЕ  
СТОЛ ...**

... КАДЕ ВО МАКЕДОНИЈА?

## ПОМЕСТУВАЛКА

**НАТЕКУВАЊЕ  
АНЧЕЛОТИ  
ВИТЕЧЕК  
КОШАРКА  
БЕТОВЕН  
МОТОЦИКЛИ**

СО ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ЗБОРОВИ ВЛЕВО И ВДЕСНО, ВО ЧЕТИРИ ВЕРТИКАЛНИ КОЛОНИ (ЕДНА ДО ДРУГА) ЧИТАЈКИ ОДГОРЕ НАДОЛУ СЕ ДОБИВААТ ИМИЊАТА НА ЧЕТИРИ ГЕОГРАФСКИ ПОИМИ ОД МАКЕДОНИЈА.

## РЕБУС

**Ј А К**

## СКАНДИНАВСКИ КРСТОЗБОР

АВТОР: "SADIT, TARIUS ORNE, USHUS"	ПОРАНЕШНО ИМЕ ЗА ИСТАНБУЛ	ПОСТОКА ЗБИРКА НА АДО ШОПОВ	Н	ЕДНА МУЗИЧКА НОТА	БРОЈ, УР-ГЕНТНО	"ЦАРОТ" НА ЖР ВОСТАПЕ	НИКО НЕСТОР	ЕДНА ОД САД	МУСЛИМАНСКИ ВЛАДЕТЕЛ	НАТРЕВАР ВО БРЗИНА	ПРОЕКТИРАЊЕ	П
НЕПОДОНОСТ, ЗАЛОВОСТ		ВЕНЕЦИЈА, ДРЖАВНИК РОМУЛО		НИНА ВАВРА		БИТ НА ЖИЛБЕР БЕКО	ЛУБОМИР ЛУБОВИ КАВАЛЕК				ЛИТАР	
А		СЛЕДБЕНИК НА ДВОСТВО		НОСНЕ КАМЕН-ЧИЊА		МИНУТА	ОБРЕЧЕН ОБИЗНИК				АНПЕР	
КОЊ											АЛОТ	
РЕЧНИ ОСТРОВИ											МЕСТО УРЕДНО ЗА ЛЕЖЕЊЕ	
УВНО, ПЛЕВНО						АРТИСТОТ БАЛОК				ЕРБИЛИ		
СИТНИ РОМАНСКИ ПАРИ						ВИД КРОКОДИЛ				УБИЦ ОД ЗАСИДА		
К						ТЕЖИНА ВО ТОНИ						
ИТАЛ ФИД						КОЧУВАЧИ НА НАЧЕНИ НА КИВЕНЕ						
ИТАЛ СУДИЈА ПЕРЛОНИЦИ									ГРАД ВО ДАЛВАЦИЈА			
ВИД ПОДНА ПОКРИВКА									ТЕТОВСКИ ФИД КЛУБ			
ДРУГИ ЦАЦИ	МИНЕРАЛ ОД ГРУПАТА ПИРОКСЕНИ					ДИПЛОМАТ ПРЕСТАВ						
П	СИДРО					ПРЕКАР НА СЛИКАРОТ ДОПРЕК						
		ДИУМЕНОТ ШАМБАЗОВ						ЕСТОНЕЦ				ГРАД ВО РУСИЈА
		ДРЖАВА ВО АЗИЈА						ОЛИМПЕРА				
НЕУТРОН								НИКОЛОВА				
	ПРАЖИ ТЕЛ НА ИТАЛИЈА									ЕВГЕНИ ОНЕГИН		
										НАЛУТЕН		
КАРАТ		ПРИЧЕВ, РЕФЕРЕН									МЕТАР	
		ТОМЕ АРСОВСКИ									РОБЕРТ ОВЕН	
БУКВА ОД ПИСМО НА МАКЕДОНСКИОТ ГИЖЕН СОСЕД				ЛЕЈНОТ				БЕРЛИНСКА ВРЕДНОСТ НА ПАРИ				
				АВСТРИЈА				ИТАЛИЈА				
ИСТИН-ТЕЛИ НА РАНИ ВЕДАРИ												СТРАНА НА СВЕТОТ

## МАЛ КРСТОЗБОР

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2											
3											■
4									■		
5	■					■					
6							■				

**ХОРИЗОНТАЛНО:** 1. Лице што се занимава со наука за општествени состојби со нумерички факти; 2. Држава на Словенците од шестиот век; 3. Наша музичка група; 4. Швајцарски зимски спортски центар – Една музичка нота; 5. Хемиски знак за калиум – Карл Адолф Вернер (иницијали) – Град во античка Мала Азија; 6. Голем казан (мн.) – Еднакво.

**ВЕРТИКАЛНО:** 1. Руска приказна; 2. Машко име (Атанас) – Кратенка за радиус; 3. Унгарско женско име; 4. Холандски морепловец Абел Јанзон; 5. Памучна прега (мн.); 6. Филмска звезда – Кратенка за исток; 7. Муслиманско машко име; 8. Тајна божја служба (мн.); 9. Прашална замена – Ленче Смилевска (иницијали); 10. Покраина (тур.); 11. Египетски бог Амон – Името на атлетичарот Болдон.

### РЕШЕНИЈА:

МОЗАИЧЕН КРСТОЗБОР: НЕВИСТИНИТОСТ, АВЕЛИНО, АПОСТОЛОВА, ИРА, ЕЗА, ИР, МИСТЕРИЈА, СТАФИЛОКОКИ, ЕСТОНИЈА, СТАЛЕ ПОПОВ, З, СТАРИНА, ИМО, ЕРОС, М, ХА, НОНИ, ОДОКОЛУ, АЛИГАТОР, ИЛИЈА, АКОЛАДА, ИПЕРИТ, ЦАЦАРИ, ЕНАРЕ, СТЕРИЛЕН, И, ИТИНЕРАР, ЛОБОДА, АЛТ  
АНАГРАМ: СВЕТИ НИКОЛЕ  
ПОМЕСТУВАЛКА: АНИКОТ, ТЕТОВО, ЕЛЕШЕЦ КОЧАНИ  
РЕБУС: ПОЈАДОК (ПО "Ј" "А" ДО "К")  
СКАНДИНАВСКИ КРСТОЗБОР: СТЕРИЛНОСТ, Л. АТ, БЕТАНКУР, А, АДИ, НВ, ЛК, Н, МУДРО, НАТАЛИ, БАНИ, МИХА, ЕР, КОЛМА, ТОНАЖА, ЛИНОЛЕУМ, ОНЬ, САЛИТ, АТАШЕ, ПАТ, ИГОР, ЕСТ, Н, ИТАЛИОТ, БО, К, РИТОРНЕЛ, М, ЕТА, ОЗН, КУРС, РАНАРИ, ИСТОК ОК  
МАЛ КРСТОЗБОР: СТАТИСТИЧАР, КАРАНТАНИЈА, АНАСТАСИЈА, СЕН МОРИЦ, ЛС, К, КАВ, МИЛЕТ, АРАНИМ, ИСТО



# Valentines Day by Marija: Steak Dinner w/ Spring Salad & Potatoes



peppers  
all chopped.  
1 tbsp. vegetable oil

Place them on the stove top in a large pan and fry until tender.

Then sprinkle salt, a bay leaf, crushed black pepper and 1 oz. white wine.

Then pour in 4 cups of water, and leave to boil for 1 hour. If the veggies are ready & tender, pour in 2 tbsp. corn starch.

1 tbsp. ready mix gravy powder.

Mix with cold water to thicken like gravy.

At the last moment, place in the sliced mushrooms.

Boil for one second, and pour over the steak and mashed potatoes!

For the Spring Salad:  
Use spring lettuce, avocado, peeled & sliced oranges served with homemade dressing with sprinkle of lemon & white vinegar. Season with oregano, salt, pepper & olive oil.

Serve with a nice glass of red or white wine.

Made specially for valentines day to infuse the senses!

Then leave to the side.

Take a large pot place the potatoes inside and cover them with water.

Place them on medium heat to boil, or until tender.

Then drain the water.

Pour in the margarine and salt to taste.

Then begin to mash it all together.

Begin to pour in milk slowly, pour enough to make the mashed potatoes the desired consistency.

For your side of vegetables, you can use seasonal vegetables (any kind)

I used vegetable gravy for the steak:

1/2 cup celery

1/2 cup onions

1/2 cup carrots

1/4 cup diced red or green

Valentines Day by Marija: Steak Dinner w/ Spring Salad & Potatoes

Ingredients for Steak seasoning:

1 oz. New York Steak  
1/2 cup Mushrooms - sliced  
The Keg style Steak seasoning

Mashed Potatoes:

1 lb. Potatoes - peeled & boiled  
1 tbsp. Margarine  
Salt to taste  
Milk

Directions:

Wash the steak and season it with the mix above.

Grill for 7 minutes on each side on the barbecue.

Place it then on a tray covered with parchment paper, lather with oil and place in the oven for 15 - 20 minutes at 350°.



## Valentines Day by Marija: Bruschetta Fried-Pesto Chicken



Ingredients:  
4 Chicken Breasts (4-5 oz. each)  
Homemade Pesto Sauce (Recipe below)  
2 medium tomatoes (chopped)  
Mozzarella cheese (shredded)  
vegetable oil (3 tbsp.) for frying  
salt & pepper to taste  
parsley for garnish

Recipe:  
Take the chicken breasts and slice them in half down the

middle, vertically (long ways). Sprinkle salt and pepper onto the chicken breasts. In a large pan add vegetable oil on high temperature. Begin to fry the chicken breasts, evenly on both sides (2-3 minutes on each side). Take off when beautifully golden brown and leave to cool on a separate plate.

Now take a ceramic oven pan (non-ceramic is fine) and line it

with parchment paper. Place the fried chicken on the paper and spread your homemade pesto sauce all over the chicken breast pieces. Pour all over the chopped tomatoes, and shredded mozzarella. Place it in the oven heated at 350°F, for 30 minutes, until the cheese is beautifully melted. Recipe for Homemade Pesto Sauce:

1 bunch of basil (wash and chopped)  
1/2 bunch parsley (wash and chopped)  
6 garlic cloves (peeled)  
pinch of salt  
3/4 cup olive oil  
Place all in high-power blender (or magic bullet), mix together and enjoy this wonderful addition to many dishes!  
This is all a recipe great quick, light Valentine's Day dinner!

# Valentine's Day Sponge Cake



First beat eggs in egg beater and mix with the sugar. Mix until it becomes nice, creamy and fluffy.

Turn to slow and slowly pour in the vegetable oil.

Pour in your milk.

Separately mix together your salt, baking powder and flour, and then add to the cake mix. Continue to mix.

Grease a 10x10 pan and pre heat your oven to 350°F and pop in your mix. Bake for 20 minutes and when cooled decorate.

pinch of salt  
1 tsp. baking powder  
cocoa powder & whip cream for topping

Recipe:

Ingredients:  
4 eggs  
12 tbsp. flour  
12 tbsp. milk  
12 tbsp. vegetable oil  
12 tbsp. sugar

# Recipes by Marija: Toum (Garlic Sauce)

Makes 1/2 quart

Ingredients:  
1/2 cup cloves garlic  
1 tsp. kosher salt (for table salt, use 1/2 teaspoon)  
2 tbsp. cup fresh juice from about 2 lemons  
tsp. cup (60g) ice water  
3 cups (600g) neutral oil, such as canola

Directions:  
Split each garlic clove in half lengthwise  
- Remove the stems

In a food processor (or



blender) place garlic and salt in and begin to mix. Pulse in short bursts - adding more oil if too dry. Scrape the sides of the bowl and begin to add the lemon juice, bit by bit. Mix until nice and fluffy, it should look like a paste.

With the blender or processor on slow, slowly drizzle in 1/2 cup of oil at a time. Keep doing this until finished and add a teaspoon of water. - If the mixture breaks, add in 1 egg white and blend until fluffy.

This can last in the fridge for up to a month, and can be served on basically any bread dish. You can also use this to marinate meats, as a dip and it's great mixed into pasta sauce!



850 O' Connor Drive  
Toronto On M4B 3L6


Apartments for senior citizens 55+  
-Fully renovated one bedroom suites with full kitchen and bathroom with shower stall especially designed for seniors,  
-balcony or patio walk out  
-monthly meal plan available (breakfast, lunch and dinner)  
-Subsidy available upon request and availability  
-Outdoor parking available

For more information please call Zlatka Cokov or Margarita Donakovski at 416-755-9231  
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com or MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com





CARPENTERS  
& ALLIED WORKERS  
LOCAL 27




**BUILDING A BETTER FUTURE**

222 Rowntree Dairy Rd Woodbridge, Ontario, L4L 9T2

T: 905-652-4140 F: 905-652-4139



[www.carpenterslocal27.ca](http://www.carpenterslocal27.ca)





**Dr. Andy Plukov**  
Family Dentistry

Healthy teeth and gums are a vital part of your overall well being. They are also a part of your appearance and confident smile. We provide dental services in a comfortable, caring and professional environment.

416-265-0197

716 Gordon Baker Road, Suite #107, Toronto, ON, M2H 3B4

**THE MECHANIC'S SHOP**  
79 WINTER AVE., SCARBOROUGH, ON M1K 4M2

**Danny Indzevski**



T: 416-267-6033  
F: 416-267-7852

REPAIRS TO ALL MAKES, DOMESTIK & IMPORTED CARS & TRUCKS  
COMPUTERIZED FOUR WHEEL ALIGNMENT

**CANADIANA FLOWERS**



[www.canadianflowershop.ca](http://www.canadianflowershop.ca)

FTD **TEL: 416-265-6867**

MAKEDONSKO PATRIOTSKO RADIO  
"OBEDINETA MAKEDONIJA"



Секоја сабота од 9-10 наутро на  
CHKT AM 1430  
Тел. 905-265-2197  
[dimovskid@rogers.com](mailto:dimovskid@rogers.com)

**AR All-Risks Insurance**  
BROKERS LIMITED

Auto | Home | Life | Commercial

**Tommy A Boichevski** Managing Partner  
511 McNicoll Avenue, Suite 202, Nort York, ON, M2H 2C9

Bus:416.628.7949 Fax:1.855.552.7329  
Cell:416.986.9973 E-mail: [tboichevski@all-risks.com](mailto:tboichevski@all-risks.com)

**Louis P. Strezos**  
Barrister & Solicitor

**Criminal, Constitutional & Appellate Advocacy**

Tel: 416.944.0244  
Cell: 416.459.0575  
[lp@15bedford.com](mailto:lp@15bedford.com)

15 Bedford Road, Toronto Ontario M5R 2J7

**Sonja & Oliver Band**



Music for All Occasions  
Phone: 647-406-4500







## На македонскиот фудбалски куп во Австралија кој се одигра во Квинбијан, чиј организатор беше Квинбијан сити, по повод денот на Австралија

Во подготовката на македонскиот фудбалски куп во Австралија кој се одигра во Квинбијан, чиј организатор беше Квинбијан сити, по повод денот на Австралија домаќините направија посебен мотив.

По тој повод во центарот од теренот каде се играа мечевите беше исцртано сонцето од Кутлеш. На македонскиот куп учествуваа повеќе македонски екипи од Австралија,

речиси 34, кои се регистрирани во оваа земја. Според, мечевите се одиграа од 26 јануари, а завршија на 28 јануари.

## На шаховското ЕП во Скопје ќе игра и актуелниот првак

На помалку од два месеца до почетокот на најзначајниот спортски настан годинава во Македонија, jubилејното 20-то Европско поединечно првенство (ЕП) во шах, кое ќе се одржи во Скопје (18-29 март), веќе се пријавени 34 учесници од 17 држави. Од нив 17 се велемајстори (ВМ), еден женски ВМ (ЖВМ), пет интернационални мајстори (ИМ), пет ФИДЕ-мајстори (ФМ) и еден ЖФМ. Секако, нивниот број рапидно ќе се зголемува со приближувањето на 1-то коло од предвидените 11, а засега најмногу учесници (по осум) има од Македонија и од Германија. На македонската листа засега фигурираат ВМ Кирил Георгиев, ИМ Филип Панчевски, ВМ Трајко Недев, ВМ Александар Чоловиќ,



ИМ Никола Николовски, ФМ Тони Лазов, Емил Ристевски и ЖФМ Моника Стојковска. Ова ќе биде вторпат како се одржува ваква значајна манифестација во Македонија, а претходно тоа се случи и во 2001 година кога во Охрид се одржа второто вакво ЕП, на кое меѓу 204 учесници (13 кола) победи Израелецот Емил Сутовски.



Засега прворангиран е минатогодишниот победник, хрватскиот ВМ Иван Шариќ (2.690), го следат Германецот Дитер Ливиу Нисепеану (2.680) и Израелецот Евгениј Постни (2.623), а македонскиот ВМ Кирил Георгиев (2.595), моментно е рангиран деветти.

Во досегашната историја на ЕП се нема случено еден ист шахист двапати да ја освоил оваа титула. Досега за ЕП во Скопје се пријавиле шахисти од Ерменија, Бугарија, Хрватска, Финска, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Израел, Норвешка, Србија, Шведска и од Македонија.

Во историјата на овие ЕП најмногу учесници имало во Риека (Хрватска) во 2010 година (408 шахисти), а најмалку во Анталија (Турција) во 2004 година (74). Најмногу пати домаќин била Турција (2003, 2004 и 2006 година).

## Стоилов: За мене секогаш ќе биде Македонија!

Долгогодишниот македонски ракометен репрезентативец и капитан на Вардар, Стојанче Стоилов кој е познат по цврстиот став за непромена на името на нашата држава по случувањата во Парламентот и донесената одлука за Уставни измени со кои е овозможено преименувањето во Северна Македонија жестоко реагираше на социјалните мрежи.



„Ментално нестабилни сме сите во државата што дозволуваме вака да ни прават! Срам да ни е на сите! За мене секогаш ќе биде МАКЕДОНИЈА“ – напиша Стоилов. Стоилов предизвика бура кога на доделувањето на наградите за најдобар спортист на Македонија ја напушти манифестацијата поради тоа што дел од говорниците се обратија и на албански јазик.

## Македонија може да биде домаќин на СП за играчи до 17 години



Доколку ја добиеме организацијата, тоа ќе значи и учество на нашите млади јуниори.

Македонската кошаркарска федерација е сериозен кандидат за добивање на организацијата на Светското првенство за кошаркари до 17 години, кое според календарот на Меѓународната кошаркарска федерација (ФИБА) ќе се одигра во 2020 година.

По повод прифатената апликација за организатор на ова првенство, во Скопје беше претставникот од ФИБА, Жил Таноли, кој заедно со генералниот секретар на МКФ, Моника Гаврилоска, направија инспекција на спортските комплекси во кои би се одигрувале натпреварите од ова првенство, како и на капацитетите за сместување кои би се користеле за репрезентациите-учесници.

Од МКФ велат дека Таноли си заминал со позитивни впечатоци од македонската престолнина. Одлуката за домаќин на СП ќе се донесе во март. Доколку првенството се игра кај нас, тоа ќе биде прво учество на македонска кошаркарска репрезентација на едно Светско првенство, а публиката во главниот град на Македонија, Скопје ќе може во живо да ги гледа идните ѕвезди на светската кошарка.

## Македонија го освои 15 место на СП по победата над Чиле

Македонската ракометна репрезентација оствари победа против Чиле со 32-30 (16-16) во последниот меч од Светското првенство во Германија и Данска, со што го заврши Мундијалот на 15-тото место.

Македонија одигра ефикасно прво полувреме, но имаше доста пропусти во одбраната, а Манасков со два гола во финалот успеа да донесе нерешен резултат на паузата.

Во второто полувреме двете репрезентации се менуваа во водството, а клучна беше серијата на Лазаров од три гола, со која поведовме со 27-26, а по двете одбрани на Митревски, Манасков ни донесе два гола предност. До крајот се играше гол за гол за конечна победа на „жолто-црвените“.

Најефикасен во нашиот тим беше Лазаров со 9 гола, Манасков постигна 8. Македонскиот тим го израмни пласманот од пред две години во Франција, кога исто така го заврши шампионатот на 15 место.



## Металург – прв странски тим победник на турнирот во Гренобл

Ракометарите на Металург со победа ја завршија минатата и со победа и освоено трофеј ја почнаа новата година освојувајќи го првото место на силниот меѓународен турнир „Мастер де хендбол – Гренобл“ во земјата на светскиот првак Франција, откако во финалето ја совлада шпанската екипа на Ирун Бидасоа со 32-31 (14-17). Противникот на Металург во финалето моментно е второпласиран во шпанската лига, каде што води Барселона. Металурзите во полуфиналето беа подобри и од домаќинот на турнирот, Гренобл, над кого, исто така, славеа минимална победа, со 27-26. Во вториот полуфинален дуел Ирун Бидасоа славеа висока победа над Истр со 32-22.



Турнирот „Мастерс де хендбол – Гренобл“ има традиција од 2002 година и досега на него учествувале голем број екипи од кремот на европскиот ракомет, меѓутоа Металург е првиот нефранцуски клуб што го освоил силниот меѓународен турнир. Претходни освојувачи на престижниот турнир се актуелниот европски првак Монпелје и Шамбери по четири пати, Иври трипати, а по еднаш славеа Трембле, Нант, Кретеј и ПСЖ.





# Memorial Galleries Inc.

## Monument Factory Outlet

### ABOUT US

Memorial Galleries Inc. specializes in monuments and memorials, including grave markers and cremation urns with over 20 years of experience. Memorial Galleries has large inventory of beautiful natural granite monuments from traditional to modern monuments designs in many different colors.



### OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1  
Scarborough ON M1L 4P3

Mail: mark@memorialgalleries.ca  
Tel. +1 416-759-0293  
Fax. +1 416-759-522

### BUSINESS HOURS

Monday-Saturday 10AM - 6PM  
Sunday by appointment.



2019		FEBRUARY		28 days
D	N	O	ORTHODOX CALENDAR	
F	1	19	Venerable Makarius the Great; St. Mark from Ephesus	
S	2	20	Venerable Euthimius the Great	
36th Sunday after Pentecost, Tone 3; Res. Gospel 3; on Divine Liturgy: 1 Tim. 280 (1, 15-17); Lk. 93 (18, 35-43)				
S	3	21	Venerable Maximus the Confessor	
M	4	22	St. Timothy, the Apostle	
T	5	23	St. Clement, bishop of Ancyra ; St. Agathangelos, martyr	
W	6	24	St. Xenia from Rome	
T	7	25	† St. Gregory the Theologian	
F	8	26	Venerable Xenophont and Maria; St. Joseph the Thessalonian	
S	9	27	Transfer of the relics of St. John Chrysostom	
33th Sunday after Pentecost (Zacchaeus) Tone 4 Res. Gospel 4; on Divine Liturgy: 1 Tim. 285 (4, 9-15); Lk. 94 (19, 1-10)				
S	10	28	St. Ephrem the Syrian, venerable	
M	11	29	Transfer of the relics of St. Ignatius Theophoros	
T	12	30	THE THREE HOLY HIERARCHS: St. Basil the Great, St. Gregory the Theologian and St. John Chrysostom	
W	13	31	Sts. Cyrus and John, Unmercenary Physicians	
T	14	1	FEBRUARY. † St. Tryphon, martyr (Anett. of Presentation)	
F	15	2	PRESENTATION OF OUR LORD JESUS CHRIST	
S	16	3	† Sts. Simeon the Host of God and Ana	
Sunday of the Publican and the Pharisee Tone 5; Res. Gospel 5; on Divine Liturgy: 2 Tim. 296 (3, 10-15); Lk. 89 (18, 10-14)				
S	17	4	Venerable Isidore of Pelusium	
M	18	5	St. Agatha, martyr	
T	19	6	V. Bukolos of Smyrna; St. Photius f. Const.	
W	20	7	Venerable Parthenius of Lampsacus	
T	21	8	St. Theodore Stratilates; Holy Prop. Zachariah	
F	22	9	St. Nikiforos, martyr (Apod. of Presentation)	
S	23	10	† St. Charalampos, hieromartyr	
Sunday of the Prodigal Son, Tone 6 ; Res. Gospel 6; on Divine Liturgy. 1 Cor. 135 (6, 12-20) Heb. 13:7-16 ; Lk. 79 (15, 11-32)				
S	24	11	† St. George of Kratovo, martyr	
M	25	12	St. Meletius of Antioch	
T	26	13	Venerable Martinian	
W	27	14	† Assumption of St. Cyril of Thesalo.; Ven. Auxentius	
T	28	15	St. Onesimus, apostle	

2019		ФЕВРУАРИ		28 дена
Д	Н	СТ	СЕЧКО	
П	1	19	Преп. Макариј Велики; св. Марко Ефески	
С	2	20	Преп. Ефтимј Велики; св. цар Лав Велики	
Недела 36 по Педесетница, Гл. 3; Ев. В.3; на Лит. Ап. 1 Тим. 280 (1, 15-17); Ев. Лк. 93 (18,35-43)				
Н	3	21	Преп. Максим Исповедник; преп. мч. Неофит Никејски	
П	4	22	Св. ап. Тимотеј; преп. мч. Анастасиј Персиец	
В	5	23	Св. свешт-мч. Климент Анкирски; св. мч. Агатангел	
С	6	24	Преп. Ксенија Римјанка; преп. Македониј Сириски	
Ч	7	25	† Св. Григориј Богослов; св. свешт-мч. Владимир Киевски	
П	8	26	Св. Јосиф Солунски; преп. Ксенофонт и Марија со чедата	
С	9	27	Пренесување на моштите на св. Јован Златоуст	
Недела 37 по Педесетница, Гл. 4; Ев. В.4; на Лит. Ап. 1 Тим. 285 (4, 9-15); Ев. Лк. 94 (19, 1-10)				
Н	10	28	Преп. Ефрем Сириј; преп. Исак Сириј; преп. Паладиј	
П	11	29	Пренесување на моштите на св. свешт-мч. Игнатиј Богоносец	
В	12	30	Свети Три Ерарси; св. свешт-мч. Иполит Римски	
С	13	31	Св. бесребр. Кир и Јован; св. мч-чка Трифена	
Ч	14	1	Февруари. Претпр. на Сретение; † св. мч. Трифун; св. мч-чка Перетуа	
П	15	2	Сретение на Господ Исус Христос	
С	16	3	† Св. Симеон Богопримец и пр-ца Ана; св. Николај Јапон.	
Недела на Митарот и Фарисејот, Глас 5; Ев. В. 5; на Лит. Ап. 2 Тим. 296 (3,10-15); Ев. Лк. 89 (18,10-14)				
Н	17	4	Преп. Исидор Пелусиот; преп. Николај Исповедник	
П	18	5	Св. мч-чка Агатија	
В	19	6	Св. Вукол Смирненски; св. Фотиј Цариградски	
С	20	7	Св. Партениј Лампсакиски; преп. Лука Еладски	
Ч	21	8	Св. пр. Захариј; св. вмч. Теодор Стратилат	
П	22	9	Одд. на Сретение; св. мч. Никифор; св. Инокентиј Иркутски	
С	23	10	† Св. свешт-мч. Харалампиј; преп. Прохор Лободник	
Недела на Блудниот син, Глас 6; Ев. В. 6; на Лит. Ап. 1 Кор. 135 (6, 12-20); Ев. Лк. 79 (15, 11-32)				
Н	24	11	† Св. мч. Георгиј Кратовски; св. Власиј	
П	25	12	Св. Мелетиј Антиохијски; св. Алексиј Московски	
В	26	13	Преп. Мартинијан; св. ап-ли Акила и Прискила	
С	27	14	† Упокоение на св. Кирил Солунски; преп. Авксентиј Витински	
Ч	28	15	Св. ап. Онисим; преп. Евсевиј; преп. Пафнутиј и Ефросинија	



**OLD MILL  
PASTRY & DELI**

Come enjoy our homemade meals that'll bring back those eastern european memories.

**f** Old Mill Pasrty  
Mississauga

**WE MOVED!!!**  
780 Burnhamthorpe  
Rd W. Mississauga,  
Unit #12

905 232 5246  
Open everyday  
from 8am - 8pm

**CALIFORNIA  
PUB & GRILL**

**Live music every  
Friday and Saturday with  
MIRKO & DJOLE**

914 Pape Ave, Toronto, ON | For reservations call 416-461-1251

**Starts at 9:00pm**